



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФИ

1830

2

Službeni vevnik 3R

Makedonije

91001 Skopje

lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Понеделник, 29 декември 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 71

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Претплата за 1986 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за регрес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 643  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечки, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА**

### Член 1

Во Законот за обезбедување средства за регрес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/86), во називот по зборовите: „1986 година“ се додаваат зборовите: „и во 1987 година“.

### Член 2

Во член 1 став 1 по зборовите: „(говеда, свињи, овци и живина)“ се додаваат зборовите: „и риби“.

Во став 2 по зборовите: „1986 година“ се додаваат зборовите: „и во 1987 година“.

### Член 3

Член 4 се менува и гласи:

„Средствата од член 1 на овој закон ги обезбедуваат републиките и автономните покраини во износ од 28.000.000.000 динари за кредитите што се користат во второто полугодие на 1986 година и во износ од 55.000.000.000 динари за кредитите што ќе се користат во 1987 година.“

Учеството на републиките и на автономните покраини во обезбедувањето на потребните средства за регрес се утврдува сразмерно со учеството на одделна република и автономна покраина во вкупниот општествен производ на вкупното стопанство на Југославија во 1985 година, и тоа:

1. за кредитите што се користат во второто полугодие на 1986 година:

|                                                                        | Динари        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| СР Босна и Херцеговина                                                 | 3.791,200.000 |
| СР Македонија                                                          | 1.638,600.000 |
| СР Словенија                                                           | 4.300,800.000 |
| СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини | 6.613,600.000 |
| САП Војводина                                                          | 3.281,600.000 |
| САП Косово                                                             | 663,600.000   |
| СР Хрватска                                                            | 7.134,400.000 |
| СР Црна Гора                                                           | 576,800.000   |

2. за кредитите што ќе се користат во 1987 година:

|                                                                        | Динари         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| СР Босна и Херцеговина                                                 | 7.447,000.000  |
| СР Македонија                                                          | 3.217,500.000  |
| СР Словенија                                                           | 8.448,000.000  |
| СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини | 12.991,000.000 |
| САП Војводина                                                          | 6.446,000.000  |
| САП Косово                                                             | 1.303,500.000  |
| СР Хрватска                                                            | 14.014,000.000 |
| СР Црна Гора                                                           | 1.133,000.000  |

### Член 4

Во член 5 став 1 по зборовите: „од член 4“ се додаваат зборовите: „став 2 точка 1)“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Средствата за регрес од член 4 став 2 точка 2 на овој закон републиките и автономните покраини ќе ги уплатат во 12 еднакви рати што втасуваат на 30-ти во месецот. Првата рата втасува на 30 април 1987 година, а последната – на 30 март 1988 година.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „од став 1“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 2“.

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „од став 1“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 2“.

### Член 5

Во член 6 став 3 зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите: „став 3“.

### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1011.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за паричниот систем, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 645  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с.р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с.р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ****Член 1**

Во Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 61/82) во член 20 став 1 се заменува со четири нови става, кои гласат:

„Собранието на СФРЈ секоја година донесува одлука за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика.

Во одлуката од став 1 на овој член се утврдуваат: основните цели и задачи на монетарно-кредитната политика што се однесуваат на растежот на основните монетарно-кредитни агрегати, на основните правци на политиката за пласмани на банките и на заедничките основи на кредитната политика, во согласност со утврдените приоритети на економската политика, на насочувањето на примарната емисија, на политиката на каматните стапки и на инструментите на кредитно-монетарната политика со кои се регулира обемот на паричната маса, како и други прашања од значење за утврдувањето на монетарно-кредитната политика.

Во согласност со одлуката од ст. 1 и 2 на овој член, на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните органи на републиките и на автономните покраини, донесува одлука за осигурување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика.

Одлуката од став 2 на овој член Сојузниот извршен совет ја донесува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на одлуката од став 1 на овој член.”

Досегашниот став 2 се брише.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 5 и 6.

**Член 2**

Во член 22 зборот: „највисока” се заменува со зборовите: „најниска, односно највисока”, а по зборот: „кредити” се додаваат зборовите: „или на одделни видови депозити”.

**Член 3**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

1012.

Врз основа на член 315 точка 3) од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 658  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с.р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с.р.

**ЗАКОН****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА****Член 1**

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 година се утврдува во износ од 1.963.638,500.000 динари.

**Член 2**

Средства за делумно покривање на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 година ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата, во износ од 1.567.538,500.000 динари.

**Член 3**

Разликата меѓу износот на вкупниот обем на расходите од член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на федерацијата од член 2 на овој закон, во износ од 396.100.000.000 динари, ќе се обезбеди од придонесот на републиките и автономните покраини.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1987 годин

1013.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 19 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО**

Се прогласува Законот за утврдување на приходи на федерацијата што во 1987 година се користат за потреби на стопанството, што го усвои Собранието на СФРЈ.

на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 659  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечки, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1987 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО

#### Член 1

За потребите на стопанството во 197 година од остварените приходи на федерацијата од царина и други увозни давачки се отстапуваат и при секоја уплата се пренесуваат на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство на Југославија:

1) 45,93% за поврат на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат – на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите.

За поврат на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат се отстапува во целост и приходот остварен од посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи и при секоја уплата се пренесува на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите;

2) 0,70% за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство, а најмногу до 6.266.000.000 динари – на посебна сметка на Стопанската комора на Југославија;

3) 0,16% за претставништвата на Стопанската комора на Југославија, а најмногу до 1.464.000.000 динари – на посебна сметка на Стопанската комора на Југославија;

4) 2,98% за регрес за вештачки губрива, за квалитетно сортно семе на пченица и маслодајна репка, а најмногу до 26.670.000.000 динари – на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството.

Повеќе издвоените средства од износот за одделни намени утврдени во овој член ќе се пренесат на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите за поврат на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат. По издвојувањето на средствата за одделни намени до износите утврдени во овој член, ќе се издвојуваат средства според утврдените проценти за одделни намени и ќе се пренесуваат на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите за поврат на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат.

#### Член 2

Стопанската комора на Југославија пренесените средства на посебна сметка од член 1 одредба под 2) на овој закон, најдоцна во рок од 5 дена од денот на приемот на средствата, ќе ги пренесе на посебни потсметки, и тоа: 54,53%, а најмногу до 3.417.000.000 динари на потсметката за општа стопанска пропаганда и 45,47%, а најмногу до 2.849.000.000 динари на потсметката за општа туристичко-информативна дејност спрема странство.

#### Член 3

Средствата од член 1 одредба под 1) на овој закон се користат сразмерно со остварениот извоз и девизниот прилив, предвидени со Одлуката за утврдување на Просекцијата на платниот биланс на Југославија за 1987 година.

Средствата од член 1 одредба под 2) на овој закон се користат во согласност со извршувањето на програмата за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство.

Средствата од член 1 одредба под 3) на овој закон ќе се издвојуваат и ќе се користат за финансирање на претставништвата на Стопанската комора на Југославија до 30 јуни 1987 година.

Средствата од член 1 одредба под 4) на овој закон се користат во согласност со посебен сојузен закон.

#### Член 4

Со средствата од член 1 одредба под 1) на овој закон ќе се исплатуваат обврските настанати по основ на повратот на царината и другите увозни давачки по налозите за плаќање до 31 декември 1987 година, примени во Службата на општественото книговодство на Југославија до 10 јануари 1988 година. На износот на ненамирените обврски по примените барања во Службата на општественото книговодство на Југославија нема да се пресметува камата.

#### Член 5

Службата на општественото книговодство на Југославија и Народната банка на Југославија вршат контрола над користењето на средствата за потребите на стопанството, водат евиденција и поднесуваат извештаи за користењето на тие средства. Начинот на водење евиденција и поднесување извештаи за користењето на средствата за поврат на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат и за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Водењето евиденција и поднесувањето извештаи за користењето на средствата за регрес за вештачки губрива, за квалитетно сортно семе на пченица и маслодајна репка се вршат во согласност со посебен сојузен закон.

#### Член 6

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството и Стопанската комора на Југославија, за средствата од посебните сметки од член 1 на овој закон, водат книговодства и донесуваат завршни сметки за 1987 година.

Собранието на СФРЈ ги потврдува завршните сметки од став 1 на овој член.

#### Член 7

Приходите од царина, од други увозни давачки и од посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи за стоките увезени до 31 декември 1987 година, што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1988 година, се уплатуваат во корист на посебните сметки од член 1 на овој закон за 1987 година.

Трошоците на платниот промет и другите трошоци настанати во врска со работењето на средствата за потребите на стопанството што се утврдуваат со овој закон се покриваат од тие средства.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

1014.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ КОИ ВТАСУВААТ НА 1 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини кои втасуваат на 1 јануари 1987 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 660  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ КОИ ВТАСУВААТ НА 1 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА**

**Член 1**

На организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово им се одлага до 31 март 1987 година враќањето на ануитетите по кредитите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот на федерацијата) кои втасуваат на 1 јануари 1987 година.

Се одлага до 31 март 1987 година исплатата на купоните на корисниците на општествени средства – иматели на обврзници на Фондот на федерацијата, и тоа: купонот број 10 од 1974 година, купонот број 4 од 1980 година, купонот број 3 од 1981 година, купонот број 2 од 1982 година и купонот број 1 од 1983 година, кои втасуваат на 1 јануари 1987 година.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

1015.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 662  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

**Член 1**

Во Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85) во член 42 на крајот на став 1 наместо точка се става записка и се додаваат зборовите: „а по основ на дадените услуги во железничкиот и ПТТ сообраќај во роковите и по постапка пропишана со меѓународен договор“.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, извезените стоки и извршените услуги на странски лица во рамките на стопанските дејности во царинските зони, домашните лица се должни да ги наплатат во договорениот рок.“

Досегашните ст. 4 до 10 стануваат ст. 5 до 11.

**Член 2**

Во член 46 по став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Плаќање на увозот на стоки и услуги во рамките на стопанските дејности во царинските зони се врши во согласност со договорениот предвиден рок.“

**Член 3**

Во член 55 во став 1 по точка 2) се додава нова точка 3) која гласи:

„3) од заедничкото работење по основ на учеството во доходот на име надомест за стопанисување со вложени средства во домашна организација на здружен труд, во согласност со сојузен закон“.

Досегашната точка 3) станува точка 4).

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Организациите на здружен труд не можат со странски лица да склучуваат зделки на купување и продажба на стоки и услуги со плаќање односно со наплата во динари според курсевите утврдени на странските пазари.“

**Член 4**

Во член 80 по став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може по исклучок да пропише обврска за странските физички лица при влегувањето во Југославија да заменат ефективни странски пари, ако земјата чиишто се граѓани тие пропишала слични мерки за граѓаните на СФРЈ.“

## Член 5

Во член 99 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:  
„Во условите на примена на член 110 од овој закон банката овластена за работи со странство е должна, два дена пред извршувањето на налогот на организацијата на здружен труд односно на друго општествено правно лице за плаќање во странство, да ја повика организацијата на здружен труд односно друго општествено правно лице да ја уплати динарската противвредност на износот на странската валута.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

## Член 6

Во член 100 во став 1 по точка 5) се додава нова точка 6) која гласи:

„6) повлекување на девизни средства од кредити на меѓународните финансиски организации со кои се извршуваат обврски на домашни корисници на кредитите спрема странските изведувачи што добиле работа на меѓународно јавно наддавање по тие кредити.“

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може за одделни основи од овој член да пропише поблиски услови и критериуми за држење девизи на сметка кај банката овластена за работи со странство.“

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

## Член 7

Во член 103 став 1 по зборот: „графани“ се додаваат зборовите: „и странски физички лица“.

## Член 8

Во член 104 во став 4 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „и тоа по секој елемент за утврдување на курсот на динарот утврден во став 2 на овој член“.

## Член 9

Во член 110 во став 1 на крајот на алинеја 1 наместо точка и запирка се става запирка и се додаваат зборовите: „како и обврските што се плаќаат со девизи од девизни сметки одобрени во смисла на член 100 од овој закон“.

## Член 10

Во член 114 во став 2 се бришат зборовите: „како и“, а по зборовите: „слободен увоз“ се додаваат зборовите: „како и увоз на сировини и репродукционен материјал што се наоѓаат на режимот на условно слободен увоз а кој се врши врз основа на меѓународните спогодби за малограничниот и соседниот прекуморски промет и врз основа на меѓународни саемски компензациони договори“.

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 кои гласат:

„Обемот на извозот и увозот на стоки во рамките на меѓународните спогодби за малограничниот и соседниот прекуморски промет и врз основа на меѓународни саемски компензациони договори се определува посебно во резолуцијата за политиката на остварувањето на среднорочниот општествен план на Југославија за тековната година. Во рамките на вака утврдениот обем на извозот и увозот, организациите на здружен труд сообразно со член 33 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство во Стопанската комора на Југославија ги распределуваат правата на увоз и плаќање на стоките по овој основ, со тоа што ако станува збор за стоки што се увезуваат по основ на контингенти, дозвола односно согласност на организациите на здружен труд мораат да располагаат и со контингент односно дозвола. Реализација на увозот по овој основ организациите на здружен труд можат да вршат само до вредноста на извршениот извоз по тој основ.“

Извазот остварен по основот од став 3 на овој член не влегува во основот за зголемување односно намалување на општествено признатите репродукциони потреби во смисла на член 119 од овој закон.“

## Член 11

Во член 115 по став 5 се додаваат нови ст. 6 и 7 кои гласат:

„Организациите на здружен труд што имаат склучена самоуправна спогодба за заедничко производство, извоз и увоз од член 122 на овој закон или што се учеснички на извозната програма во смисла на член 116а од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, можат обединето да ги користат правото на плаќање и правото на увоз на опрема.“

За организациите на здружен труд од став 6 на овој член може кај една банка овластена за работи со странство да се пресмета обемот на плаќањето на увозот на опрема во согласност со став 2 на овој член, на ниво на извозната програма во целост.“

## Член 12

Во член 117 по став 4 се додаваат нови ст. 5, 6 и 7 кои гласат:

„Сојузниот извршен совет во согласност со сојузен закон, на предлог од Народната банка на Југославија што таа го подготвува во соработка со надлежниот сојузен орган за работи на надворешната трговија, надлежниот сојузен орган за работи на финансните и со Сојузната управа за царини, го утврдува единствениот начин на пресметување, зголемување, намалување и користење на општествено признатите репродукциони потреби.“

По исклучок од одредбите на овој член, општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд што имаат подолг циклус на производство од една година се пресметуваат односно зголемуваат и намалуваат врз основа на податоците за просечниот увоз на стоки остварен во изминатите три години, зголемен за вредноста на услугите и на другите нестоковни плаќања во смисла на член 114 од овој закон, како и податоците за просечниот извоз на стоки остварен во претходните три години зголемен за вредноста на извршените услуги во претходната година.

Стопанската комора на Југославија ги утврдува посебните критериуми врз основа на кои се определува што во смисла на став 6 од овој член се подразбира под подолг циклус на производство.“

## Член 13

По член 117 се додава нов член 117а кој гласи:

## „Член 117а

За организациите на здружен труд, учеснички на извозната програма по склучените извозни зделки, можат кај една овластена банка за работи со странство да се пресметаат општествено признатите репродукциони потреби на ниво на програмата.

Банката овластена за работи со странство која ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби за извозната програма, по склучените извозни зделки, води евиденција во смисла на член 126 од овој закон за сите учеснички на извозната програма.

Сојузниот извршен совет може, заради извршување на извозните програми по склучените извозни зделки, врз основа на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, однапред да ја зголеми пресметаната општествено призната репродукциона потреба сразмерно со очекуваното зголемување на нето девизниот ефект во однос на височината на нето девизниот ефект утврдена со извозната програма.

Барањето за зголемување на општествено признатите репродукциони потреби, како и податоците од став 3 на овој член, организациите на здружен труд ги доставуваат до сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

За утврденото зголемување на општествено признатите репродукциони потреби од став 3 на овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ја известува банката од став 2 на овој член.“

## Член 14

Во член 119 во став 1 точка 1 по зборовите: „во рамките“ се додаваат зборовите: „на височината на процентуалниот“.

Во став 3 зборовите: „точ. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „точка 1“, а по зборот: „износ“ што се брише, се

додава зборот: „процент“. На крајот на овој став наместо точка се става запирка и се додаваат зборовите: „а на организациите на здружен труд од став 1 точка 2 на овој член, за износот на намалениот извоз“.

#### Член 15

Во член 122 во став 1 по зборот: „контингенти“ се додаваат зборовите: „и права од член 127 на овој закон“.

#### Член 16

Во член 126 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: „По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, а заради водење евиденција што служи исклучително за утврдување на статусот на организациите на здружен труд во смисла на член 119 од законот, банката овластена за работи со странство ќе го евидентира како остварен извозот на организациите на здружен труд што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоковен промет и износите што тие организации ќе ги наплатат од домашни лица за давање услуги на превоз на домашни стоки на странски релации, а според документацијата што тие организации ја поднесуваат при пресметката на даночните, царинските и други поврати.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

#### Член 17

По член 127 се додава нов член 127а кој гласи:

#### „Член 127а

Организациите на здружен труд што ќе добијат работа кај домашен инвеститор на меѓународни лицитации што се распишани врз основа на условите од финансиските кредити одобрени од страна на меѓународни финансиски организации, го плаќаат слободно увозот на стоки и услуги потребен за извршување на работите, а до височина на девизните средства утврдени во договор со домашниот инвеститор.“

#### Член 18

Во член 129 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Плаќањата во согласност со став 1 од овој член се извршуваат под истите услови како и плаќањата во странство што се извршуваат во конвертибилни девизи.“

#### Член 19

Во член 148 во став 1 пред зборовите: „Народната банка на Југославија“ се додаваат зборовите: „Сојузниот девизен инспекторат“.

#### Член 20

Во член 172 во став 1 по точка 4) се додава нова точка 4а) која гласи:

„4а) ако во склучениот договор со странско лице за купување или продажба на стоки или вршење услуги, спрема кое наплатата ќе се врши во динари, утврди таква наплата според курсот на динарот кој е утврден на странскиот пазар (член 55 став 5);“.

По точка 14) се додава нова точка 14а) која гласи: „14а) ако банката овластена за работи со странство држи девизи на девизна сметка спротивно на условите пропишани со овој закон или со пропис донесен врз основа на овој закон (член 100 став 4);“.

Во точка 18) по зборовите: „со овој закон“ се додаваат зборовите: „и со пропис на Сојузниот извршен совет“.

#### Член 21

По член 186 се додава нов член 186а кој гласи:

#### „Член 186а

По исклучок од одредбите на член 109 став 1 на овој закон, ако организацијата на здружен труд не дала налог за уплата на динарска противвредност на име намиравање на обврските во девизи спрема странско лице по извршените судски пресуди на југословенски судови, овластената банка од член 108 на овој закон е должна да изврши плаќање во странство и за динарската противвредност на плате-

ната обврска да ја блокира жиро-сметката на организацијата на здружен труд.

За износот на платените обврски во девизи по основот од став 1 на овој член, овластената банка ги намалува општествено признатите репродукциони потреби на организацијата на здружен труд, како и правата на плаќање во странство утврдени врз основа на чл. 127, 132 и 134 од овој закон, доколку истите веќе не се намалени.“

#### Член 22

Член 195 се менува и гласи:

„За време на применувањето на одредбите на чл. 93 до 145 на овој закон, контрола на документацијата во смисла на член 100 од овој закон вршат народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.“

#### Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 1016.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 663  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ  
Иво Врандечиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ**

#### Член 1

Во Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) член 5 став 1 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија поднесува, по потреба, а најмалку полугодишно, извештај до Собранието на СФРЈ и до Сојузниот извршен совет за спроведувањето на заедничката емисиона, парична и девизна политика, на политиката на кредитните односи со странство и на заедничките основи на кредитната политика. Кон годишниот извештај Народната банка на Југославија поднесува и биланс кој го опфаќа нејзиното целокупно работење.“

## Член 2

Во член 6 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Резултатите од следењето и проучувањето од став 1 на овој член се основа Народната банка на Југославија, со примена на методологијата на монетарно планирање, да му предлага на Сојузниот извршен совет цели и задачи на заедничката емисиона, парична и девизна политика, на политиката на кредитните односи со странство и на заедничките основи на кредитната политика.

Методологијата од став 2 на овој член ја утврдува Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија.“

## Член 3

Во член 7 став 2 по зборот: „член“ се додаваат зборовите: „пред Собранието на СФРЈ“.

## Член 4

Во член 17 став 1 на крајот по зборот: „организации“ се додаваат записка и зборовите: „како и од порастот на кредитот над определно ниво во текуштата година, во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика“.

Во став 2 по зборовите: „за сите видови“ се додава зборот: „кредити“, а по зборовите: „на определни“ се додава зборот: „кредити“.

Во став 3 по зборот: „вид“ се додава зборот: „кредити“.

Во став 4 по зборот: „видови“ се додава зборот: „кредити“.

Во став 8 зборовите: „за помалку пресметаниот и издвоениот износ на задолжителната резерва по 0,1% за секој ден од помалку пресметаниот и издвоениот износ“ се заменуваат со зборовите: „за секој ден на помалку пресметаниот и издвоениот износ на задолжителната резерва зголемен надомест во однос на надоместот од став 7 на овој член“.

## Член 5

Во член 22 став 1 на крајот, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и каматните стапки на сите други побарувања на Народната банка на Југославија“.

## Член 6

Во член 27 став 1 точка 5) се менува и гласи:

„5) ги утврдува условите под кои се формира посебна резерва на ликвидноста кај основните банки што даваат авал на хартиите од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд, даваат гаранции за нивните обврски и издаваат сопствени хартии од вредност, како и рамките за вршење на тие работи.“

Точка 7 се менува и гласи:

„7) ги пропишува поблиските услови за утврдување на неликвидноста на банката и на друга финансиска организација, како и мерките спрема неликвидните банки и други финансиски организации.“

## Член 7

Во член 44 став 2 зборовите: „нови банкноти“ се заменуваат со зборовите: „издавање на банкноти“.

## Член 8

Член 45 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија донесува одлука за пуштање во оптек и за повлекување од оптек на банкноти и ковани пари“.

## Член 9

Во член 50 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат: „Народната банка на Југославија, преку Воениот сервис, може да ги кредитира организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и воените установи од средствата на примарната емисија, кога тоа кредитирање се однесува на извршување на меѓународни обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за што оценка дава Сојузниот извршен совет.“

Условите за користење на средствата на примарната емисија за намените од став 3 на овој член ги утврдува Народната банка на Југославија, во согласност со целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика.“

## Член 10

Во член 57 став 1 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во рамките утврдени со сојузен закон, вршат контрола над спроведувањето на мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика, на прописите со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство од страна на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка и на други финансиски организации.“

Во став 2 по зборовите: „документација на банките“ се додаваат записка и зборовите: „на Југословенската банка за меѓународна економска соработка“.

Во став 3 по зборовите: „од банките“ се додаваат записка и зборовите: „од Југословенската банка за меѓународна економска соработка“, а на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и со преглед на податоците и другата документација со која располагаат, а која се однесува на примената на прописите од страна на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка и на други финансиски организации“.

## Член 11

По член 57 се додава нов член 57а, кој гласи:

## „Член 57а

Народната банка на Југославија ја врши контролата од член 57 на овој закон и преку контролори на Народната банка на Југославија.

Гувернерот на Народната банка на Југославија назначува контролори во овластените банки заради контрола на спроведувањето на прописите од областа на економските односи со странство.“

## Член 12

Во член 58 став 1 се менува и гласи:

„Ако утврдат дека банката, Југословенската банка за меѓународна економска соработка или друга финансиска организација не ги спроведува мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика и прописите со кои се уредуваат девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини преземаат спрема таа банка, спрема Југословенската банка за меѓународна економска соработка односно спрема друга финансиска организација, мерки и го определуваат рокот за усогласување на работењето со тие прописи.“

Во став 2 зборовите: „опфаќаат: запирање“ се заменуваат со зборовите: „се: запирање“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Решение за преземање на мерките од став 2 на овој член, за нивното траење, како и за рокот од став 1 на овој член, донесува гувернерот на народната банка и тоа е конечно во управна постапка.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 4 по зборовите: „Ако банката“ се додаваат записка и зборовите: „Југословенската банка за меѓународна економска соработка“.

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, бројот: „3“ се заменува со бројот: „4“. По зборот: „банката“, во вториот и осмиот ред, се додаваат записка и зборовите: „на Југословенската банка за меѓународна економска соработка“, а зборовите: „и ќе ѝ го одземе правото да врши девизно работење“ се заменуваат со зборовите: „а Народната банка на Југославија ќе ѝ го одземе овластувањето за вршење девизно работење“.

Досегашните ст. 5 и 6 се бришат.

Во досегашниот став 7, кој станува став 6, зборот: „утврдува“ се заменува со зборовите: „пропишува начинот на вршење контрола и“, а по зборовите: „сите банки“ се додаваат запирака и зборовите: „Југословенската банка за меѓународна економска соработка“.

Во досегашниот став 8, кој станува став 7, по зборот: „банки“ се додаваат запирака и зборовите: „Југословенската банка за меѓународна економска соработка“.

Во досегашниот став 9, кој станува став 8, по зборот: „Ако“ се додаваат зборовите: „со контролата“, а по зборовите: „во работењето на банката“ се додаваат запирака и зборовите: „на Југословенската банка за меѓународна економска соработка“.

### Член 13

Во член 59 став 1 по зборовите: „девизното работење“ зборовите: „на организациите на здружен труд“ се бришат.

По став 1 се додаваат нови ст. 2, 3, 4 и 5 кои гласат:  
„Контрола на спроведувањето на законот со кој се уредува девизното работење и на другите прописи со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство, Народната банка на Југославија врши врз основа на одредбите од чл. 57 и 57а на овој закон.“

Ако утврди дека овластената банка не ги спроведува прописите, контролорот на Народната банка на Југославија составува записник со кој ја констатира фактичката состојба и веднаш ѝ го доставува на Народната банка на Југославија на натамошна постапка.

Кога контролорот на Народната банка на Југославија, поради непридржување кон сојузниот закон со кој се уредува девизното работење и другите прописи со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство, ќе ѝ го запре на овластената банка плаќањето во странство, по барање на банката, издава писмено образложение за причините за запирање на плаќањето на кое овластената банка има право на приговор до гувернерот на Народната банка на Југославија.

Приговорот не го одлага извршувањето на одлуката на контролорот на Народната банка на Југославија.“

Досегашните ст. 2 и 3 се бришат.

### Член 14

Член 60 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија врши контрола на спроведувањето на мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика, на прописите со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство од страна на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини.“

Контролата од став 1 на овој член Народната банка на Југославија ја врши со контрола на документацијата и на другите податоци со кои располага Народната банка на Југославија и со непосредна контрола кај народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини.

Начинот на вршење контрола од став 2 на овој член го пропишува Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија.“

### Член 15

Член 61 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини се должни да обезбедат редовно следење на податоците што се однесуваат на работењето на банките и на другите финансиски организации, како и навремено да вршат контрола и да преземаат мерки спрема банките односно другите финансиски организации за кои, врз основа на следењето на тие податоци или со непосредна контрола, се утврдат дека не се придржуваат кон прописите.“

Ако народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина не извршила контрола на банката односно на друга финансиска организација или не презела мерки спрема банката односно другата финансиска организација, Народната банка на Југославија е должна да ја изврши таа контрола и да ги преземе тие мерки.

Народната банка на Југославија за извршените контроли и преземените мерки, во смисла на став 2 од овој член двапати годишно го известува Собранието на СФРЈ.“

### Член 16

Член 61а се менува и гласи:

„Гувернерот на Народната банка на Југославија, гувернерите на народните банки на републиките и гувернерите на народните банки на автономните покраини се одговорни за законито и ефикасно остварување на контролната функција на тие банки.“

Службите за контрола на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини се самостојни во извршувањето на своите законски овластувања и се одговорни за спроведувањето на контролата.“

### Член 17

По член 61а се додава нов член 61б, кој гласи:

#### „Член 61б

Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија обезбедува единствена примена на мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика и на прописите со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство од страна на Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.“

Гувернерот на Народната банка на Југославија донесува упатства за единствена примена на прописите и единствено постапување на народните банки во вршењето на контрола.“

### Член 18

По член 64 се додава нов член 64а, кој гласи:

#### „Член 64а

Во управувањето со работите на Народната банка на Југославија што се однесуваат на спроведувањето на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика, покрај прашањата од чл. 5, 6, 12, 13, 17, 68 и 81 на овој закон, Советот на гувернерите одлучува и за следните прашања:

1) ограничувањето на обемот на пласманите на банките за определено време (член 16 став 2 точка 8);

2) определувањето на активните и пасивните каматни стапки на Народната банка на Југославија, како и за условите на купување и наплата на хартии од вредност и за условите на кредитите што им се одобруваат на банките (член 16 став 2 точка 6);

3) утврдувањето на височината на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации, утврдувањето на роковите за пресметување и издвојување на задолжителната резерва и пропишувањето на височината и условите под кои банките и другите финансиски организации можат средствата на задолжителната резерва да ги користат во текот на месецот за одржување на својата дневна ликвидност (член 17);

4) издавањето на благајничките записи на Народната банка на Југославија (член 18);

5) утврдувањето на обемот, роковите и другите услови за купување на преносливи хартии од вредност преку банките (член 19);

6) утврдувањето на височината, роковите на користење и враќање и другите услови за давање краткорочни кредити на банките (чл. 20 и 32);

7) утврдувањето на височината, на роковите на користење и враќање и на другите услови за давање кредити

на банките со залог на обврзниците на федерацијата што втасуваат во рок до една година и на благајничките записи на Народната банка на Југославија (член 21);

8) пропишувањето на обврските на банките и на другите финансиски организации во поглед на одржување на минималната ликвидност, одржување на структурата на пласманите според роковите на втасаност во определени рамки и усогласувањето на роковите на пласманите со структурата на изворите на средствата според нивната рочноност (член 28);

9) пропишувањето на поблиски услови и начини на користење на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност (член 29);

10) пропишувањето на начинот и условите за користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност (член 30);

11) утврдувањето на височината, роковите на користење и враќање и на другите услови за давање на краткорочни кредити на банките за одржување на нивната дневна ликвидност (член 32);

12) пропишувањето на минималните општи услови на кредитната способност што мораат да ги исполнуваат банките и другите финансиски организации (член 33);

13) пропишувањето на обврските на овластените банки да држат определен износ во девизи или во други девизни ликвидни пласмани како минимална резерва за одржување на ликвидноста во плаќањата спрема странство (член 37);

14) издавањето на нови банкноти и ковани пари (член 42);

15) начинот и условите за купување и продажба на злато во странство во кована и непреработена форма и на други благородни метали и за извозот и изнесувањето на монетарно злато (член 53);

16) одобрувањето на кредити на федерацијата за потребите на буџетот на федерацијата (член 55);

17) утврдувањето на единствената тарифа по која се наплатува надомест за услугите што таа ги врши и за услугите што ги вршат по заедничките работи народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (член 56);

18) одлучува за купувањето на хартиите од вредност, што ги издава федерацијата;

19) донесувањето на прописи во областа на девизното работење и кредитните односи со странство, како и на прописи со кои се уредува прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство, во согласност со сојузниот закон;

20) утврдувањето на предлози на прописите и на другите општи акти за чие предлагање е надлежна Народната банка на Југославија врз основа на сојузниот закон."

#### Член 19

Во член 65 зборовите: „своите членови“ се заменуваат со зборовите: „сите членови на Советот на гувернерите“, а зборовите: „освен ако со овој или со друг сојузен закон“ се заменуваат со зборовите: „ако со овој закон“.

#### Член 20

Во член 66 став 1, во уводната реченица, зборот: „едногласно“ се заменува со зборовите: „со двотретинско мнозинство на сите свои членови“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За прашањата од член 64а став 1 точ. 1 до 7 и точ. 12, 15 и 19, Советот на гувернерите одлучува на начинот утврден во став 1 на овој член.“

Во став 2, кој станува став 3, зборот: „едногласност“ се заменува со зборовите: „потребна согласност“.

Досегашниот став 3 станува став 4.

#### Член 21

Во член 70 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Гувернерот на Народната банка на Југославија донесува одлуки и други општи акти од областа на работењето на Народната банка на Југославија што со овој закон не се ставени во надлежност на Советот на гувернерите и за тоа го известува Советот на гувернерите на првата наредна седница.“

#### Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 1017.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени на Законот за финансирање на федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 664

26 декември 1986 година

Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечки, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

#### Член 1

Во Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 71/85) во член 26 ст. 1 и 2 зборовите: „надворешна трговија“ се заменуваат со зборот: „финансии“.

#### Член 2

Во член 33 став 1 процентот: „50%“ се заменува со процентот: „75%“.

#### Член 3

Приходите од основниот данок на промет што ќе се наплатат до 31 јануари 1987 година, а се однесуваат на прометот на производи остварен до 31 декември 1986 година му припаѓаат 50% на Буџетот на федерацијата за 1986 година, а 50% на буџетите на републиките и на автономните покраини.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 1018.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за системот на општествената контрола на цени-

те, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година.

П бр. 665  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

#### Член 1

Во Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84 и 43/86) во член 5 став 2 по зборовите: „организираните потрошувачи” се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на добивање иницијатива односно предлог”.

#### Член 2

Во член 5 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Разработка на заедничките елементи вршат организациите на здружен труд од став 1 на овој член во Заедницата на југословенското електростопанство, Заедницата на југословенските железници, Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони, односно во соодветните форми на организирање во рамките на Стопанската комора на Југославија за јаглен, нафта, нафтени деривати и земен гас, во соработка со самоуправните интересни заедници и другите форми на организирање на корисниците на тие производи односно услуги, што ќе ги определи Стопанската комора на Југославија. Сојузниот извршен совет, заради остварување на посебен општествен интерес во овие дејности, дава согласност на разработените заеднички елементи.

Ако Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена не даде согласност за разработка на заедничките елементи, должен е во рок од 30 дена да го извести Собранието на СФРЈ.”.

#### Член 3

Во член 7 став 3 по зборовите: „за зголемување” се додаваат зборовите: „на договореното”.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Цените на основните земјоделски производи на договореното производство, при договарањето на производството и купувањето на тие производи од производителите, не можат да бидат пониски од заштитните цени.”.

Во став 4, кој станува став 5, по зборовите: „за наредната година” се додаваат зборовите: „Сојузниот извршен совет, во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, во првата половина на текуштата година ќе ги преиспита заштитните цени и, по потреба, ќе изврши нивно усогласување или менување”.

#### Член 4

Во член 13 став 1 се менува и гласи:

„Работниците во основните организации на здружен труд вршат општествена контрола на цените тргнувајќи особено од светските цени, движењето на производството и залихите односно обемот на услугите и користењето на капацитетите, од показателите на ефикасноста на стопанисувањето и наменската распределба на доходот, со утврдување на политиката на цените на основната организа-

ција на здружен труд и со следење на спроведувањето на таа политика, во согласност со целите и задачите утврдени со планските акти на општествено-политичките заедници.”.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Органот на управување на основната организација на здружен труд или соодветниот орган на друга самоуправна организација и заедница, односно органот на управување овластен за донесување на одлука за цените е должен на работниците, заради вршење на општествена контрола на цените, пред намеруваното зголемување на цените, да им достави извештај за формирањето и за движењето на цените во организацијата односно заедницата. Во извештајот посебно се даваат податоци за движењето на светските цени, на производството и залихите, односно обемот на услугите, податоци за користењето на капацитетите и показатели за ефикасноста на стопанисувањето и наменската распределба на доходот.”.

#### Член 5

Во член 21 по став 2 се додава став 3, кој гласи:

„Мерките на непосредна контрола на цените се однесуваат и на производите и услугите што првпат се произведуваат односно вршат, освен на производите што се резултат на домашната пронаоѓачка и развојна работа, а се заштитени со патент, модел или мостра, во смисла на сојузниот закон со кој се регулира заштитата на пронајдоците, техничките унапредувања и знаците на разликување, а се пуштени првпат во промет на единствениот југословенски пазар.”.

#### Член 6

Во член 28 став 1 зборовите: „од 200.000 до 1.000.000” се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 5.000.000”.

По точка 1 се додаваат нови точ. 2, 3 и 4, кои гласат:

„2) ако со самоуправна спогодба или со договор склучен помеѓу организациите на здружен труд што произведуваат исти видови производи, односно вршат исти видови услуги, ги утврди цените за тие производи односно услуги (член 3 став 3);

3) ако не ги формира цените на енергијата, енергетските сировини и услугите на железничкиот и ПТТ сообраќај во согласност со заедничките елементи за формирањето на тие цени и нивната разработка (член 6);

4) ако договори производство или купи основни земјоделски производи по цена пониска од заштитната цена (член 7 став 4).”.

Досегашните точ. 2) до 4) стануваат точ. 5) до 7).

Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 50.000” се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 250.000”.

#### Член 7

Во член 29 став 1 зборовите: „од 20.000 до 100.000” се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 500.000”.

По точка 1 се додава нова точка 2 која гласи:

„2) ако во рок од 15 дена за својот став не ги извести организираните потрошувачи (член 5 став 2).”.

Досегашната точка 2 се брише.

Во став 2 зборовите: „од 5.000 до 20.000” се заменуваат со зборовите: „од 25.000 до 100.000”.

#### Член 8

Член 30 се менува и гласи:

„Со парична казна од 25.000 до 250.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој самостојно врши дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните:

1) ако за определени производи и услуги не му достави на надлежниот орган за цени известување за цените заради следење (член 15 став 1);

2) ако продаде производи или услуги по цени повисоки од цените формирани со примена на мерките на непосредна контрола на цените (чл. 19, 23 и 25).”.

#### Член 9

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да утврди пречистени текст на овој закон.

## Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

на, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1986 година.

П бр. 656  
26 декември 1986 година  
Белград

1019.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1987 годи-

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с. р.

## БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА

## I. ОПШТИ ДЕЛ

## Член 1

Буџетот на федерацијата за 1987 година содржи:

|                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) изворни приходи на федерацијата во вкупен износ од                                                                                               | 1,567.538,500.000 динари; |
| 2) вкупни расходи со средствата на текуштата буџетска резерва и износот што се издвојува во постојана буџетска резерва на федерацијата, во износ од | 1,963.638,500.000 динари; |
| 3) разлика меѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата, во износ од                                      | 396.100.000.000 динари;   |
| 4) придонес на републиките и автономните покраини во вкупен износ од                                                                                | 396.100.000.000 динари.   |

## Член 2

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 250.000.000 динари, а за текуштата буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 1.659.900.000 динари од изворните приходи на федерацијата предвидени за финансирање на други функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата за 1987 година.

## Член 3

Приходите по видови, форми и потформи и расходи по основни намени се утврдуваат во два подбиланса на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 година во следните износи:

ПОДБИЛАНС  
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ВО 1987 ГОДИНА

| Класификационен број                                                  |                                                                             | Износ                      |   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| на формата на приходи-те                                              | на формата на приходите                                                     | на потформата на приходите |   | на формата на приходите |
| 1                                                                     | 2                                                                           | 3                          | 4 | 5                       |
| <b>I. ПРИХОДИ</b>                                                     |                                                                             |                            |   |                         |
| <b>Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за услуги</b> |                                                                             |                            |   |                         |
| 03-1                                                                  | Данок на промет                                                             |                            |   | 762.830,300.000         |
| 03-1-1                                                                | Дел на основниот данок на промет на производи                               | 762.830,300.000            |   |                         |
|                                                                       | Вкупно вид 03.                                                              |                            |   | 762.830,300.000         |
| <b>Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина</b>               |                                                                             |                            |   |                         |
| 06-1                                                                  | Царина                                                                      |                            |   | 178.950,057.000         |
| 06-2                                                                  | Посебни увозни давачки                                                      |                            |   | 109.788,043.000         |
| 06-2-2                                                                | Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки | 91.115,951.000             |   |                         |
| 06-2-3                                                                | Давачки за царинско евидентирање                                            | 18.667,151.000             |   |                         |
| 06-2-4                                                                | Лежарина за стоки сместени во царински магацини                             | 4.941.000                  |   |                         |
|                                                                       | Вкупно вид 06.                                                              |                            |   | 228.738,100.000         |
| <b>Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници</b>        |                                                                             |                            |   |                         |
| 08-1                                                                  | Придонеси на републиките и автономните покраини                             |                            |   | 272.143,600.000         |
| 08-1-1                                                                | Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина                    | 36.706,301.000             |   |                         |
| 08-1-2                                                                | Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора                              | 5.803,040.000              |   |                         |

| 1 | 2      | 3                                                                    | 4              | 5                 |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|   | 08-1-3 | Придонес на Социјалистичка Република Хрватска                        | 71.274,641.000 |                   |
|   | 08-1-4 | Придонес на Социјалистичка Република Македонија                      | 15.604,344.000 |                   |
|   | 08-1-5 | Придонес на Социјалистичка Република Словенија                       | 46.424,307.000 |                   |
|   | 08-1-6 | Придонес на Социјалистичка Република Србија без автономните покраини | 64.333,206.000 |                   |
|   | 08-1-7 | Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово                 | 1.344,390.000  |                   |
|   | 08-1-8 | Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина              | 30.653,371.000 |                   |
|   |        | Вкупно вид 08.                                                       |                | 272.143,600.000   |
|   |        | ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (Вид 03,06 и 08)                          |                | 1,323.712,000.000 |

| Класификационен број |                     | II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИ                                                                                                           | Износ               |                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| распоредна група     | распоредна подгрупа |                                                                                                                                   | распоредна подгрупа | распоредна група  |
| 1                    | 2                   | 3                                                                                                                                 | 4                   | 5                 |
|                      |                     | <b>Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита</b>                                                               |                     |                   |
| 02-1                 |                     | Средства за Југословенската народна армија                                                                                        |                     | 1,323.712,000.000 |
|                      | 02-1-1              | Средства за Југословенската народна армија во текуштата година                                                                    | 1,323.712,000.000   |                   |
|                      |                     | Вкупно основна намена 02.                                                                                                         |                     | 1,323.712,000.000 |
|                      |                     | Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија |                     | 1,323.712,000.000 |

**ПОДБИЛАНС**  
**НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИИ И ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И ЗА РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА**

| Класификационен број    |                         | I. ПРИХОДИ                                                                     | Износ                   |                         |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| на формата на приходите | на формата на приходите |                                                                                | на формата на приходите | на формата на приходите |
| 1                       | 2                       | 3                                                                              | 4                       | 5                       |
|                         |                         | <b>Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомест за вршење на услуги</b> |                         |                         |
| 03-1                    |                         | Данок на промет на производи                                                   |                         | 347.455,200.000         |
|                         | 03-1-1                  | Дел на основниот данок на промет                                               | 347.455,200.000         |                         |
|                         |                         | Вкупно вид 03.                                                                 |                         | 347.455,200.000         |
|                         |                         | <b>Вид 05. Такси</b>                                                           |                         |                         |
| 05-1                    |                         | Административни такси                                                          |                         | 6,999.800.000           |
|                         | 05-1-1                  | Конзуларни такси                                                               | 6.520,000.000           |                         |
|                         | 05-1-2                  | Царински такси                                                                 | 390,010.000             |                         |
|                         | 05-1-3                  | Други сојузни административни такси                                            | 89,790.000              |                         |
| 05-3                    |                         | Судски такси                                                                   |                         | 200.000                 |
|                         |                         | Вкупно вид 05.                                                                 |                         | 7.000,000.000           |
|                         |                         | <b>Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина</b>                        |                         |                         |
| 06-1                    |                         | Царина                                                                         |                         | 81.508,464.000          |
| 06-2                    |                         | Посебни увозни давачки                                                         |                         | 50.006,436.000          |
|                         | 06-2-2                  | Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки      | 41.501,641.000          |                         |
|                         | 06-2-3                  | Давачка за царинско евидентирање                                               | 8.502,544.000           |                         |
|                         | 06-2-4                  | Лежарина за стоки сместени во царински магацини                                | 2,251.000               |                         |
|                         |                         | Вкупно вид 06.                                                                 |                         | 131.514,900.000         |

| 1    | 2      | 3                                                                                                  | 4              | 5                |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|      |        | <b>Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи</b> |                |                  |
| 07-2 |        | Приходи на органите на управата                                                                    |                | 20.000,000.000   |
|      | 07-2-1 | Приходи на сојузните органи и организации                                                          | 20.000,000.000 |                  |
| 07-4 |        | Други приходи                                                                                      |                | 10.000,000.000   |
|      |        | Вкупно вид 07.                                                                                     |                | 30.000,000.000   |
|      |        | <b>Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници</b>                                     |                |                  |
| 08-1 |        | Придонеси на републиките и автономните покраини                                                    |                | 123.956,400.000  |
|      | 08-1-1 | Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина                                           | 16.719,045.000 |                  |
|      | 08-1-2 | Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора                                                     | 2.643,176.000  |                  |
|      | 08-1-3 | Придонес на Социјалистичка Република Хрватска                                                      | 32.464,287.000 |                  |
|      | 08-1-4 | Придонес на Социјалистичка Република Македонија                                                    | 7.107,490.000  |                  |
|      | 08-1-5 | Придонес на Социјалистичка Република Словенија                                                     | 21.145,419.000 |                  |
|      | 08-1-6 | Придонес на Социјалистичка Република Србија без автономните покраини                               | 29.302,593.000 |                  |
|      | 08-1-7 | Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово                                               | 612,344.000    |                  |
|      | 08-1-8 | Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина                                            | 13.962,046.000 |                  |
|      |        | Вкупно вид 08.                                                                                     |                | 123.956,400.000" |
|      |        | ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (вид 03, 05, 06. и 08.)                                                 |                | 639.926,500.000  |

| Класификационен број    |                                                                                       | Износ                                                                        |                  |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| распоред-на група       | распоредна подгрупа                                                                   | распоредна подгрупа                                                          | распоредна група |                 |
| II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИ |                                                                                       |                                                                              |                  |                 |
| 1                       | 2                                                                                     | 3                                                                            | 4                | 5               |
|                         | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                  |                                                                              |                  |                 |
| 01-1                    |                                                                                       | Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница      | 59.673,526.000   |                 |
|                         | 01-1-1                                                                                | Средства за лични доходи                                                     | 58.628,526.000   |                 |
|                         | 01-1-2                                                                                | Средства за заедничка потрошувачка                                           | 1.045,000.000    |                 |
| 01-2                    |                                                                                       | Средства за материјални трошоци                                              |                  | 6.469,388.000   |
| 01-3                    |                                                                                       | Средства за посебни намени                                                   |                  | 61.336,838.000  |
|                         | 01-3-1                                                                                | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите | 2.683,390.000    |                 |
|                         | 01-3-2                                                                                | Други посебни намени                                                         | 27.726,335.000   |                 |
|                         | 01-3-3                                                                                | Средства за општи општествени потреби                                        | 30.927,113.000   |                 |
|                         |                                                                                       | Вкупно основна намена 01.                                                    |                  | 127.479,752.000 |
|                         | <b>Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници</b> |                                                                              |                  |                 |
| 04-2                    |                                                                                       | Дополнителни средства                                                        |                  | 158.627,900.000 |
|                         | 04-2-1                                                                                | Дополнителни средства на буџетите на републиките и автономните покраини      | 158.627,900.000  |                 |
|                         |                                                                                       | Вкупно основна намена 04.                                                    |                  | 158.627,900.000 |
|                         | <b>Основна намена 05. Обврски во финансирање на општените дејности</b>                |                                                                              |                  |                 |
| 05-9                    |                                                                                       | Пензиско-инвалидско осигурување                                              |                  | 222.315,540.000 |
| 05-11                   |                                                                                       | Боречко-инвалидска заштита                                                   |                  | 51.210,100.000  |
|                         |                                                                                       | Вкупно основна намена 05.                                                    |                  | 273.525,640.000 |
|                         | <b>Основна намена 06. Други општи општествени потреби</b>                             |                                                                              |                  |                 |
| 06-2                    |                                                                                       | Општествено-политички организации                                            |                  | 5.942,600.000   |
| 06-11                   |                                                                                       | Надомест на службите на општественото книговодство                           |                  | 412,500.000     |
| 06-12                   |                                                                                       | Друго                                                                        |                  | 26.419,708.000  |
|                         |                                                                                       | Вкупно основна намена 06.                                                    |                  | 32.774,808.000  |

| 1    | 2      | 3                                                                                                                                                                             | 4              | 5                      |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|      |        | <b>Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата</b>                                                                                                               |                |                        |
| 07-1 |        | Издвојување во постојана буџетска резерва                                                                                                                                     |                | 250,000.000            |
| 07-2 |        | Текушта буџетска резерва                                                                                                                                                      |                | 1.659,900.000          |
|      |        | <b>Вкупно основна намена 07.</b>                                                                                                                                              |                | <b>1.909,900.000</b>   |
|      |        | <b>Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата</b>                                                                     |                |                        |
| 08-4 |        | Обврски по кредитите                                                                                                                                                          |                | 45.608,500.000         |
|      | 08-4-2 | Долгорочни обврски од поранешните години                                                                                                                                      | 45.608,500.000 |                        |
|      |        | <b>Вкупно основна намена 08.</b>                                                                                                                                              |                | <b>45.608,500.00</b>   |
|      |        | <b>ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ на Подбилансот на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата како и за резервите на федерацијата во 1987 година</b> |                |                        |
|      |        |                                                                                                                                                                               |                | <b>639.926,500.000</b> |

## II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

## Член 4

Расходите во износот од 1.323,712,000.000 динари, што се искажани во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1987 година, се распоредуваат:

| Број на позиција-та | Распоредна група и подгрупа | Основна и поблиска намена                                           | Износ             |                          |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                     |                             |                                                                     | позиција          | основна намена           |
| 1                   | 2                           | 3                                                                   | 4                 | 5                        |
|                     |                             | <b>РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА</b>            |                   |                          |
|                     |                             | <b>Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита</b> |                   |                          |
| 1                   | 02-1-1                      | Средства за Југословенската народна армија во текушата година       | 1,323.712,000.000 |                          |
|                     |                             | <b>Вкупно основна намена 02.</b>                                    |                   | <b>1,323.712,000.000</b> |
|                     |                             | <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 1.</b>                                             |                   | <b>1,323.712,000.000</b> |

## Член 5

Расходите во износ од 639.926,500.000 динари, што се искажани по основни намени во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на други функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата во 1987 година, се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во следните износи:

| Број на позиција | Распоредна група и подгрупа | Основна и поблиска намена                                                            | Износ       |                |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                  |                             |                                                                                      | позиција    | основна намена |
| 1                | 2                           | 3                                                                                    | 4           | 5              |
|                  |                             | <b>РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА</b> |             |                |
|                  |                             | <b>Глава 1. Претседателство</b>                                                      |             |                |
|                  |                             | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                 |             |                |
| 1                | 01-1-1                      | Средства за личните доходи на работниците                                            | 517,366.000 |                |
| 2                | 01-2                        | Средства за материјалните трошоци                                                    | 9,480.000   |                |
| 3                | 01-3-1                      | Средства за личните доходи и други лични примања на функционерите                    | 87,452.000  |                |
| 4                | 01-3-2                      | Надомест за одвоен живот од семејството                                              | 2,520.000   |                |
| 5                | 01-3-2                      | Патни трошоци                                                                        | 2,822.000   |                |
| 6                | 01-3-2                      | Канцелариски материјал                                                               | 17,000.000  |                |
|                  | 1-3-2                       | Поштенско-телеграфски, и телефонски трошоци                                          | 3,038.000   |                |

| 1  | 2      | 3                                                          | 4           | 5                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 8  | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                  | 3,446.000   |                    |
| 9  | 01-3-2 | Патувања и посети                                          | 100,880.000 |                    |
| 10 | 01-3-2 | Надомест на надворешните соработници                       | 160.000     |                    |
| 11 | 01-3-2 | Претплата на службени весници, списанија и печат           | 2,629.000   |                    |
| 12 | 01-3-2 | Трошоци за изработка на ордени и одликувања                | 61,400.000  |                    |
| 13 | 01-3-2 | Трошоци на услуги                                          | 98.000      |                    |
| 14 | 01-3-2 | Надомест за ненормирано работно време                      | 1,170.000   |                    |
| 15 | 01-3-2 | Набавка на службена и работна облека                       | 732.000     |                    |
| 16 | 01-3-2 | Опремање и уредување на службени станови                   | 528.000     |                    |
| 17 | 01-3-2 | Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок | 235.000     |                    |
| 18 | 01-3-2 | Трошоци на Советот за народна одбрана                      | 150.000     |                    |
|    |        | Вкупно основна намена 01.                                  |             | 811,106.000        |
|    |        | <b>ВКУПНО ГЛАВА 1.</b>                                     |             | <b>811,106.000</b> |

## Глава 2. Служба за репрезентативните објекти на Претседателството на СФРЈ

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|    |        |                                                                      |             |                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 19 | 01-1-1 | Средства за личните доходи на работниците                            | 217,389.000 |                      |
| 20 | 01-2   | Средства за материјалните трошоци                                    | 81,872.000  |                      |
| 21 | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата и странство                                 | 134.000     |                      |
| 22 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на објекти и инвентар                           | 90,589.000  |                      |
| 23 | 01-3-2 | Лични доходи на сезонските работници                                 | 1,176.000   |                      |
| 24 | 01-3-2 | Надомест за работа на надворешни соработници                         | 900.000     |                      |
| 25 | 01-3-3 | Трошоци за одржување и користење на репрезентативните вили на Бриони | 190,256.000 |                      |
|    |        | Вкупно основна намена 01.                                            |             | 582,316.000          |
|    |        | <b>ВКУПНО ГЛАВА 2.</b>                                               |             | <b>582,316.000</b>   |
|    |        | <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 25)</b>                          |             | <b>1.393,422.000</b> |

## РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|    |        |                                                                                                    |               |  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 26 | 01-1-1 | Средства за личните доходи на работниците                                                          | 2.132,224.000 |  |
| 27 | 01-2   | Средства за материјалните трошоци                                                                  | 77,092.000    |  |
| 28 | 01-3-1 | Средства за личните доходи и други лични примања на функционерите                                  | 1.572,790.000 |  |
| 29 | 01-3-2 | Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци                                                         | 86,304.000    |  |
| 30 | 01-3-2 | Надомест за работа подолга од полното работно време                                                | 20,625.000    |  |
| 31 | 01-3-2 | Надомест за надворешни соработници                                                                 | 2,997.000     |  |
| 32 | 01-3-2 | Трошоци за работа на делегатите и собраниските тела                                                | 252,000.000   |  |
| 33 | 01-3-2 | Набавка на домашни и странски книги                                                                | 1,000.000     |  |
| 34 | 01-3-2 | Претплата на службени весници, билтени и списанија                                                 | 10,200.000    |  |
| 35 | 01-3-2 | Издавање на стенографски белешки                                                                   | 12,466.000    |  |
| 36 | 01-3-2 | Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, информации, билтени и други собраниски материјали   | 15,088.000    |  |
| 37 | 01-3-2 | Трошоци на парламентарните делегации                                                               | 71,686.000    |  |
| 38 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                          | 9,870.000     |  |
| 39 | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки                                                                         | 7,174.000     |  |
| 40 | 01-3-2 | Услуги извршени од други                                                                           | 10,600.000    |  |
| 41 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на возниот парк                                                               | 70,418.000    |  |
| 42 | 01-3-2 | Трошоци на печатницата                                                                             | 59,643.000    |  |
| 43 | 01-3-2 | Партиципација за запазување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ | 15,000.000    |  |
| 44 | 01-3-2 | Средства за амортизација                                                                           | 267,523.000   |  |
| 45 | 01-3-2 | Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал                          | 168,320.000   |  |
| 46 | 01-3-2 | Трошоци за работа на посебни комисии                                                               | 2,000.000     |  |
| 47 | 01-3-2 | Средства од 4% за станбена изградба на личните доходи и други лични примања                        | 62,911.000    |  |
| 48 | 01-3-2 | Титов фонд за стипендирање на млади работници и работнички деца на Југославија                     | 1,175.000     |  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                          | 4           | 5             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 49 | 01-3-2 | Уредување и наместување на станови за службени потреби                                                                     | 7,933.000   |               |
| 50 | 01-3-2 | Трошоци за спроведување на избори и отповик                                                                                | 1,570.000   |               |
| 51 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Комисијата за уставни прашања                                                                         | 15,000.000  |               |
| 52 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Комисијата за спроведување на Законот за здружениот труд                                              | 26,000.000  |               |
| 53 | 01-3-2 | Набавка на опрема и адаптација                                                                                             | 7,500.000   |               |
|    |        | Вкупно основна намена 01                                                                                                   |             | 4.987,109.000 |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции од 26 до 53)                                                                                      |             | 4.987,100.000 |
|    |        | <b>РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА</b>                                                                                     |             |               |
|    |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                                       |             |               |
| 54 | 01-1-1 | Средства за личните доходи на работниците                                                                                  | 210,335.000 |               |
| 55 | 01-2   | Средств за материјалните трошоци                                                                                           | 5,730.000   |               |
| 56 | 01-3-1 | Средствата за личните доходи и други лични примања на функционерите и на лицата со посебен статус                          | 13,000.000  |               |
| 57 | 01-3-2 | Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци                                                                                 | 3,000.000   |               |
| 58 | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                                   | 600.000     |               |
| 59 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                 | 50.000      |               |
| 60 | 01-3-2 | Претплата на информативни материјали и друго                                                                               | 1,800.000   |               |
| 61 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                                                  | 60.000      |               |
| 62 | 01-3-2 | Набавка на облека                                                                                                          | 650.000     |               |
|    |        | Вкупно основна намена 01.                                                                                                  |             | 235,225.000   |
|    |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 3. (позиции од 54 до 62)                                                                                     |             | 235,225.000   |
|    |        | <b>РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ</b>                                                                                     |             |               |
|    |        | <b>Глава 1. Сојузен извршен совет</b>                                                                                      |             |               |
|    |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                                       |             |               |
| 63 | 01-1-1 | Средства за личните доходи на работниците                                                                                  | 961,824.000 |               |
| 64 | 01-2   | Средства за материјалните трошоци                                                                                          | 134,547.000 |               |
| 65 | 01-3-1 | Средства за личните доходи и други лични примања на функционерите                                                          | 226,725.000 |               |
| 66 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                    | 8,820.000   |               |
| 67 | 01-3-2 | Надомест за надворешни соработници                                                                                         | 1,000.000   |               |
| 68 | 01-3-2 | Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница                                                                     | 20,000.000  |               |
| 69 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                 | 182,616.000 |               |
| 70 | 01-3-2 | Средства за потребите на Комисијата на СЕВ                                                                                 | 17,521.000  |               |
| 71 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                                                  | 14,000.000  |               |
| 72 | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка                                                                                           | 50,000.000  |               |
| 73 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Сојузниот правен совет                                                                                | 3,402.000   |               |
| 74 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Сојузниот економски совет                                                                             | 1,890.000   |               |
| 75 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за прашања за општественото уредување                                      | 9,840.000   |               |
| 76 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи                                                                 | 5,614.000   |               |
| 77 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика                                   | 8,000.000   |               |
| 78 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Координациониот одбор за човековата средина и просторното уредување и станбените и комуналните работи | 7,758.000   |               |
| 79 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници                                                      | 1,739.000   |               |
| 80 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија                                                                      | 818.000     |               |
| 81 | 01-3-2 | Стипендии                                                                                                                  | 280.000     |               |
| 82 | 01-3-2 | Уредување и опремање на службени станови                                                                                   | 52,256.000  |               |
| 83 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Координациониот одбор за наука и технологија, образование и култура и физичка култура                 | 4,040.000   |               |
|    |        | Вкупно основна намена 01.                                                                                                  |             | 1.712,690.000 |
|    |        | Вкупно глава 1.                                                                                                            |             | 1.712,690.000 |

| 1                                                                    | 2      | 3                                                                                                              | 4           | 5           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Глава 2. Служба за персонални работи</b>                          |        |                                                                                                                |             |             |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                                                |             |             |
| 84                                                                   | 01-1-1 | Средства за личните доходи на работниците                                                                      | 45,723.000  |             |
| 85                                                                   | 01-2   | Средства за материјалните трошоци                                                                              | 2,604.000   |             |
| 86                                                                   | 01-3-1 | Средства за личните доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус | 208.533.000 |             |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                                                |             | 256,860.000 |
| Вкупно глава 2.                                                      |        |                                                                                                                |             | 256,860.000 |

### Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки

|                                                                      |        |                                                                                       |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                       |            |             |
| 87                                                                   | 01-1-1 | Средства за личните доходи на работниците                                             | 67,663.000 |             |
| 88                                                                   | 01-2   | Средства за материјалните трошоци                                                     | 2,607.000  |             |
| 89                                                                   | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                  | 20,024.000 |             |
| 90                                                                   | 01-3-3 | Средства што за определени потреби ѝ се пренесуваат на Југословенската народна армија | 95,000.000 |             |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                       |            | 185,294.000 |
| Вкупно глава 3.                                                      |        |                                                                                       |            | 185,294.000 |

### Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито“

|                                                                      |        |                                                                              |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                              |             |              |
| 91                                                                   | 01-1-1 | Средства за личните доходи на работниците                                    | 445,093.000 |              |
| 92                                                                   | 01-2   | Средства за материјалните трошоци                                            | 161,000.000 |              |
| 93                                                                   | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                   | 15,000.000  |              |
| 94                                                                   | 01-3-2 | Дополнение и набавка на инвентар                                             | 35,000.000  |              |
| 95                                                                   | 01-3-2 | Трошоци за изложбени дејности                                                | 18,000.000  |              |
| 96                                                                   | 01-3-2 | Трошоци на текуштото и инвестиционото одржување                              | 80,410.000  |              |
| 97                                                                   | 01-3-2 | Надомест за работа во денови на државни празници и ненормирано работно време | 1,200.000   |              |
| 98                                                                   | 01-3-2 | Надомести за работа на надворешните соработници                              | 3,000.000   |              |
| 99                                                                   | 01-3-2 | Трошоци за работа и одржување на родната кука Кумровец                       | 7,200.000   |              |
| 100                                                                  | 01-3-2 | Набавка на опрема за ОНО, ОСЗ и ЦЗ                                           | 11,000.000  |              |
| 101                                                                  | 01-2-2 | Трошоци за стручно образование                                               | 300.000     |              |
| 102                                                                  | 01-3-2 | Трошоци на научниот собир „Тито и неврзаните“                                | 28,000.000  |              |
| 103                                                                  | 01-3-2 | Средства за одржување на островот Ванга                                      | 80,000.000  |              |
| 104                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за издавачка дејност                                                 | 35,000.000  |              |
| 105                                                                  | 01-3-2 | Надомест за работа на сезонски работници                                     | 3,000.000   |              |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                              |             | 923,203.00   |
| Вкупно глава 4.                                                      |        |                                                                              |             | 923,203.00   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (Позиции од 63 до 105)                               |        |                                                                              |             | 3.078,047.00 |

### РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

|                                                                      |        |                                                                         |             |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                         |             |  |
| 106                                                                  | 01-1-1 | Средства за личните доходи на работниците                               | 167,554.000 |  |
| 107                                                                  | 01-2   | Средства за материјалните трошоци                                       | 14,000.000  |  |
| 108                                                                  | 01-3-1 | Средства за личните доходи и други лични примања на функционерите       | 98,415.000  |  |
| 109                                                                  | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                 | 2,000.000   |  |
| 110                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за постапката                                                   | 1,800.000   |  |
| 111                                                                  | 01-3-2 | Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија“ | 6,000.000   |  |
| 112                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                              | 1,000.000   |  |
| 113                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                | 1,890.000   |  |

| 1   | 2      | 3                                                                            | 4           | 5           |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 114 | 01-3-2 | Трошоци за престој на делегации                                              | 100.000     |             |
| 115 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                    | 280.000     |             |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                    |             | 293,039.000 |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (Позиции од 106 до 115)                                      |             | 293,039.000 |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД</b>                                                 |             |             |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>         |             |             |
| 116 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                      | 170,490.000 |             |
| 117 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                              | 18,000.000  |             |
| 118 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите              | 83,080.000  |             |
| 119 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                      | 1,100.000   |             |
| 120 | 01-3-2 | Издавање „Збирка на судски одлуки“                                           | 1,000.000   |             |
| 121 | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                     | 450.000     |             |
| 122 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                   | 500.000     |             |
| 123 | 01-3-2 | Преведување на јазиците на народите и народностите                           | 450.000     |             |
| 124 | 01-3-2 | Трошоци за советување, следење и проучување на општествените односи и појави | 1,200.000   |             |
| 125 | 01-3-2 | Трошоци на судската постапка                                                 | 100.000     |             |
| 126 | 01-3-2 | Текушто одржување на зградата и инвентарот                                   | 250.000     |             |
| 127 | 01-3-2 | Трошоци за престој на странски делегации                                     | 700.000     |             |
| 128 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                    | 220.000     |             |
| 129 | 01-3-2 | Награди и надомести на судии-поротници                                       | 300.000     |             |
| 130 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                         | 140.000     |             |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                    |             | 277,980.000 |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 116 до 130)                                      |             | 277,980.000 |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО</b>                                 |             |             |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>         |             |             |
| 131 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                      | 72,157.000  |             |
| 132 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                              | 5,300.000   |             |
| 133 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите              | 51,016.000  |             |
| 134 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                      | 960.000     |             |
| 135 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                   | 600.000     |             |
| 136 | 01-3-2 | Преведување на судски списи од странски и на странски јазици                 | 100.000     |             |
| 137 | 01-3-2 | Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави | 100.000     |             |
| 138 | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                     | 500.000     |             |
| 139 | 01-3-2 | Трошоци за престој на странски делегации                                     | 780.000     |             |
| 140 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                    | 75.000      |             |
| 141 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                         | 35.000      |             |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                    |             | 131,623.000 |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 131 до 141)                                      |             | 131,623.000 |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО</b>                             |             |             |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>         |             |             |
| 142 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                      | 54,278.000  |             |
| 143 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                              | 3,500.000   |             |
| 144 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите              | 13,903.000  |             |
| 145 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                      | 320.000     |             |
| 146 | 01-3-2 | Трошоци на процесната и извршната постапка и застапувањето во земјата        | 560.000     |             |
| 147 | 01-3-2 | Трошоци за водење на процеси во странство и патни трошоци                    | 1,150.000   |             |
| 148 | 01-3-2 | Трошоци за престој на странски делегации                                     | 300.000     |             |
| 149 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                    | 40.000      |             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                   | 4              | 5          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 150 | 01-3-2 | Трошоци за состаноци                                                                                | 300.000        |            |
| 151 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                | 10.000         |            |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                           |                | 74,361.000 |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 142 до 151)                                                             |                | 74,361.000 |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО</b>                               |                |            |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                |                |            |
| 152 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                             | 39,832.000     |            |
| 153 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                     | 4,800.000      |            |
| 154 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                     | 19,130.000     |            |
| 155 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                             | 600.000        |            |
| 156 | 01-3-2 | Трошоци за советување и семинари                                                                    | 190.000        |            |
| 157 | 01-3-2 | Трошоци за престој на странски делегации                                                            | 10.000         |            |
| 158 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                           | 70.000         |            |
| 159 | 01-3-2 | Работи во врска со народната одбрана                                                                | 30.000         |            |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                           |                | 64,662.00  |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции од 152 до 159)                                                             |                | 64,662.00  |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ</b>                                                        |                |            |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                |                |            |
| 160 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                             | 79,057.000     |            |
| 161 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                     | 3,000.000      |            |
| 162 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                             | 320.000        |            |
| 163 | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                            | 280.000        |            |
| 164 | 01-3-2 | Трошоци за работа на повремени членови на Советот                                                   | 160.000        |            |
| 165 | 01-3-2 | Трошоци за печатење на Билтенот                                                                     | 500.000        |            |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                           |                | 83,317.000 |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 160 до 165)                                                            |                | 83,317.000 |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ</b>                                         |                |            |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                |                |            |
| 166 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                             | 5,713,448.000  |            |
| 167 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                     | 645,133.000    |            |
| 168 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                     | 204,664.000    |            |
| 169 | 01-3-2 | Надомест за надворешни соработници                                                                  | 2,765.000      |            |
| 170 | 01-3-2 | Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државните празници                                | 7,444.000      |            |
| 171 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                           | 3,403.000      |            |
| 172 | 01-3-2 | Трошоци за делегации                                                                                | 122,853.000    |            |
| 173 | 01-3-2 | Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното право | 8,862.000      |            |
| 174 | 01-3-2 | Трошоци за консултации и состаноци на групата неврзани земји                                        | 15,192.000     |            |
| 175 | 01-3-2 | Трошоци за учество на домашни делегации на Конференцијата за европска безбедност и соработка        | 46,842.000     |            |
| 176 | 01-3-2 | Експлоатација на опремата на радиоврските                                                           | 151,920.000    |            |
| 177 | 01-3-2 | Трошоци за привремено сместување                                                                    | 11,876.000     |            |
| 178 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                             | 10,128.000     |            |
| 179 | 01-3-2 | Собирање и обработка на архивска граѓа                                                              | 6,550.000      |            |
| 180 | 01-3-2 | За потребите на документацијата                                                                     | 189,900.000    |            |
| 181 | 01-3-2 | Средства за амортизација                                                                            | 278,792.000    |            |
| 182 | 01-3-2 | Стручна обука на кадрите за службата на врските                                                     | 1,152.000      |            |
| 183 | 01-3-3 | Средства за работа на дипломатските и конзуларните претставништва во странство                      | 20,625,000.000 |            |
| 184 | 01-3-3 | Замена на патни исправи на југославенските граѓани во странство                                     | 98,241.000     |            |

| 1   | 2      | 3                                                                         | 4           | 5              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 185 | 01-3-3 | Физичко и техничко обезбедување                                           | 21,522.000  |                |
| 186 | 01-3-3 | Изработка на публикации и документи за надворешна политика                | 8,626.000   |                |
| 187 | 01-3-3 | Разни помошти во согласност со принципите на меѓународната солидарност    | 4,200.000   |                |
| 188 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                      | 443,100.000 |                |
| 189 | 01-3-3 | Стручно образование на кадрите                                            | 14,179.000  |                |
| 190 | 01-3-3 | Учество на СФРЈ во финансирање на мировните сили на ООН на Блискиот Исток | 84,000.000  |                |
| 191 | 01-3-3 | Средства за научноистражувачка работа                                     | 386,650.000 |                |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                 |             | 29.106.442.000 |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции од 166 до 191)                                  |             | 29.106.442.000 |

## РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

### Глава 1. Секретаријат

#### Основна намена 01. Средства за работа на организите на управата

|     |        |                                                                                                                  |               |                |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 192 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                          | 7.740,762.000 |                |
| 193 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                  | 759,160.000   |                |
| 194 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                                  | 7,160.000     |                |
| 195 | 01-3-2 | За определени потреби                                                                                            | 1.500,000.000 |                |
| 196 | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки                                                                                       | 140,700.000   |                |
| 197 | 01-3-2 | Школување на кадри                                                                                               | 25,600.000    |                |
| 198 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на објектите за посебни намени                                                              | 93,880.000    |                |
| 199 | 01-3-2 | Селидбени трошоци и испратнина                                                                                   | 12,300.000    |                |
| 200 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                          | 20,650.000    |                |
| 201 | 01-3-2 | Надомест за повремени, привремени и други работи                                                                 | 10,000.000    |                |
| 202 | 01-3-2 | Надомест за ноќна работа                                                                                         | 26,343.000    |                |
| 203 | 01-3-2 | Обврски спрема член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата | 40,800.000    |                |
| 204 | 01-3-2 | Средства за амортизација                                                                                         | 100,254.000   |                |
| 205 | 01-3-3 | Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци                                                                | 12,200.000    |                |
| 206 | 01-3-3 | Модернизација на Секретаријатот за внатрешни работи на САП Косово                                                | 1.050,000.000 |                |
| 207 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                             | 33,500.000    |                |
| 208 | 01-3-3 | Опрема на бригадата на милицијата                                                                                | 114,000.000   |                |
|     |        | Вкупно основна намена 01                                                                                         |               | 11.687,309.000 |
|     |        | Вкупно Глава 1.                                                                                                  |               | 11.687,309.000 |

### Глава 2. Институт за безбедност

#### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                                                                                                                                              |               |  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 209 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                                                      | 1.852,535.000 |  |
| 210 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                                                              | 300,000.000   |  |
| 211 | 01-3-2 | Средства за определени потреби                                                                                                                                               | 738,000.000   |  |
| 212 | 01-3-2 | Школување на кадри                                                                                                                                                           | 11,000.000    |  |
| 213 | 01-3-2 | Здравствена превентива, осигурување на работниците и еднократна помош спрема член 51 од Законот за вршење на внатрешни работи од надлежноста на сојузните органи на управата | 3,000.000     |  |
| 214 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на зградите                                                                                                                                             | 70,000.000    |  |
| 215 | 01-3-2 | Селидбени трошоци и испратнина                                                                                                                                               | 3,000.000     |  |
| 216 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                                                                      | 1,000.000     |  |
| 217 | 01-3-2 | Надомест за повремени, привремени и други работи                                                                                                                             | 1,200.000     |  |
| 218 | 01-3-2 | Трошоци на секторот за школување, стручно усовршување и за изучување на историјата на службата за безбедност                                                                 | 8,000.000     |  |
| 219 | 01-3-2 | Обврски спрема член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата                                                             | 1,500.000     |  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                          | 4           | 5              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 220 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                                       | 8,000.000   |                |
| 221 | 01-3-3 | Средства за трошоците на Институтот за безбедност во врска со давање услуги на службите за безбедност во земјата и на трети лица во земјата и во странство | 135,000.000 |                |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                                                                                  |             | 3.132,235.000  |
|     |        | Вкупна Глава 2.                                                                                                                                            |             | 3.132,235.000  |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 192 до 221)                                                                                                                   |             | 14.819,544.000 |

### РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

#### Глава 1. Секретаријат

##### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                                                         |               |               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 222 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                 | 610,652.000   |               |
| 223 | 01-1-2 | Средства за делумно покривање на трошоците за користење на годишен одмор                | 855,000.000   |               |
| 224 | 01-1-2 | Средства за други потреби за заедничката потрошувачка                                   | 190,000.000   |               |
| 225 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                         | 40,975.000    |               |
| 226 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                         | 7,385.000     |               |
| 227 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                 | 2,400.000     |               |
| 228 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                              | 15,000.000    |               |
| 229 | 01-3-2 | Слободна зона кај Сежана                                                                | 26,000.000    |               |
| 230 | 01-3-2 | Курсни разлики                                                                          | 375,541.000   |               |
| 231 | 01-3-2 | Членарини на меѓународните организации                                                  | 4.841,790.000 |               |
| 232 | 01-3-2 | Соработка со меѓународните финансиски организации                                       | 700.000       |               |
| 233 | 01-3-2 | За определени потреби                                                                   | 8,801.000     |               |
| 234 | 01-3-2 | Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата                  | 674,409.000   |               |
| 235 | 01-3-2 | Средства за работа на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој | 3,361.000     |               |
| 236 | 01-3-3 | Надомест за национализиран имот во земјата                                              | 15,300.000    |               |
| 237 | 01-3-3 | Надомест и провизија на Службата на општественото книговодство                          | 60,000.000    |               |
| 238 | 01-3-3 | Трошоци на закуп на зградата на амбасадата на Етиопија                                  | 1,312.000     |               |
| 239 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                    | 100.000       |               |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                               |               | 7.728,726.000 |

##### Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници

|     |      |                                                                       |                |                 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 240 | 04-2 | Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина | 43.012,500.000 |                 |
| 241 | 04-2 | Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија          | 19.606,200.000 |                 |
| 242 | 04-2 | Дополнителни средства на СР Црна Гора                                 | 16.467,500.000 |                 |
| 243 | 04-2 | Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово     | 70.628,200.000 |                 |
| 244 | 04-2 | Посебни средства на САП Косово                                        | 8.913,500.000  |                 |
|     |      | Вкупно основна намена 04.                                             |                | 158.627,900.000 |

##### Основна намена 05. Обврски во финансирање на општествените дејности

|     |      |                                                                                                                                                                                    |                |                 |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 245 | 05-9 | Дополнителни наменски средства за Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Црна Гора за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување | 2.115,240.000  |                 |
| 246 | 05-9 | Средства за бенефицирани пензии на воени лица во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците                                                | 21.921,200.000 |                 |
| 247 | 05-9 | Средства за валоризација на воените пензии                                                                                                                                         | 24.356,900.000 |                 |
| 248 | 05-9 | Дополнителни наменски средства за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на воените лица                                                                       | 75.506,400.000 |                 |
|     |      | Вкупно основна намена 05.                                                                                                                                                          |                | 123.899,740.000 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                           | 4              | 5                      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|     |        | <b>Основна намена 06. Други општоопштествени потреби</b>                                                                                                    |                |                        |
| 249 | 06-11  | Надомест за покривање на трошоците на Службата на општественото книговодство за работи на евиденцијата, работи на контрола и информативно-аналитички работи | 412,500.000    |                        |
| 250 | 06-12  | Средства за материјални резерви                                                                                                                             | 18.359,708.000 |                        |
| 251 | 06-12  | Средства за изградба на објектите од интерес за федерацијата и за опремање на сојузните органи и сојузните организации                                      | 8.060,000.000  |                        |
|     |        | <b>Вкупно основна намена 06.</b>                                                                                                                            |                | <b>26.832,208.000</b>  |
|     |        | <b>Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата</b>                                                                                               |                |                        |
| 252 | 07-1   | Издвојување во постојаната резерва на федерацијата                                                                                                          | 250,000.000    |                        |
| 253 | 07-2   | Текушта буџетска резерва                                                                                                                                    | 1.659,900.000  |                        |
|     |        | <b>Вкупно основна намена 07.</b>                                                                                                                            |                | <b>1.909,900.000</b>   |
|     |        | <b>Основна намена 08. Орочени, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата</b>                                                    |                |                        |
| 254 | 08-4-2 | Обврски по странски заеми                                                                                                                                   | 257,700.000    |                        |
| 255 | 08-4-2 | Преземена обврска на САП Косово за отплата на странски заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенец“                                                      | 1.701,000.000  |                        |
| 256 | 08-4-2 | Средства за покривање на курсните разлики од поранешните години                                                                                             | 2.797,900.000  |                        |
| 257 | 08-4-2 | Средства за отплата на меѓународните кредити за сообраќајници за територијата на СР Црна Гора                                                               | 1.445,800.000  |                        |
| 258 | 08-4-2 | Придонес на Меѓународното здружение за развој (ИДА)                                                                                                         | 178,000.000    |                        |
| 259 | 08-4-2 | Членски влог на СФРЈ во Интерамериканската банка                                                                                                            | 540,200.000    |                        |
| 260 | 08-4-2 | Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој                                                                                                        | 350,000.000    |                        |
| 261 | 08-4-2 | Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој                                                                                    | 1.230,000.000  |                        |
| 262 | 08-4-2 | IV. Општо пополнување на средствата на Африканскиот фонд за развој                                                                                          | 231,000.000    |                        |
| 263 | 08-4-2 | Членски влог на СФРЈ на Заедничкиот фонд за примарни производи                                                                                              | 242,000.000    |                        |
| 264 | 08-4-2 | Обврски спрема Народната банка на Југославија                                                                                                               | 28.857,700.000 |                        |
| 265 | 08-4-2 | Зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска корпорација (IFC)                                                                                      | 167,500.000    |                        |
| 266 | 08-4-2 | Средства за амортизација на обврзниците                                                                                                                     | 7.609,700.000  |                        |
|     |        | <b>Вкупно основна намена 08.</b>                                                                                                                            |                | <b>45.608,500.000</b>  |
|     |        | <b>Вкупно Глава 1.</b>                                                                                                                                      |                | <b>364.606,974.000</b> |

## Глава 2. Сојузен девизен инспекторат

|     |        |                                                                                      |             |                        |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                 |             |                        |
| 267 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                              | 643,040.000 |                        |
| 268 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                      | 44,314.000  |                        |
| 269 | 01-3-2 | Надомест за работа на хонорарни соработници во девизните инспекторати на републиките | 59.000      |                        |
| 270 | 01-3-2 | Патни трошоци на девизните инспектори во земјата                                     | 18,384.000  |                        |
| 271 | 01-3-2 | Закупи и одржување на деловните простории                                            | 18,441.000  |                        |
| 272 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                           | 2,800.000   |                        |
| 273 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                            | 48.000      |                        |
| 274 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                 | 60.000      |                        |
|     |        | <b>Вкупно основна намена 01.</b>                                                     |             | <b>727,146.000</b>     |
|     |        | <b>Вкупно Глава 2.</b>                                                               |             | <b>727,146.000</b>     |
|     |        | <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 13. (позиции од 222 до 274)</b>                                     |             | <b>365.334,120.000</b> |

## РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

|     |        |                                                                      |             |  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |             |  |
| 275 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                              | 594,168.000 |  |
| 276 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                      | 33,587.000  |  |
| 277 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите      | 6,698.000   |  |
| 278 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                              | 840.000     |  |

| 1                                                                        | 2      | 3                                                                                                                                   | 4           | 5           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 279                                                                      | 01-3-2 | Изработка на билтени и други материјали и обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот режим                         | 235.000     |             |
| 280                                                                      | 01-3-2 | Трошоци на странски и домашни делегации                                                                                             | 15,000.000  |             |
| 281                                                                      | 01-3-2 | Надомест за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и странски публикации                                        | 200.000     |             |
| 282                                                                      | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки                                                                                                          | 150.000     |             |
| 283                                                                      | 01-3-2 | Трошоци на програмите за усовршување на работници                                                                                   | 280.000     |             |
| 284                                                                      | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                | 284.000     |             |
| 285                                                                      | 01-3-3 | Трошоци на Комитетот за преговори за Глобалниот систем на трговските преференции на ниво на министри што ќе се одржи во Југославија | 75,583.000  |             |
| Вкупно основна намена 01.                                                |        |                                                                                                                                     |             | 727,025.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 14. (позиции од 275 до 285)                                |        |                                                                                                                                     |             | 727,025.000 |
| <b>РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ</b> |        |                                                                                                                                     |             |             |
| <b>Глава 1. Секретаријат</b>                                             |        |                                                                                                                                     |             |             |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>     |        |                                                                                                                                     |             |             |
| 286                                                                      | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                             | 289,011.000 |             |
| 287                                                                      | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                     | 16,712.000  |             |
| 288                                                                      | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                                                     | 6,040.000   |             |
| 289                                                                      | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                             | 840.000     |             |
| 290                                                                      | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                                            | 1,740.000   |             |
| 291                                                                      | 01-3-2 | Трошоци за обработка на податоци                                                                                                    | 126.000     |             |
| 292                                                                      | 01-3-2 | Средства за финансирање на трошоците во врска со анализа и прогноза на стопанските движења                                          | 14,000.000  |             |
| 293                                                                      | 01-3-2 | Студии и анализи                                                                                                                    | 5,000.000   |             |
| 294                                                                      | 01-3-2 | Средства за работа на стручните совети                                                                                              | 3,000.000   |             |
| 295                                                                      | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                | 154.000     |             |
| Вкупно основна намена 01.                                                |        |                                                                                                                                     |             | 336,623.000 |
| Вкупно Глава 1.                                                          |        |                                                                                                                                     |             | 336,623.000 |
| <b>Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат</b>                              |        |                                                                                                                                     |             |             |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>     |        |                                                                                                                                     |             |             |
| 296                                                                      | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                             | 319,478.000 |             |
| 297                                                                      | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                     | 15,025.000  |             |
| 298                                                                      | 01-3-2 | Надомест за продолжена работа и за работа во деновите на државните празници                                                         | 798.000     |             |
| 299                                                                      | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                          | 50.000      |             |
| 300                                                                      | 01-3-2 | Надомест на овластени организации и стручни лица за вршење на контрола на квалитетот на производите што се увезуваат                | 1,350.000   |             |
| 301                                                                      | 01-3-2 | Трошоци за контрола на квалитетот                                                                                                   | 2,000.000   |             |
| 302                                                                      | 01-3-2 | Закупи                                                                                                                              | 4,000.000   |             |
| 303                                                                      | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка                                                                                                    | 20.000      |             |
| 304                                                                      | 01-3-2 | Надомест за вештачење и експертизи                                                                                                  | 1,000.000   |             |
| 305                                                                      | 01-3-2 | Набавка на стручни публикации                                                                                                       | 500.000     |             |
| 306                                                                      | 01-3-2 | Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата                                                                                    | 14,800.000  |             |
| 307                                                                      | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                                                           | 17.000      |             |
| 308                                                                      | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                             | 600.000     |             |
| 309                                                                      | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки                                                                                                          | 1,520.000   |             |
| Вкупно основна намена 01.                                                |        |                                                                                                                                     |             | 361,158.000 |
| Вкупно Глава 2.                                                          |        |                                                                                                                                     |             | 361,158.000 |
| <b>Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви</b>                    |        |                                                                                                                                     |             |             |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>     |        |                                                                                                                                     |             |             |
| 310                                                                      | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                             | 699,819.000 |             |
| 311                                                                      | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                     | 41,980.000  |             |

| 1   | 2      | 3                                                    | 4         | 5           |
|-----|--------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 312 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството              | 1,000.000 |             |
| 313 | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата и во странство              | 6,913.000 |             |
| 314 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                            | 60.000    |             |
| 315 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на инвентар и набавка на опрема | 6,700.000 |             |
| 316 | 01-3-2 | Студии, анализи и списанија                          | 1,000.000 |             |
| 317 | 01-3-2 | Стипендии                                            | 192.000   |             |
| 318 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                 | 150.000   |             |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                            |           | 757,814.000 |
|     |        | Вкупно Глава 3.                                      |           | 757,814.000 |

#### Глава 4. Сојузен завод за цени

##### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                                                      |             |               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 319 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                              | 131,288.000 |               |
| 320 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                      | 7,214.000   |               |
| 321 | 01-3-2 | Трошоци за печатење на публикации                                                    | 160.000     |               |
| 322 | 01-3-2 | Трошоци за одржување седници на Советот                                              | 4,825.000   |               |
| 323 | 01-3-2 | Трошоци за стручна соработка со органите за цени на републиките и покраините         | 200.000     |               |
| 324 | 01-3-2 | Трошоци за изработка на материјали за разработка на претстојните подзаконски прописи | 178.000     |               |
| 325 | 01-3-2 | Преведување на јазиците на народите и народностите                                   | 126.000     |               |
| 326 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                           | 1,000.000   |               |
| 327 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                 | 100.000     |               |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                            |             | 145,091.000   |
|     |        | Вкупно Глава 4.                                                                      |             | 145,091.000   |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 15. (позиции од 286 до 327)                                            |             | 1.600,686.000 |

#### РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВО-СУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

##### Глава 1. Секретаријат

##### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                                 |               |               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 328 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                         | 183,235.000   |               |
| 329 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                 | 7,000.000     |               |
| 330 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите | 5,856.000     |               |
| 331 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                         | 480.000       |               |
| 332 | 01-3-2 | Трошоци за екстрадиција                                         | 4,450.000     |               |
| 333 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                      | 700.000       |               |
| 334 | 01-3-2 | Преведување од странски јазици на замолиници и документи        | 60.000        |               |
| 335 | 01-3-2 | Трошоци на вештачење и процесни трошоци                         | 150.000       |               |
| 336 | 01-3-2 | Трошоци во врска со изработката на прописи                      | 1,500.000     |               |
| 337 | 01-3-2 | Средства за амортизација                                        | 1,674,483.000 |               |
| 338 | 01-3-2 | Трошоци за работа на координациониот одбор за имотни односи     | 120.000       |               |
| 339 | 01-3-2 | Средства за купување на станови                                 | 2,000,000.000 |               |
| 340 | 01-3-2 | За определени потреби                                           | 340,000.000   |               |
| 341 | 01-3-2 | За работа на стручните совети                                   | 2,000.000     |               |
| 342 | 01-3-3 | Учество во финансирање на меѓународните состаноци               | 250.000       |               |
| 343 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                            | 60.000        |               |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                       |               | 4.220,344.000 |
|     |        | Вкупно Глава 1.                                                 |               | 4.220,344.000 |

##### Глава 2. Завод за унапредување на сојузната управа

##### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                         |            |  |
|-----|--------|-----------------------------------------|------------|--|
| 344 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците | 51,552.000 |  |
| 345 | 01-2   | Средства за материјални трошоци         | 2,000.000  |  |

| 1                         | 2      | 3                                                                                         | 4       | 5          |
|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 346                       | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                   | 320.000 |            |
| 347                       | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                | 70.000  |            |
| 348                       | 01-3-2 | Набавка на стручна литература                                                             | 40.000  |            |
| 349                       | 01-3-2 | Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации | 500.000 |            |
| 350                       | 01-3-2 | Трошоци за издавање на Билтенот                                                           | 400.000 |            |
| 351                       | 01-3-2 | Трошоци за изработка на елаборати и студии                                                | 36.000  |            |
| Вкупно основна намена 01. |        |                                                                                           |         | 55,018.000 |
| Вкупно Глава 2.           |        |                                                                                           |         | 55,018.000 |

### Глава 3. Завод за информатика на сојузните органи

#### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|                           |        |                                                                                                |             |             |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 352                       | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                        | 166,620.000 |             |
| 353                       | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                | 15,640.000  |             |
| 354                       | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                     | 420.000     |             |
| 355                       | 01-3-2 | Набавка на стручна литература                                                                  | 3,900.000   |             |
| 356                       | 01-3-2 | Материјални трошоци во врска со издавање и чување на документационен и информационен материјал | 400.000     |             |
| 357                       | 01-3-2 | Трошоци за работа на електронскиот сметач                                                      | 12,304.000  |             |
| 358                       | 01-3-2 | Трошоци за изработка на проекти на информациониот систем                                       | 500.000     |             |
| 359                       | 01-3-2 | Специјализации, стручно усовршување во странство                                               | 2,000.000   |             |
| Вкупно основна намена 01. |        |                                                                                                |             | 201,784.000 |
| Вкупно Глава 3.           |        |                                                                                                |             | 201,784.000 |

### Глава 4. Финансирање на програмите за работа на самостојните институции и организации

#### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|                                          |        |                                                                                                                     |             |               |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 360                                      | 01-3-2 | Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право                                    | 17,500.000  |               |
| 361                                      | 01-3-2 | Надомест на здравствените установи за давање услуги на работниците во сојузните органи                              | 4,500.000   |               |
| 362                                      | 01-3-2 | Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија | 140,000.000 |               |
| 363                                      | 01-3-2 | Средства за Наградата АВНОЈ                                                                                         | 11,000.000  |               |
| 364                                      | 01-3-2 | Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“                                                            | 15,000.000  |               |
| 365                                      | 01-3-2 | Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито                                          | 450.000     |               |
| 366                                      | 01-3-2 | Наградата „Едвард Кардељ“                                                                                           | 3,000.000   |               |
| Вкупно основна намена 01.                |        |                                                                                                                     |             | 191,450.000   |
| Вкупно Глава 4.                          |        |                                                                                                                     |             | 191,450.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции од 328 до 366) |        |                                                                                                                     |             | 4.668,596.000 |

### РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

#### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                                 |             |  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 367 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                         | 347,210.000 |  |
| 368 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                 | 15,937.000  |  |
| 369 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите | 6,382.000   |  |
| 370 | 01-3-2 | Претплата за печат, списанија и публикации                      | 2,724.000   |  |
| 371 | 01-3-2 | Трошоци за престој на странски гости и публицисти               | 8,564.000   |  |
| 372 | 01-3-2 | Посети на странски новинари во придружба                        | 2,520.000   |  |
| 373 | 01-3-2 | Школување на новинари од неврзаните земји                       | 10,160.000  |  |

| 1                                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 5             |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 374                                      | 01-3-2 | Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет                                                                                                                                            | 6,683.000     |               |
| 375                                      | 01-3-2 | Извршување на програмата на меѓународните врски на Сојузот на новинарите на Југославија                                                                                                                                                                                         | 1,750.000     |               |
| 376                                      | 01-3-2 | Трошоци за работа на Советот на општествениот систем за информирање на СФРЈ                                                                                                                                                                                                     | 1,960.000     |               |
| 377                                      | 01-3-2 | Трошоци за работа на Советот за сателитска и кабловска телевизија                                                                                                                                                                                                               | 2,000.000     |               |
| 378                                      | 01-3-2 | Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето меѓу неврзаните земји                                                                                                                                                                                   | 490.000       |               |
| 379                                      | 01-3-3 | Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на издание за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фотоинформации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт на информативно-пропаганден материјал | 90,666.000    |               |
| 380                                      | 01-3-3 | Откуп на периодични публикации наменети за странство                                                                                                                                                                                                                            | 247,168.000   |               |
| 381                                      | 01-3-3 | Радио програма за странство                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.154,680.000 |               |
| 382                                      | 01-3-3 | Радиоемисии, репортажи и ТВ студии за странство                                                                                                                                                                                                                                 | 3,650.000     |               |
| 383                                      | 01-3-3 | Новинско-агенциски услуги                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.446,718.000 |               |
| 384                                      | 01-3-3 | Трошоци за изработка на „Филмски новости“                                                                                                                                                                                                                                       | 155,000.000   |               |
| 385                                      | 01-3-3 | Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета за нашите работници и иселеници во странство                                                                                                                                                                       | 42,040.000    |               |
| 386                                      | 01-3-3 | Информирање на странската јавност преку радиото и телевизијата                                                                                                                                                                                                                  | 30,256.000    |               |
| 387                                      | 01-3-3 | Меѓународен прес-центар во Белград                                                                                                                                                                                                                                              | 55,210.000    |               |
| 388                                      | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                                                                                                                                                            | 18,700.000    |               |
| 389                                      | 01-3-3 | Општонародната одбрана и општествената самозаштита во системот на јавното информирање                                                                                                                                                                                           | 814,000.000   |               |
| Вкупно основна намена 01.                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 5.465,468.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции од 367 до 389) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 5.465,468.000 |

#### РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

##### Основна намена 01. Средства за работи на органите на управата

|                                          |        |                                                                                           |             |             |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 390                                      | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                   | 338,606.000 |             |
| 391                                      | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                           | 14,690.000  |             |
| 392                                      | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                           | 6,659.000   |             |
| 393                                      | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка во земјата                                               | 5,750.000   |             |
| 394                                      | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                | 10,280.000  |             |
| 395                                      | 01-3-2 | Надомест за работа на членовите на комисиите и на соработниците                           | 1,300.000   |             |
| 396                                      | 01-3-2 | Трошоци за одржување на седниците на Комитетот                                            | 700.000     |             |
| 397                                      | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                   | 2,800.000   |             |
| 398                                      | 01-3-2 | Трошоци на реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија | 1,700.000   |             |
| 399                                      | 01-3-2 | Изработка на студии и анализи                                                             | 1,200.000   |             |
| 400                                      | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                      | 500.000     |             |
| Вкупно основна намена 01.                |        |                                                                                           |             | 384,185.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции од 390 до 400) |        |                                                                                           |             | 384,185.000 |

#### РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

##### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                                 |             |  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 401 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                         | 920,846.000 |  |
| 402 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                 | 16,180.000  |  |
| 403 | 01-2   | Средства за материјални трошоци на граничните станици           | 50,963.000  |  |
| 404 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите | 6,472.000   |  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                        | 4             | 5 |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 405 | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството                                                                                                                     | 2,500.000     |   |
| 406 | 01-3-2 | Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата                                                                                                              | 500.000       |   |
| 407 | 01-3-2 | Трошоци за контрола на средствата за заштита за добитокот                                                                                                                | 168.000       |   |
| 408 | 01-3-2 | Надомест за работа на членовите на посебни комисии                                                                                                                       | 700.000       |   |
| 409 | 01-3-2 | Примена на мерките во граничниот појас во областа на ветеринарството и на заштитата на растенијата                                                                       | 6,500.000     |   |
| 410 | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството                                                                                                         | 5,000.000     |   |
| 411 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на седници на Комитетот                                                                                                                             | 1,000.000     |   |
| 412 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на семинари, курсеви и за подготвување на прописи од областа на ветеринарството и заштитата на растенијата                                          | 3,300.000     |   |
| 413 | 01-3-2 | Надомест на надворешни соработници во областа на заштитата на растенија на граничните премини                                                                            | 500.000       |   |
| 414 | 01-3-2 | Трошоци за следење на движењето на карантински болести и штетници во областа на заштитата на растенијата                                                                 | 2,000.000     |   |
| 415 | 01-3-2 | Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини                                                                  | 400.000       |   |
| 416 | 01-3-2 | Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на заштитата на растенијата на граничните премини                                                         | 600.000       |   |
| 417 | 01-3-2 | Признавање на новосоздадени сорти и одобрување на воведување во производство на семе и на посадочен материјал                                                            | 5,500.000     |   |
| 418 | 01-3-2 | Надомест на надворешни соработници за вршење на ветеринарска контрола на границата                                                                                       | 750.000       |   |
| 419 | 01-3-2 | Трошоци за проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството, во согласност со политиката на економскиот развој во 1987 година             | 5,000.000     |   |
| 420 | 01-3-2 | Трошоци за пресметување и печатење на упатства за спроведување на прописите и мерките од надлежноста на федерацијата                                                     | 2,300.000     |   |
| 421 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството                                                          | 2,200.000     |   |
| 422 | 01-3-2 | Трошоци за следење на утврдувањето и спроведувањето на соработката со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети, а посебно со земјите во развој                       | 1,200.000     |   |
| 423 | 01-3-2 | Трошоци за утврдување и за однесување на активните супстанции на пестицидите                                                                                             | 700.000       |   |
| 424 | 01-3-2 | Трошоци за работа на комисиите на работните тела на Комитетот                                                                                                            | 1,200.000     |   |
| 425 | 01-3-2 | Трошоци за дијагностика на вирусните заболувања                                                                                                                          | 600.000       |   |
| 426 | 01-3-2 | Трошоци за доработка на интегралните мерки за заштита на растенијата и воведување на непестицидни мерки за сузбивање на растителни болести и штетници                    | 2,000.000     |   |
| 427 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                                                                  | 1,200.000     |   |
| 428 | 01-3-2 | Трошоци за учество во изработката на иницијативната програма за утврдување на причинителите и за преземање мерки за санација на масовното сушење на поважни видови дрвја | 1,200.000     |   |
| 429 | 01-3-2 | Надомест за работа ноќе и во деновите на државните празници во областа на ветеринарството на граничните премини                                                          | 1,000.000     |   |
| 430 | 01-3-2 | Трошоци за работа на Советот на Сојузниот комитет за земјоделство за аграрна политика                                                                                    | 2,300.000     |   |
| 431 | 01-3-2 | Надомест за работа ноќе и во деновите на државните празници во областа на заштита на растенијата на граничните премини                                                   | 1,000.000     |   |
| 432 | 01-3-2 | Трошоци на инспекцијата на Комитетот во врска со прегледот на кланиците што извезуваат                                                                                   | 1,000.000     |   |
| 433 | 01-3-2 | Трошоци за одржување и користење на авиони за гасење на шумските пожари                                                                                                  | 1,500,000.000 |   |
| 434 | 01-3-2 | Трошоци за учество во изработката на прирачникот „Пестицидите во земјоделството и шумарството на Југославија“.                                                           | 400.000       |   |

| 1                                         | 2      | 3                                                                                                                                                                   | 4           | 5             |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 435                                       | 01-3-2 | Трошоци за одржување на деловните простории на граничните станици                                                                                                   | 1,200.000   |               |
| 436                                       | 01-3-2 | Трошоци за печатење на билтен за состојбата и движењето на заразните болести на животните                                                                           | 840.000     |               |
| 437                                       | 01-3-2 | Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО)                                   | 4,500.000   |               |
| 438                                       | 01-3-2 | Трошоци за испитување на биорезидуи и интерлабораториска контрола                                                                                                   | 750.000     |               |
| 439                                       | 01-3-2 | Дневници за работа и престој на граничните ветеринарски инспекции во заедничките гранични станици во Унгарија                                                       | 250.000     |               |
| 440                                       | 01-3-2 | Придонес за светската програма за храна (WFP)                                                                                                                       | 142,846.000 |               |
| 441                                       | 01-3-2 | Тошоци за спроведување на декларацијата за соработка на подунавските земји за водостопанските прашања на Дунав, посебно за заштитата на неговите води од загадување | 2,000.000   |               |
| 442                                       | 01-3-2 | Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат од Спогодбата за заштита на водите на реката Тиса и нејзините притоки од загадување во 1987 година             | 200.000     |               |
| 443                                       | 01-3-2 | Трошоци на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните водни патишта во 1987 година                                         | 6,000.000   |               |
| 444                                       | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки на граничните инспектори                                                                                                                 | 5,000.000   |               |
| 445                                       | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                                                | 1,300.000   |               |
| Вкупно основна намена 01.                 |        |                                                                                                                                                                     |             | 2,712,065.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 19. (позиции од 401 до 445) |        |                                                                                                                                                                     |             | 2,712,065.000 |

## РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

### Глава 1. Комитет

#### Основна намена 01. – Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                                                                                                         |             |  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 446 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                 | 330,927.000 |  |
| 447 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                         | 30,762.000  |  |
| 448 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                                                         | 6,220.000   |  |
| 449 | 01-3-2 | Трошоци за изработка на технички прописи                                                                                                | 1,690.000   |  |
| 450 | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка                                                                                                        | 2,500.000   |  |
| 451 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                              | 11,880.000  |  |
| 452 | 01-3-2 | Надомест за работа на членовите на комисиите и на надворешните соработници                                                              | 400.000     |  |
| 453 | 01-3-2 | Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот                                                                                          | 3,500.000   |  |
| 454 | 01-3-2 | Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар врз работи од интерес за федерацијата                                                   | 10,700.000  |  |
| 455 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                                 | 2,500.000   |  |
| 456 | 01-3-2 | Средства за определени потреби                                                                                                          | 500.000     |  |
| 457 | 01-3-2 | Трошоци за седници на Комитетот                                                                                                         | 1,180.000   |  |
| 458 | 01-3-2 | Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југословенските граѓани привремено вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија | 2,000.000   |  |
| 459 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Тирана и обратно                                                             | 34,605.000  |  |
| 460 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Малта и обратно                                                              | 40,055.000  |  |
| 461 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Кипар и обратно                                                              | 41,202.000  |  |
| 462 | 01-3-2 | Надомест за работа на аеродромите за потребите на безбедноста на воздушниот сообраќај                                                   | 50,729.000  |  |
| 463 | 01-3-3 | Трошоци за безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај                                                                             | 400,000.000 |  |
| 464 | 01-3-3 | Трошоци за безбедност на пловидбата во речниот сообраќај                                                                                | 706,000.000 |  |
| 465 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                    | 500.000     |  |
| 466 | 01-3-3 | Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работи од интерес за федерацијата                                                     | 162,400.000 |  |

| 1                                                                      | 2      | 3                                                                                    | 4             | 5             |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 467                                                                    | 01-3-3 | Средства за покритие на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај       | 500,000.000   |               |
|                                                                        |        | Вкупно основна намена 01.                                                            |               | 2.340,250.000 |
|                                                                        |        | ВКУПНО ГЛАВА 1.                                                                      |               | 2.340,250.000 |
| <b>Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето</b>                 |        |                                                                                      |               |               |
| <b>Основна намена 01. – Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                      |               |               |
| 468                                                                    | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                              | 5.251,984.000 |               |
| 469                                                                    | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                      | 189,623.000   |               |
| 470                                                                    | 01-3-2 | Трошоци на погонот                                                                   | 1.594,600.000 |               |
| 471                                                                    | 01-3-2 | Закупи                                                                               | 9,970.000     |               |
| 472                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за користење на авиони                                                       | 170,000.000   |               |
| 473                                                                    | 01-3-2 | Надомест за работа ноќе и во деновите на државните празници за продолжена работа     | 165,000.000   |               |
| 474                                                                    | 01-3-2 | Надомест на надворешни соработници                                                   | 140.000       |               |
| 475                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за користење на возилата                                                     | 60,000.000    |               |
| 476                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за осигурување                                                               | 46,200.000    |               |
| 477                                                                    | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                             | 90,000.000    |               |
| 478                                                                    | 01-3-2 | Трошоци на печатницата                                                               | 9,800.000     |               |
| 479                                                                    | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки                                                           | 40,000.000    |               |
| 480                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за банкарска провизија                                                       | 33,000.000    |               |
| 481                                                                    | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                           | 11,000.000    |               |
| 482                                                                    | 01-3-2 | Набавка на средства за заштита при работата                                          | 15,400.000    |               |
| 483                                                                    | 01-3-2 | Средства за амортизација                                                             | 425,139.000   |               |
| 484                                                                    | 01-3-2 | Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци                                           | 275,800.000   |               |
| 485                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за чување и обезбедување на имотот                                           | 30,000.000    |               |
| 486                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за лекарски прегледи на контролорите, летачите, техничарите и возачите       | 24,700.000    |               |
| 487                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за набавка на учила и учебници за обука                                      | 1,300.000     |               |
| 488                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                            | 208.000       |               |
| 489                                                                    | 01-3-2 | Трошоци што се плаќаат според воените прописи                                        | 19,600.000    |               |
| 490                                                                    | 01-3-2 | Школување на кадри                                                                   | 78,000.000    |               |
| 491                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти                                     | 11,600.000    |               |
| 492                                                                    | 01-3-3 | Трошоци во врска со народната одбрана                                                | 400.000       |               |
|                                                                        |        | Вкупно основна намена 01.                                                            |               | 8.553,464.000 |
|                                                                        |        | ВКУПНО ГЛАВА 2.                                                                      |               | 8.553,464.000 |
| <b>Глава 3. Сојузна управа за радиоврски</b>                           |        |                                                                                      |               |               |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>   |        |                                                                                      |               |               |
| 493                                                                    | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                              | 277,250.000   |               |
| 494                                                                    | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                      | 13,005.000    |               |
| 495                                                                    | 01-3-2 | Надомест за ноќна работа                                                             | 70.000        |               |
| 496                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за одржување на контролномерните центри                                      | 2,800.000     |               |
| 497                                                                    | 01-3-2 | Осигурување на имотот                                                                | 9,800.000     |               |
| 498                                                                    | 01-3-2 | Трошоци на возниот парк                                                              | 5,600.000     |               |
| 499                                                                    | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                             | 5,900.000     |               |
| 500                                                                    | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                           | 6,000.000     |               |
| 501                                                                    | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки                                                           | 240.000       |               |
| 502                                                                    | 01-3-2 | Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати                          | 100.000       |               |
| 503                                                                    | 01-3-2 | Информационо-документациона обработка на податоци                                    | 2,600.000     |               |
| 504                                                                    | 01-3-2 | Трошоци за текушто и инвестиционо одржување на 1/6 од деловниот простор во КМЦ Риека | 1,120.000     |               |
| 505                                                                    | 01-3-2 | Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци                                           | 3,500.000     |               |
| 506                                                                    | 01-3-2 | Адаптација на простории за сместување на сметачката опрема                           | 1,200.000     |               |
| 507                                                                    | 01-3-2 | Обврски спрема Меѓународната унија за телекомуникации и други плаќања                | 4,200.000     |               |
| 508                                                                    | 01-3-2 | Средства за материјални трошоци на контролно-мерните центри                          | 2,800.000     |               |

| 1   | 2      | 3                                                                | 4         | 5           |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 509 | 01-3-2 | Трошоци за одвоен живот од семејството                           | 1,000.000 |             |
| 510 | 01-3-2 | Трошоци за соработка со Сојузот на радиоаматерите на Југославија | 300.000   |             |
| 511 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                             | 195.000   |             |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                        |           | 337,680.000 |
|     |        | ВКУПНО ГЛАВА 3.                                                  |           | 337,680.000 |

#### Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат инспекторат

##### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                         |             |                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 512 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                 | 170,234.000 |                |
| 513 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                         | 12,595.000  |                |
| 514 | 01-3-2 | Трошоци за користење на авиони и автомобили             | 16,000.000  |                |
| 515 | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки                              | 1,640.000   |                |
| 516 | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка                        | 20.000      |                |
| 517 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                              | 4,800.000   |                |
| 518 | 01-3-2 | Надомест за работа на надворешните соработници          | 100.000     |                |
| 519 | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                | 7,100.000   |                |
| 520 | 01-3-2 | Трошоци за преведување                                  | 21.000      |                |
| 521 | 01-3-2 | Трошоци за организирање на советувања                   | 42.000      |                |
| 522 | 01-3-2 | Трошоци за стручно образование                          | 100.000     |                |
| 523 | 01-3-2 | Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници | 100.000     |                |
| 524 | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                               | 30.000      |                |
| 525 | 01-3-2 | Надомест за превоз на работници на работа и од работа   | 1,851.000   |                |
| 526 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                    | 30.000      |                |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                               |             | 214,663.000    |
|     |        | ВКУПНО ГЛАВА 4.                                         |             | 214,663.000    |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 20. (позиции од 446 до 526)               |             | 11,446,057.000 |

#### РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

##### Глава 1. Комитет

##### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|     |        |                                                                                                                                                                               |             |  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 527 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                                                       | 595,209.000 |  |
| 528 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                                                               | 25,133.000  |  |
| 529 | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                                                                                               | 6,880.000   |  |
| 530 | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                                                                       | 600.000     |  |
| 531 | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                                                                    | 8,512.000   |  |
| 532 | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                                                                                      | 2,772.000   |  |
| 533 | 01-3-2 | Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноците и преговорите со странските делегации, дипломатски и други претставници | 1,146.000   |  |
| 534 | 01-3-2 | Надомест за работа на членовите на постојаните стручни комисии                                                                                                                | 2,000.000   |  |
| 535 | 01-3-2 | Трошоци за одржување на седници на Комитетот и неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана                                                             | 892.000     |  |
| 536 | 01-3-2 | Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на трудот и на санитарната инспекција                                                                                         | 200.000     |  |
| 537 | 01-3-2 | Трошоци за определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветните стручни институции  | 927.000     |  |
| 538 | 01-3-2 | Надомест за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на границата                                                                     | 500.000     |  |
| 539 | 01-3-2 | Закуп и одржување на деловни простории за граничен санитарен надзор                                                                                                           | 5,742.000   |  |
| 540 | 01-3-2 | Трошоци за подготвување на прописи за помошни лековити средства и на други придружни прописи на Законот за пуштање на лековиво промет                                         | 320.000     |  |

| 1                                                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4           | 5             |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 541                                                                  | 01-3-2 | Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори                                                                                                                                      | 2,000.000   |               |
| 542                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести                                                                                                                                      | 20,132.000  |               |
| 543                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за анализа на лекови                                                                                                                                                                       | 1,294.000   |               |
| 544                                                                  | 01-3-2 | Трошоци во врска со вршењето на надзор на границата                                                                                                                                                | 15,340.000  |               |
| 545                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за лекување на странци во Југославија                                                                                                                                                      | 1,176.000   |               |
| 546                                                                  | 01-3-2 | Заштита од јонизирачки зрачења                                                                                                                                                                     | 504.000     |               |
| 547                                                                  | 01-3-2 | Материјално обезбедување и сместување на бегалци                                                                                                                                                   | 17,669.000  |               |
| 548                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функцијата на федерацијата што ќе се договараат со Сојузниот завод за здравствена заштита | 81,200.000  |               |
| 549                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и меѓурејубличките води                                                                                                                        | 8,000.000   |               |
| 550                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за работа на меѓуресорската работна група за координација на работата на сојузните органи врз реализација на одлуката на Светската конференција на Меѓународната година на жените на ООН   | 2,222.000   |               |
| 551                                                                  | 01-3-2 | Надомест на работниците со неполно работно време и на надворешни соработници                                                                                                                       | 2,780.000   |               |
| 552                                                                  | 01-3-2 | Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација                                                                                                                           | 150.000     |               |
| 553                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за изработка на Југословенската фармакопеја                                                                                                                                                | 2.200.000   |               |
| 554                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за подготвување на прописи за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба                                                                            | 841.000     |               |
| 555                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на обединетите нации за помош на децата (UNICEF)                                                          | 4,000.000   |               |
| 556                                                                  | 01-3-3 | Финансирање на активностите спрема југословенските работници на работа во странство                                                                                                                | 16,000.000  |               |
| 557                                                                  | 01-3-3 | Средства за првوماјски награди                                                                                                                                                                     | 12,140.000  |               |
| 558                                                                  | 01-3-3 | Трошоци за изработка на номенклатура на занимањата                                                                                                                                                 | 2,500.000   |               |
| 559                                                                  | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                                                                               | 450.000     |               |
| 560                                                                  | 01-3-3 | Придонес на Фондот на ОН за популациони активности                                                                                                                                                 | 555.000     |               |
| 561                                                                  | 01-3-3 | Средства за остварување на Програмата за активности и за работа на Југословенскиот одбор за декадата на инвалидите на ОН од 1983 до 1992 година                                                    | 3,500.000   |               |
| 562                                                                  | 01-3-3 | Средства за работа на Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација                                                                                                  | 600.000     |               |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                                                                                                                                    |             | 846,086.000   |
| ВКУПНО ГЛАВА 1.                                                      |        |                                                                                                                                                                                                    |             | 846,086.000   |
| <b>Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето</b>              |        |                                                                                                                                                                                                    |             |               |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                                                                                                                                    |             |               |
| 563                                                                  | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                                                                            | 178,854.000 |               |
| 564                                                                  | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                                                                                    | 12,088.000  |               |
| 565                                                                  | 01-3-2 | Материјални трошоци на постојаните југословенско-странски комисији                                                                                                                                 | 4,740.000   |               |
| 567                                                                  | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство                                                                                | 6,120.000   |               |
| 567                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи                                                                                                                                               | 2,270.000   |               |
| 568                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                                                                                                           | 1,031.000   |               |
| 569                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                                                                                         | 5,434.000   |               |
| 570                                                                  | 01-3-2 | Набавка на стручна литература                                                                                                                                                                      | 110.000     |               |
| 571                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство                                                                                        | 2,200.000   |               |
| 572                                                                  | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                                                                               | 89.000      |               |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                                                                                                                                    |             | 212,936.000   |
| ВКУПНО ГЛАВА 2.                                                      |        |                                                                                                                                                                                                    |             | 212,936.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 21. (позиции од 527 до 572)                            |        |                                                                                                                                                                                                    |             | 1.059,022.000 |

| 1                                                                            | 2      | 3                                                                                                                                          | 4              | 5               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ</b>   |        |                                                                                                                                            |                |                 |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>         |        |                                                                                                                                            |                |                 |
| 573                                                                          | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                    | 66,254.000     |                 |
| 574                                                                          | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                            | 3,500.000      |                 |
| 575                                                                          | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                                                            | 6,872.000      |                 |
| 576                                                                          | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                                 | 5,114.000      |                 |
| 577                                                                          | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                                                   | 357.000        |                 |
| 578                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за одржување седници на Комитетот                                                                                                  | 500.000        |                 |
| 579                                                                          | 01-3-3 | Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци                                                                               | 40,800.000     |                 |
| Вкупно основна намена 01.                                                    |        |                                                                                                                                            |                | 123,397.000     |
| <b>Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности</b> |        |                                                                                                                                            |                |                 |
| 580                                                                          | 05-9   | Средства за бенифицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците | 98,415,800.000 |                 |
| 581                                                                          | 05-11  | Средства за инвалидски примања на воените инвалиди                                                                                         | 43,452,700.000 |                 |
| 582                                                                          | 05-11  | Средства за здравствена заштита на воените инвалиди                                                                                        | 2,715,500.000  |                 |
| 583                                                                          | 05-11  | Средства за бањско и климатско лекување                                                                                                    | 3,171,700.000  |                 |
| 584                                                                          | 05-11  | Средства за боречки додаток                                                                                                                | 44,000.000     |                 |
| 585                                                                          | 05-11  | Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувани лица                                                          | 1,403,200.000  |                 |
| 586                                                                          | 05-11  | Инвалидски примања во странство                                                                                                            | 420,000.000    |                 |
| 587                                                                          | 05-11  | Средства за изработка на Методологијата за континуирано следење на здравствената состојба на борците и воените инвалиди                    | 3,000.000      |                 |
| Вкупно основна намена 05.                                                    |        |                                                                                                                                            |                | 149,625,900.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 22. (позиции од 573 до 587)                                    |        |                                                                                                                                            |                | 149,749,297.000 |
| <b>РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО</b>                           |        |                                                                                                                                            |                |                 |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>         |        |                                                                                                                                            |                |                 |
| 588                                                                          | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                    | 167,684.000    |                 |
| 589                                                                          | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                            | 6,650.000      |                 |
| 590                                                                          | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                                                            | 6,268.000      |                 |
| 591                                                                          | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и на неговите тела                                                                      | 1,400.000      |                 |
| 592                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                                                                  | 56.000         |                 |
| 593                                                                          | 01-3-2 | Комисија за правни прашања на СЕВ                                                                                                          | 3,000.000      |                 |
| Вкупно основна намена 01.                                                    |        |                                                                                                                                            |                | 185,058.000     |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 23. (позиции од 588 до 593)                                    |        |                                                                                                                                            |                | 185,058.000     |
| <b>РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА</b>                     |        |                                                                                                                                            |                |                 |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>         |        |                                                                                                                                            |                |                 |
| 594                                                                          | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                    | 38,445.000     |                 |
| 595                                                                          | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                            | 5,660.000      |                 |
| 596                                                                          | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                                                            | 7,455.000      |                 |
| 597                                                                          | 01-3-2 | Средства за работа на седниците на Комитетот                                                                                               | 2,500.000      |                 |
| 598                                                                          | 01-3-2 | Средства за работа на стручните совети и на комисиите                                                                                      | 2,500.000      |                 |
| 599                                                                          | 01-3-2 | Средства за експертизи                                                                                                                     | 30,000.000     |                 |
| 600                                                                          | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                                 | 500.000        |                 |
| 601                                                                          | 01-3-2 | Средства за финансирање на научноистражувачките проекти и на научните студии                                                               | 200,600.000    |                 |
| Вкупно основна намена 01.                                                    |        |                                                                                                                                            |                | 287,660.000     |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 24. (позиции 594 до 601)                                       |        |                                                                                                                                            |                | 287,660.000     |

| 1                                                                    | 2      | 3                                                                                                       | 4              | 5                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ</b>                         |        |                                                                                                         |                |                       |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                                         |                |                       |
| 602                                                                  | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                 | 51,098.000     |                       |
| 603                                                                  | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                         | 7,690.000      |                       |
| 604                                                                  | 01-3-1 | Средства за лични доходи на функционерите                                                               | 6,088.000      |                       |
| 605                                                                  | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                 | 1,400.000      |                       |
| 606                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                              | 6,000.000      |                       |
| 607                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка                                                                        | 4,000.000      |                       |
| 608                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за одржување на седници на Комитетот                                                            | 2,000.000      |                       |
| 609                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за стручниот совет на Комитетот                                                                 | 2,000.000      |                       |
| 610                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                | 3,000.000      |                       |
| 611                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за обработка на податоци                                                                        | 500.000        |                       |
| 612                                                                  | 01-3-2 | Набавка на стручни публикации                                                                           | 500.000        |                       |
| 613                                                                  | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                    | 150.000        |                       |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                                         |                | 84,426.000            |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 25. (позиции од 602 до 613)</b>                     |        |                                                                                                         |                | <b>84,426.000</b>     |
| <b>РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ</b>                           |        |                                                                                                         |                |                       |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                                         |                |                       |
| 614                                                                  | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                 | 14,746,034.000 |                       |
| 615                                                                  | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                         | 2,000,000.000  |                       |
| 616                                                                  | 01-3-2 | Надомест на штета во царинска постапка                                                                  | 850.000        |                       |
| 617                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                              | 3,620.000      |                       |
| 618                                                                  | 01-3-2 | Закупи                                                                                                  | 45,000.000     |                       |
| 619                                                                  | 01-3-2 | Средства за амортизација                                                                                | 685,530.000    |                       |
| 620                                                                  | 01-3-2 | Набавка на облека и обувки                                                                              | 234,400.000    |                       |
| 621                                                                  | 01-3-2 | Осигурување на имот                                                                                     | 35,531.000     |                       |
| 622                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за посебна контрола                                                                             | 13,000.000     |                       |
| 623                                                                  | 01-3-2 | Награди за откривање на царински прекршоци                                                              | 9,318.000      |                       |
| 624                                                                  | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството на функционерите                                                | 1,115.000      |                       |
| 625                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за одржување на патните објекти на меѓународните гранични премини                               | 2,000.000      |                       |
| 626                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за физичко обезбедување на објекти и имот                                                       | 5,000.000      |                       |
| 627                                                                  | 01-3-2 | Набавка на обрасци во царинската постапка                                                               | 200,000.000    |                       |
| 628                                                                  | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                    | 6,000.000      |                       |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                                         |                | 17,987,398.000        |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 26. (позиции од 614 до 628)</b>                     |        |                                                                                                         |                | <b>17,987,398.000</b> |
| <b>РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ</b>             |        |                                                                                                         |                |                       |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                                         |                |                       |
| 629                                                                  | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                 | 472,652.000    |                       |
| 630                                                                  | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                         | 29,535.000     |                       |
| 631                                                                  | 01-3-1 | Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите                                         | 12,247.000     |                       |
| 632                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                              | 3,000.000      |                       |
| 633                                                                  | 01-3-2 | Надомест на надворешни соработници и трошоци за анкети                                                  | 430.000        |                       |
| 634                                                                  | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                 | 1,000.000      |                       |
| 635                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за стручни консултации и советувања                                                             | 800.000        |                       |
| 636                                                                  | 01-3-2 | Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“ | 6,000.000      |                       |
| 637                                                                  | 01-3-2 | Методолошки истражувања                                                                                 | 5,560.000      |                       |
| 638                                                                  | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                    | 160.000        |                       |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                                         |                | 531,384.000           |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 27. (позиции од 629 до 638)</b>                     |        |                                                                                                         |                | <b>531,384.000</b>    |

| 1                                                                                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                      | 4             | 5                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА</b>                                                  |        |                                                                                                                                                                                        |               |                      |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                           |        |                                                                                                                                                                                        |               |                      |
| 639                                                                                            | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                                                                | 1.261,019.000 |                      |
| 640                                                                                            | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                                                                        | 111,242.000   |                      |
| 641                                                                                            | 01-3-2 | Противпожарна и хигиенско-техничка заштита                                                                                                                                             | 429.000       |                      |
| 642                                                                                            | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                                                                             | 3,388.000     |                      |
| 643                                                                                            | 01-3-2 | Трошоци за статистички истражувања                                                                                                                                                     | 6,500.000     |                      |
| 644                                                                                            | 01-3-2 | Трошоци за Центарот за автоматска обработка на податоци                                                                                                                                | 100,000.000   |                      |
| 645                                                                                            | 01-3-2 | Трошоци за издавачка дејност                                                                                                                                                           | 90,000.000    |                      |
| 646                                                                                            | 01-3-2 | Трошоци за одржување на зградите и инвентарот                                                                                                                                          | 200,000.000   |                      |
| 647                                                                                            | 01-3-2 | Закупи                                                                                                                                                                                 | 18,800.000    |                      |
| 648                                                                                            | 01-3-2 | Закуп-лизинг машина за автоматска обработка на податоци                                                                                                                                | 1.000,000.000 |                      |
| 649                                                                                            | 01-3-2 | Трошоци за стручно издигнување на кадрите                                                                                                                                              | 3,800.000     |                      |
| 650                                                                                            | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка                                                                                                                                                       | 350.000       |                      |
| 651                                                                                            | 01-3-2 | Партиципација на трошоци со ОЕСД                                                                                                                                                       | 2,800.000     |                      |
| 652                                                                                            | 01-3-2 | Трошоци за подготовка на пописот на населението во 1991 година                                                                                                                         | 60,000.000    |                      |
| 653                                                                                            | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                                                                   | 840.000       |                      |
| Вкупно основна намена 01.                                                                      |        |                                                                                                                                                                                        |               | 2.859,168.000        |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 28. (позиции од 639 до 653)</b>                                               |        |                                                                                                                                                                                        |               | <b>2.859,168.000</b> |
| <b>РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА</b> |        |                                                                                                                                                                                        |               |                      |
| <b>Основна намена 01. Средства за средства за работа на органите на управата</b>               |        |                                                                                                                                                                                        |               |                      |
| 654                                                                                            | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                                                                | 344,182.000   |                      |
| 655                                                                                            | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                                                                        | 27,233.000    |                      |
| 656                                                                                            | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                                                                                | 432.000       |                      |
| 657                                                                                            | 01-3-2 | Придонес на Претставништвото на ООН во Југославија                                                                                                                                     | 35,000.000    |                      |
| 658                                                                                            | 01-3-2 | Трошоци за работа на Југославенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO)                                                | 25,000.000    |                      |
| 659                                                                                            | 01-3-3 | Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија                                                                                    | 300,000.000   |                      |
| 660                                                                                            | 01-3-3 | Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, за партиципации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите во развој | 100,000.000   |                      |
| 661                                                                                            | 01-3-3 | Трошоци за изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови                      | 11,600.000    |                      |
| 662                                                                                            | 01-3-3 | Трошоци за културно-просветна соработка со земјите во развој                                                                                                                           | 25,000.000    |                      |
| 663                                                                                            | 01-3-3 | Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ – трошоци за учество на претставници од земјите во развој                                                                                    | 500.000       |                      |
| 664                                                                                            | 01-3-3 | Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите комисии – патни трошоци во земјата и во странство                                                                                     | 34,000.000    |                      |
| 665                                                                                            | 01-3-3 | Трошоци за преведување и умножување на елаборати, извештаи, анализи и други материјали                                                                                                 | 1,120.000     |                      |
| 666                                                                                            | 01-3-3 | Надомест за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништото на ООН во Југославија                                                                                           | 150.000       |                      |
| 667                                                                                            | 01-3-3 | Надомест за вршење на определени работи од надлежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт                                                             | 3,500.000     |                      |
| 668                                                                                            | 01-3-3 | Информативна дејност                                                                                                                                                                   | 3,000.000     |                      |
| 669                                                                                            | 01-3-3 | Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји во областа на науката и технологијата                                                                 | 20,000.000    |                      |
| 670                                                                                            | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                                                                   | 100.000       |                      |
| Вкупно основна намена 01.                                                                      |        |                                                                                                                                                                                        |               | 930,817.000          |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции од 654 до 670)</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                        |               | <b>930,817.000</b>   |

| 1                                                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | 5           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД</b>                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
| 671                                                                  | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                                                                                                                                               | 600,799.000 |             |
| 672                                                                  | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                                                                                                                                                       | 74,998.000  |             |
| 673                                                                  | 01-3-2 | Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници                                                                                                                                                                                                    | 10,816.000  |             |
| 674                                                                  | 01-3-2 | Надомест на Радио Белград за емитурање на водостојот на Дунав                                                                                                                                                                                                         | 3,600.000   |             |
| 675                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за телекомуникационите врски                                                                                                                                                                                                                                  | 90,000.000  |             |
| 676                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                                                                                                                                                            | 2,886.000   |             |
| 677                                                                  | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                                                                                                                                                               | 420.000     |             |
| 678                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за печатење на Годишникот на атласот на климата и на други стручни публикации                                                                                                                                                                                 | 13,200.000  |             |
| 679                                                                  | 01-3-2 | Финансирање на меѓународната програма по посебни одлуки на СИС („„FIERZA“, „ALPEX“, „HOMS“, „EMER“, „MED-POL“ и „VITUKI“)                                                                                                                                             | 28,000.000  |             |
| 680                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за одржување на зградите и инвентарот                                                                                                                                                                                                                         | 15,000.000  |             |
| 681                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                                                                                                                                                                              | 3,500.000   |             |
| 682                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за одржување на моторни возила и гориво                                                                                                                                                                                                                       | 4,680.000   |             |
| 683                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за стручно усовршување и специјализација                                                                                                                                                                                                                      | 280.000     |             |
| 684                                                                  | 01-3-2 | Трошоци на координационата група за реализација на оперативните задачи и обврски кои на домашен и меѓународен план произлегуваат како обврска од Конвенцијата за прекуграничното загадување на воздухот на големи далечини                                            | 200.000     |             |
| 685                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за одржување на Тринаесеттото заседание на Советот за проблемот „Метеоролошки аспекти на загаденоста на атмосферата“ во рамките на научно-техничката соработка на СФРЈ и земјите-членки на СЕВ во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина | 383.000     |             |
| 686                                                                  | 01-3-2 | Работи на следење на загаденоста на реката Сава со минерални масла                                                                                                                                                                                                    | 786.000     |             |
| 687                                                                  | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                                                                                                                                                  | 400.000     |             |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 849,948.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 671 до 687)                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 849,948.000 |

#### РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

##### Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

|                                       |        |                                                                                                           |             |             |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 688                                   | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                   | 569,776.000 |             |
| 689                                   | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                           | 28,764.000  |             |
| 690                                   | 01-3-2 | Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и технички прописи                       | 20,000.000  |             |
| 691                                   | 01-3-2 | Трошоци за преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија | 22,000.000  |             |
| 692                                   | 01-3-2 | Трошоци на Комисијата за хомологација на моторни возила                                                   | 5,000.000   |             |
| 693                                   | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                | 6,000.000   |             |
| 694                                   | 01-3-2 | Трошоци за изработка на прописи од областа на алармните системи                                           | 2,500.000   |             |
| 695                                   | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                  | 6,000.000   |             |
| 696                                   | 01-3-2 | Трошоци за спроведување на системот на атестирање                                                         | 8,000.000   |             |
| 697                                   | 01-3-2 | Трошоци за финансирање на проектите на информациониот систем                                              | 8,000.000   |             |
| 698                                   | 01-3-2 | Меѓународна соработка за ОУН, СЕВ и ЗУР                                                                   | 11,000.000  |             |
| 699                                   | 01-3-2 | Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци                                                                | 10,700.000  |             |
| 700                                   | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                      | 260.000     |             |
| Вкупно основна намена 01.             |        |                                                                                                           |             | 698,000.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 688 до 700) |        |                                                                                                           |             | 698,000.000 |

| 1                                                                    | 2      | 3                                                                                                                                   | 4             | 5           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ</b>                           |        |                                                                                                                                     |               |             |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                                                                     |               |             |
| 701                                                                  | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                             | 351,762.000   |             |
| 702                                                                  | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                     | 27,558.000    |             |
| 703                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за печатење на патентни списи и документација                                                                               | 10,000.000    |             |
| 704                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                          | 1,123.000     |             |
| 705                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за печатење на патентен гласник                                                                                             | 7,000.000     |             |
| 706                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за изработка на обрасци и материјали за фотокопирање                                                                        | 2,300.000     |             |
| 707                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за прием и испраќање на патентна документација                                                                              | 980.000       |             |
| 708                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка со СЗП, ОУР-WIPO, СЕВ                                                                              | 2,000.000     |             |
| 709                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за издавачката дејност                                                                                                      | 800.000       |             |
| 710                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за информациониот систем                                                                                                    | 8,800.000     |             |
| 711                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за работа на Советот                                                                                                        | 180.000       |             |
| 712                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за одржување и сервисирање на опремата                                                                                      | 560.000       |             |
| 713                                                                  | 01-3-2 | Закупи                                                                                                                              | 8,558.000     |             |
| 714                                                                  | 01-3-2 | Набавка на стручна литература                                                                                                       | 3,000.000     |             |
| 715                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за преведување на меѓународна патентна документација                                                                        | 120.000       |             |
| 716                                                                  | 01-3-2 | Трошоци на Сојузниот координационен одбор за творештво                                                                              | 400.000       |             |
| 717                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за стручно усовршување и специјализација                                                                                    | 600.000       |             |
| 718                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за информации услуги на Југословенскиот центар за техничка и научна документација                                           | 1,800.000     |             |
| 719                                                                  | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                | 40.000        |             |
| Вкупно основна намена 01.                                            |        |                                                                                                                                     |               | 427,581.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 701 до 719)                             |        |                                                                                                                                     |               | 427,581.000 |
| <b>РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕ-НИ МЕТАЛИ</b>          |        |                                                                                                                                     |               |             |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b> |        |                                                                                                                                     |               |             |
| 720                                                                  | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                             | 1,513,335.000 |             |
| 721                                                                  | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                     | 97,722.000    |             |
| 722                                                                  | 01-3-2 | Закупи                                                                                                                              | 5,222.000     |             |
| 723                                                                  | 01-3-2 | Набавка на жигови и ситен инвентар                                                                                                  | 15,000.000    |             |
| 724                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за унапредување на службата                                                                                                 | 1,600.000     |             |
| 725                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во земјата                                                                                                            | 91,000.000    |             |
| 726                                                                  | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                          | 8,500.000     |             |
| 727                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за меѓународна соработка                                                                                                    | 350.000       |             |
| 728                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за издавање на публикации                                                                                                   | 3,000.000     |             |
| 729                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за текушто одржување на згради                                                                                              | 45,300.000    |             |
| 730                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за телекомуникациони врски                                                                                                  | 5,100.000     |             |
| 731                                                                  | 01-3-2 | Изработка на стручно-технички прописи, подзаконски акти и упатства во областа на метрологијата                                      | 1,000.000     |             |
| 732                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за работа на Советот и на работните тела за координација на работата и остварување на соработка во областа на метрологијата | 1,000.000     |             |
| 733                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за текушто одржување и сервисирање на лабораториската опрема и инвентарот                                                   | 20,000.000    |             |
| 734                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови                                         | 1,370.000     |             |
| 735                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за одржување на товарни возила                                                                                              | 18,200.000    |             |
| 736                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                                                           | 30.000        |             |
| 737                                                                  | 01-3-2 | Набавка на заштитна облека и обувки                                                                                                 | 2,730.000     |             |
| 738                                                                  | 01-3-2 | Набавка на стручни публикации и литература                                                                                          | 1,300.000     |             |
| 739                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за механографска обработка на податоци                                                                                      | 1,200.000     |             |
| 740                                                                  | 01-3-2 | Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија, на странски јазици и од странски јазици               | 840.000       |             |

| 1                                                                                            | 2      | 3                                                                                                                                             | 4           | 5             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 741                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување на приходи                                                                               | 18,000.000  |               |
| 742                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за информативната дејност                                                                                                             | 550.000     |               |
| 743                                                                                          | 01-3-2 | Набавка на резервни делови и технички материјал                                                                                               | 20,000.000  |               |
| 744                                                                                          | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                                                                                       | 440.000     |               |
| 745                                                                                          | 01-3-2 | Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и научна документација                                                               | 1,300.000   |               |
| 746                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за изработка на стручен елаборат и студии од областа на метрологијата                                                                 | 8,000.000   |               |
| 747                                                                                          | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                                                          | 520.000     |               |
| Вкупно основна намена 01.                                                                    |        |                                                                                                                                               |             | 1.882,609.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 7220 до 747)                                                    |        |                                                                                                                                               |             | 1.882,609.000 |
| <b>РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД</b>                                                     |        |                                                                                                                                               |             |               |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                         |        |                                                                                                                                               |             |               |
| 748                                                                                          | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                       | 48,827.000  |               |
| 749                                                                                          | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                               | 2,741.000   |               |
| 750                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци на постојаната делегација за соработка со СЕВ за геологија                                                                            | 1,675.000   |               |
| 751                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија                                                                   | 30,000.000  |               |
| 752                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија                                                                             | 980.000     |               |
| 753                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за составување на биланс на минералните сировини и подземните води на СФРЈ и изработка на анализа на суровинската база на СФРЈ        | 3,970.000   |               |
| 754                                                                                          | 01-3-2 | Средства за работи на координирањето на билатералната соработка во областа на геолошките истражувања на нашата земја со земјите-членки на СЕВ | 840.000     |               |
| 755                                                                                          | 01-3-2 | Средства за остварување на соработка со невладини меѓународни геолошки организации                                                            | 150.000     |               |
| Вкупно основна намена 01.                                                                    |        |                                                                                                                                               |             | 89,183.000    |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 34. (позиции од 748 до 755)                                                    |        |                                                                                                                                               |             | 89,183.000    |
| <b>РАЗДЕЛ 35. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА</b>                                                       |        |                                                                                                                                               |             |               |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                         |        |                                                                                                                                               |             |               |
| 756                                                                                          | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                       | 231,822.000 |               |
| 757                                                                                          | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                                               | 22,360.000  |               |
| 758                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за репрезентација                                                                                                                     | 150.000     |               |
| 759                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна                                                                                     | 560.000     |               |
| 760                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за одржување на инвентарот                                                                                                            | 800.000     |               |
| 761                                                                                          | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                                                                                    | 1,211.000   |               |
| 762                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за издавачката дејност                                                                                                                | 2,853.000   |               |
| Вкупно основна намена 01.                                                                    |        |                                                                                                                                               |             | 259,756.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 35. (позиции од 756 до 762)                                                    |        |                                                                                                                                               |             | 259,756.000   |
| <b>РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b> |        |                                                                                                                                               |             |               |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                         |        |                                                                                                                                               |             |               |
| 763                                                                                          | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                                                       | 573,565.000 |               |
| 764                                                                                          | 01-2   | Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата                                                                            | 264,680.000 |               |
| 765                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз                                                                                      | 123,724.000 |               |
| 766                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за ловство и одржување на ловните објекти што ги користи федерацијата                                                                 | 64,200.000  |               |
| 767                                                                                          | 01-3-2 | Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското стопанство „Копривнице“ Бугојно                                                         | 6,000.000   |               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                 | 4             | 5             |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 768 | 01-3-2 | Надомест на надворешни соработници                                                                                | 2,400.000     |               |
| 769 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                              | 1,340.000     |               |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                                         |               | 1.035,909.000 |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 36. (позиции од 763 до 769)                                                                         |               | 1.035,909.000 |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>  |               |               |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                              |               |               |
| 770 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                           | 818,440.000   |               |
| 771 | 01-2   | Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата                                                | 140,603.000   |               |
| 772 | 01-3-3 | Работа во врска со народната одбрана                                                                              | 300.000       |               |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                                         |               | 959,343.000   |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 37. (позиции од 770 до 772)                                                                         |               | 959,343.000   |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 38. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>                                                                 |               |               |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                              |               |               |
| 773 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                           | 161,082.000   |               |
| 774 | 01-2   | Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата                                                | 533,220.000   |               |
| 775 | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                                              | 100.000       |               |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                                         |               | 694,402.000   |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 38. (позиции од 773 до 775)                                                                         |               | 694,402.000   |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 39. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> |               |               |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                              |               |               |
| 776 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                           | 478,037.000   |               |
| 777 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                   | 18,928.000    |               |
| 778 | 01-3-2 | Средства за репродукционен материјал и резервни делови                                                            | 18,000.000    |               |
| 779 | 01-3-2 | Надомест на надворешни соработници                                                                                | 168.000       |               |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                                         |               | 515,133.000   |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 39. (позиции од 776 до 779)                                                                         |               | 515,133.000   |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 40. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>           |               |               |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                              |               |               |
| 780 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                           | 679,298.000   |               |
| 781 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                   | 70,232.000    |               |
| 782 | 01-3-2 | Трошоци за франкирање на пошта                                                                                    | 33,600.000    |               |
| 783 | 01-3-2 | Трошоци за печатење и препис на материјали                                                                        | 44,320.000    |               |
| 784 | 01-3-2 | Средства за набавка на канцелариски и друг потрошен материјал за сојузните органи                                 | 15,000.000    |               |
|     |        | Вкупно основна намена 01.                                                                                         |               | 842,450.000   |
|     |        | ВКУПНО РАЗДЕЛ 40. (позиции од 780 до 784)                                                                         |               | 842,450.000   |
|     |        | <b>РАЗДЕЛ 41. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>                                                  |               |               |
|     |        | <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                              |               |               |
| 785 | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                                                           | 1.670,680.000 |               |
| 786 | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                                                   | 110,150.000   |               |
| 787 | 01-3-2 | Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услуги                                                       | 1.171,415.000 |               |
| 788 | 01-3-2 | Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата                                                    | 187,375.000   |               |
| 789 | 01-3-2 | Трошоци за осигурување на зградите и опремата                                                                     | 50,000.000    |               |
| 790 | 01-3-2 | Трошоци за заедничките телефонски центри                                                                          | 9,200.000     |               |

| 1                                                                                                     | 2      | 3                                                                                     | 4             | 5             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 791                                                                                                   | 01-3-2 | Трошоци за противпожарна и техничка заштита на објектите                              | 195,000.000   |               |
| 792                                                                                                   | 01-3-2 | Набавка на облека, обувки и опрема за заштита при работата                            | 12,520.000    |               |
| 793                                                                                                   | 01-3-2 | Придонес за користење на градежно земјиште                                            | 250,700.000   |               |
| 794                                                                                                   | 01-3-2 | Трошоци за транспортни услуги                                                         | 4,080.000     |               |
| 795                                                                                                   | 01-3-2 | Трошоци за специјални телефонски врски                                                | 20,000.000    |               |
| 796                                                                                                   | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                  | 600.000       |               |
| Вкупно основна намена 01.                                                                             |        |                                                                                       |               | 3.681,720.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции од 785 до 796)                                                              |        |                                                                                       |               | 3.681,720.000 |
| <b>РАЗДЕЛ 42. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ</b>                                                     |        |                                                                                       |               |               |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                  |        |                                                                                       |               |               |
| 797                                                                                                   | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                               | 589,430.000   |               |
| 798                                                                                                   | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                       | 15,774.000    |               |
| 799                                                                                                   | 01-3-2 | Надомест за работа во денови на државни празници                                      | 2,500.000     |               |
| 800                                                                                                   | 01-3-2 | Набавка на резервни делови и трошоци за други намени                                  | 210,386.000   |               |
| 801                                                                                                   | 01-3-2 | Набавка на алати и уреди                                                              | 500.000       |               |
| 802                                                                                                   | 01-3-3 | Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана                     | 14,220.000    |               |
| Вкупно основна намена 01.                                                                             |        |                                                                                       |               | 832,810.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции од 797 до 802)                                                              |        |                                                                                       |               | 832,810.000   |
| <b>РАЗДЕЛ 43. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ</b>                                                     |        |                                                                                       |               |               |
| <b>Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата</b>                                  |        |                                                                                       |               |               |
| 803                                                                                                   | 01-1-1 | Средства за лични доходи на работниците                                               | 606,592.000   |               |
| 804                                                                                                   | 01-2   | Средства за материјални трошоци                                                       | 36,900.000    |               |
| 805                                                                                                   | 01-3-2 | Надомест на надворешни соработници                                                    | 8,718.000     |               |
| 806                                                                                                   | 01-3-2 | Надомест за одвоен живот од семејството                                               | 2,500.000     |               |
| 807                                                                                                   | 01-3-2 | Патни трошоци во странство                                                            | 843.000       |               |
| 808                                                                                                   | 01-3-2 | Трошоци за стручно усовршување и специјализација на преведувачите за странски јазици  | 1,000.000     |               |
| 809                                                                                                   | 01-3-2 | Средства за „устројување“ на банката на термини                                       | 1,200.000     |               |
| 810                                                                                                   | 01-3-3 | Работи во врска со народната одбрана                                                  | 100.000       |               |
| Вкупно основна намена 01.                                                                             |        |                                                                                       |               | 657,853.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции од 803 до 810)                                                              |        |                                                                                       |               | 657,853.000   |
| <b>РАЗДЕЛ 44. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>        |        |                                                                                       |               |               |
| <b>Основна намена 06. Други општи општествени потреби</b>                                             |        |                                                                                       |               |               |
| <b>Општествено-политичките организации</b>                                                            |        |                                                                                       |               |               |
| <b>Дотација на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија</b>                       |        |                                                                                       |               |               |
| 811                                                                                                   | 06-2   | Финансирање на меѓународните дејности                                                 | 18,000.000    |               |
| 812                                                                                                   | 06-2   | Финансирање на Програмата за научна документација од меѓународното работничко движење | 15,000.000    |               |
| 813                                                                                                   | 06-2   | Програма за финансирање на издавачките дејности за странство                          | 25,000.000    |               |
| 814                                                                                                   | 06-2   | Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Броз Тито“ во Кумровец            | 54,000.000    |               |
| 815                                                                                                   | 06-2   | Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито                                         | 3,500.000     |               |
| <b>Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија</b> |        |                                                                                       |               |               |
| 816                                                                                                   | 06-2   | Финансирање на Програмата за работа на Сојузната конференција                         | 1.070,174.000 |               |
| 817                                                                                                   | 06-2   | Средства за Центарот „Едвард Кардељ“                                                  | 56,000.000    |               |
| 818                                                                                                   | 06-2   | Средства за спомен подрачјето „Сремски фронт“                                         | 15,000.000    |               |
| 819                                                                                                   | 06-2   | Дотација на весникот „Борба“                                                          | 876,000.000   |               |
| 820                                                                                                   | 06-2   | За списанието „Југословенски преглед“ – српскохрватско издание                        | 32,886.000    |               |

| 1                                        | 2    | 3                                                                                                             | 4           | 5             |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 821                                      | 06-2 | За списанието „Меѓународна политика“ – српскохрватско издание                                                 | 20,503.000  |               |
| 822                                      | 06-2 | За списанието „Жена данас“                                                                                    | 4,698.000   |               |
| 823                                      | 06-2 | Финансирање на програмата за работа на Советот на СК на ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата средина | 32,480.000  |               |
| 824                                      | 06-2 | Конференција за развој на месните заедници на Југославија                                                     | 26,142.000  |               |
|                                          |      | Дотација за Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија         |             |               |
| 825                                      | 06-2 | Финансирање на програмата за работа на Конференцијата                                                         | 675,359.000 |               |
| 826                                      | 06-2 | Прослава на Денот на младоста                                                                                 | 107,394.000 |               |
| 827                                      | 06-2 | Финансирање на меѓународните активности на колективните членови на ССМЈ                                       | 16,250.000  |               |
| 828                                      | 06-2 | За весникот „Младост“                                                                                         | 143,318.000 |               |
| 829                                      | 06-2 | За списанието „Идеи“                                                                                          | 12,528.000  |               |
| 830                                      | 06-2 | За младинскиот фестивал на трудот                                                                             | 8,445.000   |               |
| 831                                      | 06-2 | За другите активности                                                                                         | 60,060.000  |               |
| 832                                      | 06-2 | Средства за работа на Комисијата со младината на привремен престој во странство                               | 9,952.000   |               |
| 833                                      | 06-2 | Издавачка дејност на Претседателството (ЦИДИД)                                                                | 9,975.000   |               |
|                                          |      | Дотација за Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија                 |             |               |
| 834                                      | 06-2 | Финансирање на програмата за работа на Сојузот                                                                | 242,958.000 |               |
| 835                                      | 06-2 | За весникот „4 јул“                                                                                           | 119,770.000 |               |
|                                          |      | Дотации за Црвениот крст на Југославија                                                                       |             |               |
| 836                                      | 06-2 | Финансирање на програмата за работа на Претседателството                                                      | 134,662.000 |               |
| 837                                      | 06-2 | Служба за потраги                                                                                             | 4,445.000   |               |
| 838                                      | 06-2 | Членарина на Лигата, МКЦК                                                                                     | 29,399.000  |               |
| 839                                      | 06-2 | Работи во врска со народната одбрана                                                                          | 3,494.000   |               |
| 840                                      | 06-2 | Центар за обука на кадри на Црвениот крст и Црвениот полумесец од земјите во развој и невразаните земји       | 8,190.000   |               |
| 841                                      | 06-2 | Меѓународни хуманитарни помошти во случај на елементарни и други масовни несреќи                              | 2,535.000   |               |
|                                          |      | Дотација на Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите                              |             |               |
| 842                                      | 06-2 | Финансирање на програмата за работа на Лигата                                                                 | 16,856.000  |               |
|                                          |      | Дотација за Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија                                       |             |               |
| 843                                      | 06-2 | Финансирање на програмата за работа на Сојузот                                                                | 2,366.000   |               |
|                                          |      | Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Југославија                                              |             |               |
| 844                                      | 06-2 | Финансирање на програмата за работа на Сојузот                                                                | 93,776.000  |               |
|                                          |      | Сојуз за физичка култура на Југославија                                                                       |             |               |
| 845                                      | 06-2 | Трошоци за меѓународни активности во областа на физичката култура на Југославија                              | 886,000.000 |               |
| 846                                      | 06-2 | Вонредни програми на спортски манифестации, што се одржуваат во 1987 година                                   | 196,000.000 |               |
| 847                                      | 06-2 | Средства за СПЕНС                                                                                             | 300.000     |               |
| 848                                      | 06-2 | Средства за Универзијадата Загреб '87                                                                         | 870,500.000 |               |
|                                          |      | Народна техника – Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија                                   |             |               |
| 849                                      | 06-2 | За меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија                                     | 33,925.000  |               |
|                                          |      | Противпожарен сојуз на Југославија                                                                            |             |               |
| 850                                      | 06-2 | За противпожарна заштита                                                                                      | 4,760.000   |               |
| Вкупно основна намена 06.                |      |                                                                                                               |             | 5.942,600.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции од 811 до 850) |      |                                                                                                               |             | 5.942,600.000 |

## III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

## Член 6

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

**1020.**

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1987 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1986 година.

П бр. 657  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА****Член 1**

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот на федерацијата за 1987 година (во натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царината и другите увозни давачки, сојузните такси, основниот данок на промет на производи, приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, придонесите на републиките и на автономните покраини и од други приходи што се остваруваат врз основа на сојузни закони.

**Член 2**

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од сојузните такси, приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата и другите приходи во целост му припаѓаат на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1987 година.

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од основниот данок на промет на производи, од царините и другите увозни давачки и лежарини и од придонесите на републиките и покраините, Службата на општественото книговодство ќе ги распореди на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1987 година и на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1987 година, сразмерно со нивно учество во вкупниот обем на расходите на Буџетот намалено за износот на планираните приходи од став 1 на овој член.

**Член 3**

Придонесот на републиките и на автономните покраини се уплатува секој месец во височина од една дванаесеттина на годишниот износ.

Ако одделна република односно автономна покраина не го уплати до крајот на месецот придонесот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство, во рок од три дена по истекот на месецот, ќе издаде налог неплатените придонеси од претходниот месец да се пренесат од остварените приходи на републиката односно на

автономната покраина во корист на соодветната потформа на приходи на Буџетот – придонеси на републиките и на автономните покраини.

**Член 4**

Органите и организациите на федерацијата што со својата дејност остваруваат приходи му доставуваат на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните извештај за остварените приходи.

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните да донесе прописи за роковите и начинот на доставување на извештајот од став 1 на овој член.

**Член 5**

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходи на која се уплатени, а ако такви приходи нема – врз товар на другите форми на приходи.

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните или работникот што тој ќе го определи, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, решение за враќање на приходите што орган односно организација на федерацијата ќе ги оствари според посебните прописи донесува функционерот кој раководи со тој орган односно организација на федерацијата или работникот што тој ќе го определи.

**Член 6**

Органите и организациите на федерацијата можат да преземаат обврски врз товар на Буџетот само врз основа на сојузниот закон и во границите на средствата дозначени од Буџетот.

**Член 7**

Ако врз закон заснованите права на носителите и на корисниците на средствата на Буџетот не можат да се намират со рамномерна динамика на извршување на расходите, Сојузниот извршен совет може на тие носители односно корисници да им ги зголеми средствата за 1987 година во границите на вкупно одобрените средства.

**Член 8**

Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџетот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средствата ќе ги усогласат своите предлози на претсметките на средствата и на финансиските планови со височината на средствата предвидени за определени намени во Буџетот и ќе ги достават до сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните.

**Член 9**

Средствата на Буџетот распоредени за работа на органите и организациите на федерацијата ќе се користат:

1) за лични доходи на работниците и за заедничка потрошувачка – врз основа на финансискиот план на работната заедница;

2) за материјални трошоци, посебни намени и опрема – врз основа на претсметката на средствата што ја донесува функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата, ако задачите за кои се одобрени средствата непосредно ги извршува тој орган односно организација, односно врз основа на програмата за користење на средствата за посебни намени што ќе ја утврди функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата ако тој орган односно организација не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата од став 1 точка 2 на овој член, утврдени со програмата за користење на средствата за посебни намени се користат врз основа на решение што го донесува

функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата, односно врз основа на договор што тој функционер ќе го склучи со непосредниот корисник на средствата.

#### Член 10

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во Буџетот, по носители и корисници, и на височината на средствата за одделни потреби во рамките на основните намени, освен на средствата за Југословенската народна армија и на средствата за изградба на објекти од интерес за федерацијата и за опремање на сојузните органи и организации, врши Сојузниот извршен совет. Измена на намената и на височината на средствата за работа на Собранието на СФРЈ врши Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за Претседателството на СФРЈ - телото што тоа ќе го овласти.

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и работите во органите и организациите на федерацијата за кои е предвидено дека ќе вршат прием на работници односно избор или именување на функционери, односно назначување на раководни работници ќе се користат од денот на приемот на работа односно на избор или именување, односно на назначување врз основа на решение на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на личните доходи можат да се користат: врз основа на акт на Административната комисија на Собранието на СФРЈ - за функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз основа на акт на Претседателството на СФРЈ - за неговите членови, за членовите на Советот на федерацијата и за раководните работници што тоа ги назначува; врз основа на акт на Сојузниот извршен совет - за работниците во органите и организациите на федерацијата и за раководните работници што тој ги назначува.

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка потрошувачка се пренесуваат на жиро-сметките на органите и организациите на федерацијата.

#### Член 11

Сојузниот извршен совет му поднесува на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ извештај за извршувањето на Буџетот на федерацијата за 1987 година за секое тримесечје, во рок од 30 дена по истекот на тримесечјето.

Извештајот за извршувањето на Буџетот на федерацијата од став 1 на овој член содржи податоци за остварени приходи, извршените расходи и извршените промени на намените и на височината на средствата од став 1 на член 10 од овој закон.

#### Член 12

Средствата утврдени во Буџетот за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии ќе се користат врз основа на програма што ја донесува Сојузниот извршен совет.

#### Член 13

Средствата предвидени за изградба на објекти од интерес за федерацијата и за опремање на сојузните органи и сојузните организации ќе се користат врз основа на сојузни закони и одлука на Собранието на СФРЈ.

Одлуката од став 1 на овој член ќе се донесе најдоцна до 31 јануари 1987 година.

Се овластува Сојузниот извршен совет да може, до донесувањето на одлуката од став 2 на овој член, да става на располагање средства за покрите на создадените обврски од став 1 на овој член.

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1986 година за изградба на објекти од интерес за федерацијата и за опремање на сојузните органи и организации и за замена и дополнување на опремата, што се ангажирани а не се потрошени до крајот на 1986 година, можат во 1987 година да се користат за тие намени.

#### Член 14

Средствата предвидени за прибавување на станови за

потребите на сојузните органи и сојузните организации ќе се користат врз основа на одлука на Собранието на СФРЈ.

Одлуката од став 1 на овој член ќе се донесе најдоцна до 31 јануари 1987 година.

Се овластува Сојузниот извршен совет да може, до донесувањето на одлуката од став 2 на овој член, да става на располагање средства за извршување на создадените обврски од став 1 на овој член, за прибавување станови за потребите на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет.

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1986 година за намените од став 1 на овој член, што нема да се потрошат до крајот на 1986 година, можат во 1987 година да се користат за тие намени.

#### Член 15

Средствата за амортизација на органите и организациите на федерацијата ќе се користат врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет, освен средствата за амортизација за Собранието на СФРЈ, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузната управа за контрола на летането и Сојузната управа за царини. Непотрошените средства за амортизација можат да се користат за таа намена и во наредните години.

#### Член 16

Средствата предвидени во Буџетот за курсни разлики Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесечно, врз основа на барањата на корисниците на средствата.

#### Член 17

Средствата на Буџетот што им се распоредени на носителите и на корисниците на средства, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 20 јануари 1988 година, на распоредната група односно подгрупа на расходи од која се распоредени.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, средствата на Буџетот што се распоредени на носителите и корисниците на средствата од член 22 став 2 на овој закон, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1988 година, на распоредната група односно подгрупа на расходи од која се распоредени.

#### Член 18

Од средствата утврдени во Буџетот за исплата на пензиите на борците од Народноослободителната војна и на членовите на нивните семејства, што се стекнуваат под поповолни услови, ќе им се намират обврските на федерацијата од поранешните години на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и на автономните покраини, според решението што го донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, по прегледот на пресметките на обврските на федерацијата што ќе го изврши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии, а преостанатите средства, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и на воените инвалиди, ќе им ги распореди Сојузниот извршен совет на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и на автономните покраини, како аконтација за 1987 година.

#### Член 19

Средствата утврдени во Буџетот за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се употребат за исплатување на надоместите на организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници, за извршените бесплатни и повластени превози на лицата на кои тие права им се признаени со сојузни прописи, на начинот што ќе го пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

**Член 20**

Во текот на извршувањето на Буџетот нема да се пресметува камата на износот на ненамирените обврски на федерацијата.

**Член 21**

Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на функционерот кој раководи со органот односно организацијата на федерацијата или на овластениот работник за незаконито и несовесно користење и располагање со средствата на Буџетот.

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзниците за уплата на приходите не му престанува одговорноста на одговорното лице ако не го пресмета, неточно го пресмета или не го уплати приходот во Буџетот.

**Член 22**

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 1987 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 31 јануари 1988 година можат да се извршуваат расходите за финансирање на Југословенската народна армија и на дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, за дополнителните средства на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и за средствата за инвалидско-боречка заштита.

Приходите на Буџетот од Царината и од другите увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1987 година, приходите од основниот данок на промет на производи, на прометот остварен до 31 декември 1987 година и од придонесите на републиките и на автономните покраини во Буџетот, што ќе се наплатат до 31 јануари 1988 година, се уплатуваат во Буџетот. Тие приходи можат да се распоредуваат на носители и корисници на средствата најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

**Член 23**

Средствата обезбедени во Буџетот на федерацијата по стапка од најмалку 4% за плаќање на придонесот за станбена изградба од надоместот на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ што го остваруваат во постојан месечен износ и на личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги избира или именува односно назначува Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, како и Сојузниот извршен совет, ќе се издвојат на посебна сметка кај Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Надлежните тела за станбени прашања на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет ќе ги пропишат условите и начинот на користење на средствата од став 1 на овој член.

**Член 24**

Приходите што ќе ги остварат органите и организациите на федерацијата по основа на вратените депозити на инвестиции и по основа на вратените средства здружени за изградба на енергетски објекти, се уплатуваат во Буџетот.

Средствата што ќе се остварат со наплата на амортизација на опремата во становите за службени потреби на органите и организациите на федерацијата и средствата остварени со рефундација во врска со користењето на станови за службени потреби на органите и организациите на федерација, давачите на тие станови на користење можат да ги користат во текот на годината за истите намени.

**Член 25**

Заради обезбедување на законито и правилно извршување на Буџетот, Сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните врши непосредна контрола над наплатувањето на приходите и над потрошокот на средствата за одделни намени, како и над финансиското и материјалното работење на корисниците на средствата на Буџетот.

Непосредна контрола од став 1 на овој член врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под непосредна контрола над наплатувањето на приходите и над потрошокот на средствата за одделни намени, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат:

1) контролата на пресметувањето и на уплатувањето на приходите на федерацијата;

2) контролата на пресметувањето, исплатувањето и на наменското користење на средствата на Буџетот, освен средствата за финансирање на Југословенската народна армија.

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 на овој член се утврдат незакаонитости односно неправилности, ќе се донесе решение со кое ќе му се наложи:

1) на обврзникот на уплата на приходот на федерацијата – во оставениот рок да го уплати во Буџетот неуплатениот приход на федерацијата;

2) на корисникот на средствата – да ги врати во Буџетот ненаменски потрошените односно незаконито исплатените средства на Буџетот и да преземе други мерки за отстранување на утврдените незакаонитости односно неправилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Решение донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните или лицето што ќе го овласти тој и е конечно во управната постапка.

Решението со кое е определена мерката за уплата на неуплатениот приход на федерацијата и за враќање на средствата во Буџетот го извршува службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката односно другата сметка на должникот.

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот инспектор е должен да го извести функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните за повредата на прописите и по негов налог да поднесе пријава до надлежниот орган заради преземање на соодветни мерки.

**Член 26**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

**1021.**

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1986 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1985 ГОДИНА**

1. Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за стокровни резерви за 1985 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

**Собрание на СФРЈ**

АС бр. 140  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Милка Такева-  
Григориевиќ, с. р.

**1022.**

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1986 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНАТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1986 ГОДИНА**

1. Се одобрува Измената на финансискиот план на Сојузната дирекција за стокровни резерви за 1986 година, што Советот на Сојузната дирекција за стокровни резерви ја донесе на седницата одржана на 5 декември 1986 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 140/1  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечки, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Милка Такева-  
Григоријевиќ, с. р.

**1023.**

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1986 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1987 ГОДИНА**

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за стокровни резерви за 1987 година, што Советот на Сојузната дирекција за стокровни резерви го донесе на седницата одржана на 5 декември 1986 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 140/2  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечки, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Милка Такева-  
Григоријевиќ, с. р.

**1024.**

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1987 ГОДИНА**

1. Монетарно-кредитната политика ќе биде во функција на остварувањето на планираната стапка на стопан-

скиот растеж, подобрувањето на платниот биланс – посебно на зголемувањето на извозот и соборувањето на стапката на инфлацијата, како и на остварувањето на другите цели на економската политика утврдени со Резолуцијата за остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1987 година (во натамошниот текст: Резолуцијата за 1987 година). Во согласност со тоа, ќе се обезбеди поефикасно дејствување на монетарно-кредитната политика врз остварувањето на предвидените цели на економската политика.

2. Заради остварување на целите и задачите од тоа I на оваа одлука, со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди растежот на паричната маса да биде значително побавен од номиналниот растеж на општествениот производ.

Во согласност со став 1 на оваа точка, ќе се обезбеди паричната маса во I тримесечје на 1987 година да се зголеми најмногу до 4,5%, а вкупните динарски пласмани на банките до 5,5% во однос на нивната состојба на 31 декември 1986 година.

Сојузниот извршен совет, најдоцна во рок од петнаесет дена пред истекот на секое тримесечје, ќе му предложи на Собранието на СФРЈ усогласување на растежот на паричната маса и на вкупните динарски пласмани на банките во зависност од проценетите стопански движења и стокровно-паричните трансакции, така што стапките на растежот на овие монетарно-кредитни агрегати да бидат во согласност со определбата од став 1 на оваа точка.

3. Со деловната политика на банките ќе се обезбеди:

1) приоритет да имаат пласманите за финансирање на тековната репродукција, а пред сè: за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, посебно за извоз што се остварува во рамките на заедничките програми за производство и извоз, за извоз на клириншкото подрачје што се остварува по меѓудржавни аранжмани, за извоз во рамките на долгорочната производствена кооперација, за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит, за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, за производство, залихи и резерви на основните земјоделски и прехранбени производи и за производство и залихи на вештачки ѓубрива, за производство на енергија, енергетски сировини, други сировини и репродукционен материјал со кој се супституира увозот и за продолжба односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила, како и краткорочни кредити за обртни средства на организациите на здружен труд за изградба на станови за пазарот и за увоз на слабови и старо железно наменети за преработка за извоз, со тоа што банките да обезбедат кредитите за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз да бидат во функција на зголемувањето на извозот на стоки и услуги.

2) во рамките на инвестиционите пласмани на банките приоритет да имаат инвестиционите кредити на банките што ги следат пласманите од постојаните средства на Фондот на федерацијата а кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини – во делот што се формира со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд, инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афилијации, на Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМА, кредити што се даваат од средствата што меѓународните или националните финансиски институции или одделни земји ги одобруваат заради поттикнување на побрзиот развој на вработеноста и за вработување на повратниците од работа во странство, инвестиционите кредити на банките за основни средства за приоритетите утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, кредитите за обртни средства заради обезбедување трајни извори на обртни средства во смисла на Законот за обезбедување обртни средства, кредити за станбена изградба, како и кредити за комунална изградба што непосредно е врзана за изградбата на станови, инвестиционите кредити за изградба на објекти за водоснабдување што се неопходни заради спречување на растројство во снабдувањето на градовите со вода и кредити за инвестиции од средствата собрани заради остварување на политиката на вработување.

4. Народната банка на Југославија со мерките на монетарно-кредитната политика со кои се регулира количи-

ната на пари во оптек, ќе пропише ограничување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во 1987 година заради обезбедување порастот на тие пласмани да се остварува во согласност со одредбите од точка 2 став 1 на оваа одлука. Во спроведувањето на мерките за ограничување на порастот на динарските пласмани на банките, нема да се изземаат од обврската за ограничување на порастот пласманите на банките за одделни намени, со тоа што во границите на рамките на порастот на пласманите на банките, ќе се поддржи остварувањето на политиката од точка 3 на оваа одлука.

По исклучок од став 1 на оваа точка, обврската за ограничување на порастот на пласманите нема да се применува на:

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, посебно за извоз што се остварува во рамките на заедничките програми за производство и извоз, за извоз на клириншкото подрачје што се остварува по меѓудржавни аранжмани, за извоз во рамките на долгорочната производствена кооперација, пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит и за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, вклучувајќи ги и подготвката за вршење на туристички услуги на странски туристи, со тоа што да се обезбеди нивно строго наменско користење во функција на зголемување на извозот на стоки и услуги;

2) пласманите за производство на основни земјоделски производи и за гоеење на добиток, пласманите за залихи на основни земјоделски производи што се формираат кај производителите на тие производи со рок за кредитирање до 60 дена, пласманите за резерви на основни земјоделски и прехранбени производи што се формираат кај организациите за стоковни резерви (општински, републички односно покраински и сојузни стоковни резерви), пласманите на залихи на основните земјоделски и прехранбени производи кај прометните организации (што се занимаваат со промет на тие производи на големо), како и пласманите за залихи на основни земјоделски производи што се формираат кај организациите на здружен труд што се занимаваат со индустриска преработка, доработка, односно гоеење на добиток;

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономните покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотресот и, пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу до височина на остварениот прилив на средствата за тие намени, во согласност со законите и другите прописи;

4) пласманите на банките за станбено-комунална изградба до височина на порастот на собраните средства наменети за таа изградба;

5) инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и развој, на најзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМА;

6) пласманите на банките за кредитирање на изградбата и за завршување на објектите наменети за одржување на Универзијадата во Загреб 1987 година.

5. Заради обезбедување поголема флексибилност и ефикасност на монетарно-кредитната политика во функција на обезбедување на потребната количина пари, во комбинација со инструментот за ограничување на пласманите на банките, ќе се користи и инструмент за задолжителна резера на порастот на пласманите на банките над определеното ниво.

6. Примарна емисија ќе се користи за регулирање на растежот на пласманите на банките и на паричната маса во согласност со одредбите на точка 2 став 1 од оваа одлука.

Во рамките од став 1 на оваа точка, примарна емисија ќе се користи за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки по работи на купопродажба на стоки и вршење на услуги во Југославија, за давање кредити на банките врз основа на тие хартии и за давање кредити на банките на подлога на определени исправи што произлегуваат од

стокотно-паричните работи на организациите на здружен труд заради поттикнување на насочувањето на кредитниот потенцијал на банките за остварување на селективните цели на економската политика, и тоа: за извоз на стоки и услуги и за производство и подготвување на стоки и вршење на услуги за извоз; за производство, залихи и резерви на основни земјоделски и прехранбени производи, и тоа: пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи и соја), сурово масло, оризова арпа и ориз; за организирано гоеење на добиток (говедо, свињи, овци и живина), риба, месо во ладилници, млеко и млечни преработки од домашно производство, и тутун, грозје и вино во винарски визби во општествениот сектор, јаболка во ладилници; за производство и залихи на минерални ѓубрива, за залихи на јаглен; за продажба односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата и за увоз на најважни сировини од земјите во развој и други земји на определени валутни подрачја, според списокот на сировини и земји што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет. Примарната емисија, по исклучок, ќе се користи и за кредитирање на увозот на други производи, вклучувајќи го и реекспортот на тие производи од земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање, и тоа само заради намалување на побарувачкото салдо во размената со тие земји, според списокот на производите што ќе го утврди Сојузниот извршен совет.

Примарна емисија ќе се користи и за давање кредити на банките на подлога на кредити што банките ќе им ги даваат на граѓани за станбена изградба, купување на станови и изградба и опремање на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и други деловни објекти за вршење редовни дејности на граѓани, врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови, и тоа под услов банките да ги даде тие кредити врз основа на документација за извршувањето на овие работи и исплатите во готово да не се поголеми од 10% од износот на дадениот кредит.

7. Пласманите од средствата на општествено-политичките заедници депонирани кај народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе се остваруваат во рамките на порастот на вкупните динарски пласмани на банките од точка 2 став 1 на оваа одлука.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе даваат пласмани од оваа точка исклучително преку банките за намените што ќе се утврдат со кредитната политика на републиките односно на автономните покраини, а во согласност со заедничките основи на кредитната политика од оваа одлука, со тоа што тие пласмани кај секоја народна банка да можат да се движат најмногу до височината на расположливите средства.

Народната банка на Југославија ќе го пропише минимумот на резервата на ликвидноста што народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини се должни да ја држат како непласирани средства на депозитите на општествено-политичките заедници.

8. За да се остварат целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика утврдени со оваа одлука, банките се должни, согласно со закон, во рок од 30 дена од денот на влегувањето на оваа одлука во сила, да ја спроведат постапката за самоуправно спогодување заради:

1) обезбедување средства за дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка;

2) обезбедување средства за кредитирање продажба односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила во земјата на кредит.

9. Во согласност со политиката на реалните каматни стапки утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и со Резолуцијата за 1987 година, есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе се усогласува со остварената стапка на инфлацијата.

Есконтната стапка на Народната банка на Југославија, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се усогласува на почетокот од секое тримесечје со стапката на инфлацијата врз основа на оствареното движење на цените на производителите на индустриските производи во изминатите

шест месеци, така што есконтната стапка ќе биде поголема за еден процентен поен од утврдената стапка на инфлацијата.

Каматните сапки на кредити од примарна емисија за определени приоритетни намени ќе се утврдуваат диференцирано на пониско ниво во однос на есконтната стапка, и тоа:

- на кредити за извоз на стоки и услуги на конвербилното подрачје, за извоз што се остварува во рамките на заедничките програми за производство и извоз, за извоз на клиринишкото подрачје што се остварува по меѓудржавни аранжмани, за извоз во рамките на долгорочната производствена кооперација и за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз – во височина од 75% од есконтната стапка;

- на кредити за производство, залихи и резервни на пченица, пченка, шеќерна репка – шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи и соја) – сурово масло, оризова арпа – ориз и тутун и за производство и залихи на вештачки губрива – во височина од 65% од есконтната стапка;

- на кредити за গোেње говеда, свињи, овци, живина и риба и за производство на млеко – во височина од 55% од есконтната стапка;

- на другите кредити за намени во земјоделството во височина од 75% од есконтната стапка.

Каматната стапка на банките на динарските депозити на граѓаните и стопанството ненаменски орочени на 12 месеци не може да биде пониска од есконтната стапка на Народната банка на Југославија.

На девизните депозити на граѓаните и девизните штедни влогови банките ќе плаќаат каматата по каматни стапки во земјата на домицилната валута, зголемени за два процентни поена.

Во согласност со политиката на каматните стапки утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, банките со самоуправни спогодба ќе ја разработат политиката на активните каматни стапки, така што активните каматни стапки на банките да бидат селективни и диференцирани.

Заради усогласување на каматните стапки, во смисла на оваа точка, банките ќе поведат постапка за склучување на самоуправни спогодба на банките за политиката на каматните стапки.

10. Банките се должни со својата деловна политика да обезбедат првенство во намирувањето на обврските спрема странство, да обезбедат уредно плаќање на обврските во земјата и да преземаат ефикасни мерки за наплата на сите свои побарувања во рокот на нивното втасување. Заради тоа, банките во спроведувањето на својата деловна политика, ќе обезбедат кредити и други пласмани да даваат само на кредитно способен заемобарател во смисла на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем.

Народната банка на Југославија ќе им го запре користењето на дадените кредити и давањето на нови кредити и други пласмани од примарната емисија на банките што постапуваат спротивно на одредбите од став 1 на оваа точка.

Мерката за запирање користење и давање на нови кредити и други пласмани од примарна емисија ќе се применува додека банката не ги отстрани неправилностите од став 2 на оваа точка, со тоа што мерката за запирање не може да трае помалку од 30 дена од денот на утврдувањето на неправилноста.

11. Со мерките на монетарно-кредитната политика и деловната политика на банките ќе се влијае врз остварувањето на општествената контрола на цените.

Банките не можат да ги кредитираат залихите на готови производи кај производителските организации на здружен труд, освен залихите на основни земјоделски и прехранбени производи во чие кредитирање учествува примарна емисија.

Банките не можат да даваат кредити на организации на здружен труд и други корисници на општествени средства за кои надлежниот орган на пазарната инспекција или надлежниот орган за работи на општествена контрола на цените ќе утврди:

1) дека, при формирањето на цените или при утврдувањето на елементите за формирање на цените во самоуправниот спогодба или договор, користат монополска

положба или на друг противзаконит начин ја доведуваат во нерамноправна положба друга организација на здружен труд, друга самоуправни организација или заједница;

2) дека држат залихи на стоки заради создавање вештачки недостиг на единствениот југословенски пазар;

3) дека при формирањето на цените на своите производи и услуги не се придржуваат кон прописите за мерките на непосредна контрола на цените;

4) дека не доставуваат известувања за цените, во смисла на прописите со кои се уредува системот на општествената контрола на цените.

Сојузниот извршен совет поблиску ќе ја пропише примената на мерките од оваа точка.

12. Како забрана на кредитирање, во смисла на оваа одлука, се смета запирање давање на нови кредити, вклучувајќи го и обновувањето на втасаните кредити, односно продолжувањето на нивниот рок за враќање, како и преземањето на мерки за наплата на веќе искористените кредити.

13. Банките можат да им даваат кредити на граѓаните по основ на продажба на девизи на граѓани и тоа само за станбена изградба, купување на станови и изградба, купување и опремање на занаетчиски работилници, земјоделски и деловни објекти и други деловни објекти за вршење редовна дејност на граѓаните, и тоа како документациони кредити со готовински исплати најмногу до 10% од износот на дадениот кредит.

14. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 115  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
републиките и покраините,  
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

#### 1025.

Врз основа на член 279 став 5, член 281 став 1 точка 18 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 2 и 4 од Законот за обезбедување на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и за квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86 и 43/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година, донесе.

#### ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЗА КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 1987 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за регрес, за вештачки губрива, средствата за заштита на растенијата и за квалитетно сортно семе за 1987 година, во износ од 80.000.000.000 динари.

2. Регресот за вештачки губрива изнесува 30%, за средствата за заштита на растенијата – 10% и за квалитетно сортно семе – 20% од продажната цена формирано во согласност со политиката на цените, односно цената што важела на ден 31 декември 1986 година зголемена за износот на регресот што го остварил производителот во 1986 година.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбедуваат, и тоа: една третина од изворните приходи на феде-

рацијата - во износ од 26.670.000.000 динари и две третини од придонесите на републиките и автономните покраини - во износ од 53.330.000.000 динари.

4. Придонесот од точка 3 на оваа одлука, по одделни републики и автономни покраини изнесува, и тоа:

|                        | Динари         |
|------------------------|----------------|
| СР Босна и Херцеговина | 7.050.220.000  |
| СР Македонија          | 2.997.140.000  |
| СР Словенија           | 8.916.770.000  |
| СР Србија              | 12.356.600.000 |
| САП Војводина          | 5.887.630.000  |
| САП Косово             | 1.317.250.000  |
| СР Хрватска            | 13.689.800.000 |
| СР Црна Гора           | 1.114.590.000  |

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 123  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечки, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

#### 1026.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, на член 279 ст. 1, 3 и 5 и на член 286 став 2 точ. 2 и 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 4 од Законот за покрите на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година, донесе

#### ОДЛУКА

##### ЗА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Приходите на претсметката на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1987 година се утврдуваат во износ од 191 млрд динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се обезбедат од следните извори:

- 1) придонес на републиките и автономните покраини — — — — 58,6 млрд. динари;
- 2) дел од царини и други увозни давачки — — — — — 18,4 млрд. динари;
- 3) дел од таксата на сите плаќања спрема странство — — — — — 84 млрд. динари;
- 4) посебна такса на увезени определени стоки — — — — — 10 млрд. динари;
- 5) други приходи утврдени со сојузен закон — — — — — 20 млрд. динари;

2. Расходите на претсметката на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити се утврдуваат во износ од 191 млрд. динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за:

- 1) делумно покрите на реализираните курсни разлики по странски конвертирани кредити — — — — — 140 млрд. динари
- 2) делумно покрите на реализираните курсни разлики по странски стоковни кредити — — — — — 48 млрд. динари
- 3) делумно покрите на курсните разлики по определени намирени девизни побарувања — — — — — 3 млрд. динари

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 122  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ  
Иво Врандечки, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

#### 1027.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, на член 279 ст. 1, 3 и 5 и на член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 2 од Законот за привремени мерки за покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренесување врз федерацијата на дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година, донесе

#### ОДЛУКА

##### ЗА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 25 МАЈ 1987 ГОДИНА

1. Приходите на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 25 мај 1987 година се утврдуваат во износ од 258.243.000.000 динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се обезбедат од следните извори:

- 1) пренесени побарувања врз федерацијата за реализираните курсни разлики во 1987 година, што се однесуваат на периодот до 31 декември 1985 година — — — — 53.935.000.000 динари
- 2) реализирани позитивни курсни разлики кај Народната банка на Југославија по девизни резерви и по клириншко работење — — — — 74.784.000.000 динари
- 3) камати по кредитите дадени на банките врз основа на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија — — — — 115.437.000.000 динари
- 4) дел од каматата на кредитите од примарната емисија — — — — 14.087.000.000 динари

2. Расходите на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 25 мај 1987 година се утврдуваат во износ од 258.243.000.000 динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за:

- 1) реализираните текушти курсни разлики за периодот до 31. XII 1985 година по отплатата на странските кредити на Народната банка на Југославија во 1987 година — — — — — 53.935.000.000 динари
- 2) реализираните текушти курсни разлики од 1. I 1987 година по отплатите на кредитите на Народната банка на Југославија во 1987 година — — — — — 18.917.000.000 динари
- 3) реализираните курсни разлики по отплатите на странските кредити на организациите на

- здружен труд врз основа на договорени обврски на Народната банка на Југославија — — — — 4.025,000.000 динари
- 4) реализираните курсни разлики по намаленото девизно штедење повлечено од депозитите кај Народната банка на Југославија — 8.050,000.000 динари
- 5) реализираните курсни разлики по повлечените девизни депозити на организациите на здружен труд кај Народната банка на Југославија — — — — —
- 6) камата на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија — 173.316,000.000 динари

3. Приходите од точка 1 одредба под 3) на оваа одлука се остваруваат од каматата што банките ѝ ја плаќаат на Народната банка на Југославија на искористениот износ на кредитот добиен врз основа на депонирани девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија, а по каматната стапка, на начинот и во роковите што ги утврдува Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите од член 10 на Законот за привремени мерки за покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренесување врз федерацијата на дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

4. Приходите од точка 1 одредба под 4) на оваа одлука Народната банка на Југославија ги пренесува од делот на своите приходи за 1987 година тримесечно во еднакви износи, почнувајќи од пресметката за првото тримесечје 1987 година, на начинот што ќе го утврди со посебна одлука Советот на гувернерите.

5. Расходите од точка 2 одредба под 6) на оваа одлука се остваруваат со плаќање камата на банките на износот на динарските обврски на Народната банка на Југославија по депонираните девизи на граѓаните, а по каматна стапка, на начин и во рокови што ги утврдува Сојузниот извршен совет со одлуката од точка 3 на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 135  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандичиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

#### 1028.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, а во врска со чл. 10 и 62 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/85), Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 1986 година донесе

### РЕЗОЛУЦИЈА

#### ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1987 ГОДИНА

Тргувајќи од условите и можностите за развој, со оваа резолуција, како годишен плански акт за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, се утврдуваат задачите, мерките и активностите во остварувањето на целите на политиката на општествено-економскиот развој во 1987 година.

Резолуцијата, тргнувајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација, од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и од донесените мерки на економската политика за нивна реализација кои дејствуваат, вклучувајќи ги и мерките донесени во јуни и јули, што остануваат во сила, ги утврдува само новите задачи, мерки и активности што треба да се реализираат во 1987 година или оние за кои се отвора процес за реализација, со оглед на нивниот развоен карактер.

#### 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

1. Повеќегодишните економски тешкотии и сложениите надворешно-економски услови при недоследно спроведување на Долгорочната програма за економска стабилизација, објективно наметнуваат големи обврски и бараат исклучително ангажирање на сите општествени субјекти, организации на здружен труд, работни луѓе и граѓани.

Во 1987 година е неопходно да се оствари еден дел од целите и задачите утврдени со Општествениот план, за на линијата на спроведување на одлуките од 13 конгрес на СКЈ да се обезбеди нагорна линија на развојот, повисок степен на економска ефикасност и унапредување на социјалистичкото самоуправање во целост. Врз основа на подлабоки промени во стопанскиот систем ќе јакнат пазарното стопанисување и единствениот југословенски пазар и ќе се афирмира ефикасноста на планирањето. Во согласност со тоа, а заради поефикасно остварување на заедничките цели на развојот, реално ќе се вреднуваат производствените фактори, ќе јакне материјалната положба на организациите на здружен труд, мотивационата улога на личните доходи и самоуправната економска интеграција, со поефикасно остварување на заедничките цели на развојот. Планирањето и активната антиинфлациона економска и развојна политика ќе се приспособуваат кон таа ориентација, што ќе обезбеди нивна поголема ефикасност, посебно во правец на неопходните структурни промени во стопанството.

2. Економската политика во оваа година ќе има упориште, пред сè, во следните промени во стопанскиот систем:

- во системот на стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи: воспоставување урамнотежени односи во примарната распределба, пред сè со дејствување на пазарот и постапно отстранување на диспаратите на цените, со мерки на економската политика; изградба на стимулативен механизам на распределбата на доходот врз база на ефикасната употреба на општествените средства; воспоставување поусогласени и појаснети односи во наменската распределба на доходот врз база на објективни критериуми (брuto личен доход по работник и акумулација според ангажираните средства и др.); распределба на средствата за лични доходи врз основа на квантитетот и квалитетот на текуштиот труд и рационалноста на стопанисувањето со средствата на општествената репродукција и резултатите од минатиот труд; приспособување на општата и заедничката потрошувачка за да се движат сите форми на потрошувачка во рамките на реалниот доход на стопанството;

- во пресметковниот систем: заострување на условите за стопанисување, со примена на реалните цени на факторите на производството; со реално вреднување на средствата на организациите на здружен труд и со реална ревалоризација и амортизација ќе се обезбеди зачувување на општествената сопственост;

- во системот на општественото планирање: зголемување на усогласеноста на општествените планови и економската и развојната политика и на нивната ефикасност во реализацијата;

- во системот на санација и престанок на организациите на здружен труд: ќе јакне економската одговорност на организациите на здружен труд и ќе се прекине практиката на социјализација на загубите, ќе јакне улогата на санаторите и на нивните економски интереси во постапката на санација на организациите на здружен труд со загуби;

- во фискалниот систем: обезбедување единство на даночниот систем и на даночната политика во целата земја; јакнење на економската и социјалната функција на даноците и придонесите тргнувајќи, пред сè, од прогресив-

ното оданочување; преориентација од посредните кон непосредни даноци и оданочување според реалната економска моќ; поттикнување на производството и продуктивноста на трудот и ограничување на прекумерната потрошувачка со мерки на даночната политика; изградба на единствен информативен систем во оваа област;

– во монетарно-кредитниот и банкарскиот систем: ќе се обезбеди поголема ефикасност од дејствувањето на монетарно-кредитната политика, ќе се прошири и подобри структурата на нејзините инструменти, ќе се обезбеди поголема ефикасност од спроведувањето на контролната функција на Народната банка на Југославија и на народните банки на републиките и на автономните покраини, ќе се забрза ефикасноста на постапката за санација или стечај на банките во случај на неликвидност, попрецизно ќе се дефинира кредитната способност на стопанските и општествените субјекти, ќе се заостри одговорноста на банките за нивното работење;

– во областа на цените и пазарот: ќе се обезбеди целосно дејство на пазарните законitosti, самостојност и одговорност на организациите на здружен труд на пазарот, ќе се разработат заеднички елементи за формирање на цените и ќе се обезбеди нивна општествена верификација, ќе се изгради поефикасен законски механизам против монополското однесување и нелојалниот натпревар;

– врз основа на промените во трудовото законодавство ќе се поттикнува јакнењето на одговорноста и стручноста на сите вработени и ефикасноста на носителите на работоводните функции, ќе се утврдат санкции за неодговорноста и некавалитетната работа и ќе се стимулираат сите форми на подигање на продуктивноста на трудот и квалитетот на стопанисувањето.

3. Тргувајќи од тие и од други основни услови за стопанисување, ќе зајакне самостојноста и одговорноста во одлучувањето и стопанисувањето на организациите на здружен труд во услови на економска мотивација и присила, со намалување на администрирањето во стопанството, како и стимулативниот и селективниот карактер на економската политика.

4. Тежиштето на економско-финансиската консолидација ќе биде во организациите на здружен труд, нивните асоцијации и банките. Притоа, ќе се преземат ефикасни мерки за воспоставување финансиска дисциплина, посебно во поглед на намиравањето на втасаните финансиски обврски, оневозможувањето на должничко-доверителските односи без реално покрите, разните форми на нерегуларна емисија на пари, ненаменско користење на кредитите и др.

5. Економската политика, антиинфлационо насочена, доследно ќе се заснова врз економските законitosti и реалните економски вредности и ќе биде насочена кон поддршка на подлабоките промени на развојната ориентација и на начинот на стопанисувањето. Во тоа светло, а тргнувајќи од фактот дека стопанските движења позначително отстапуваат од Општествениот план и Резолуцијата за 1986 година, основните задачи на сите носители на стопански и општествени активности во 1987 година ќе бидат: (1) обезбедување на приближно достигнатото темпо на растеж на производството во 1986 година и позначително забрзување на растежот на извозот (2) зголемување на продуктивноста на трудот и ефикасноста на стопанисувањето во целост, (3) суштествено намалување на инфлацијата.

(1) Зголемувањето на производството и забрзувањето на растежот на извозот за своја основа треба да ја имаат ориентацијата кон тоа забрзаниот растеж на извозот да стане суштествен фактор на растежот на производството пред се врз основа на зголемено користење на изградените капацитети и забрзано активирање и рационално користење на работните, научните, развојните и природните потенцијали и резервите, со уважување на еколошкиот фактор.

Трајното и стабилно зголемување на извозот, посебно на конвертибилното подрачје, ќе има приоритет. Тежиштето на извозната ориентација ќе биде врз создавањето услови за поголемо поврзување и мотивирање на организациите на здружен труд за извоз и зголемување на нето девизните ефекти. Во целост, офанзивната ориентација кон извоз ќе создаде услови за ефикасно обезбедување надворешна ликвидност на земјата, а остварувањето суфицит на платниот биланс е една од основните цели на поли-

тиката. Покрај општата поддршка на извозот, која, по основ на курсот и поттикот, ќе биде на нивото достигнато на крајот на 1986 година, ќе се развиваат и форми на додатна, селективна поддршка на извозните програми од долгорочен карактер според утврдените критериуми. Зголемувањето на увозот ќе биде во функцијата на технолошкиот развој и извозната ориентација на стопанството. Економските односи со странство ќе се ослободуваат од преголемиот нормативизам и администрирање и ќе се обезбедува економска стабилност на извозниците. Трајната извозна ориентација ќе биде основа на развојната политика.

Поддршка на економската политика ќе имаат сите оние организации на здружен труд што имаат здрава, просперитетна и економски оправдана основа за развој, потоа организациите што извезуваат, пред се на конвертибилното подрачје, како и заедничките планови и заедничките програми за производство, технологија и извоз на стоки и услуги, со исполнување на критериумите за општествено-економската оправданост. Истовремено, ќе се разработат и применат специфични поттици за потребите на забрзаниот секторски и регионален развој, посебно од гледиште на оптималната комбинација на работно интензивните и капитално и технолошки интензивните технологии, заради поуспешно совладување на проблемите на невработеноста. Ќе се поддржуваат промените во структурата на стопанството, посебно во индустријата, земјоделството, туризмот и сообраќајот, врз основа на критериумите за намалување на потрошокот на енергија и сировини, технолошката пропульзивност и трајната извозна ориентираност. Со посебни мерки и со измени на законските прописи ќе се поддржува значително побрзиот и поширок развој на малото стопанство од општествениот и индивидуалниот сектор.

Врз основа на поефикасниот систем на формирање и употреба на акумулацијата, ќе се поттикнува, во рамките на целата земја, поголема мобилност, рационалност и селективност во политиката на насочување на расположивите средства. Притоа, претежен дел од инвестиционите средства ќе се насочи кон инвестиционо одржување, технолошки развој, отстранување на тесните грла и завршување на објектите што се во завршна фаза, а се наоѓаат на основите правци на развојот утврдени со среднорочниот план, како и кон средни и мали инвестициони програми.

(2) Подигање на продуктивноста на трудот и ефикасноста на стопанисувањето во целост. Со оглед на извршените промени во стопанскиот систем и неговата натамошна разработка и усовршување во сите републики и автономни покраини, економската политика ќе биде во што поголема мера насочена кон зголемување на продуктивноста на трудот и на другите квалитативни фактори односно на ефикасноста на стопанисувањето во целост. Ќе се разработат и применат модалитети за поттикнување во зависност од зголемувањето на производството и извозот, реализацијата на заштедите во материјал, енергија и транспорт, подобро користење на капацитетите и работното време, воведувањето на повеќесменска работа, зголемувањето на обртот на општествените средства, техничко-технолошките иновации, рационалната супституција на увозот на опрема и репродукционен материјал, поврзувањето со малото стопанство и др. Таквата ориентација во светлото на поефикасно приспособување кон потребите на пазарот, јакнење на единството на југословенскиот пазар и усогласеност на планирањето и економската политика создава услови за запирање на досега нагласено вложување на квалитетивните фактори на развојот и за нивно постепено јакнење. Во согласност со ориентацијата дека науката и образованието се производна сила, неопходно е да се даде поголема поддршка и да се обезбеди поголема ефикасност на научната, образовната и технолошко-развојната работа, посебно од гледиште на поголемата конкурентска способност на нашето стопанство. Дел од таа задача е неопходно да се реализира во 1987 година.

(3) Суштествено намалување на инфлацијата. Одлучно ќе се спроведува антиинфлационата политика на единствениот југословенски стопански простор, како услов за остварување на сите други цели и задачи на самоуправниот општествено-економски развој. Основата на антиинфлационата политика је даваат промените во стопанскиот систем, што во практиката ги афирмираат реалните вредности и пазарниот начин на стопанисување. Мерките и активностите, во услови на зголемување на понудата на до-

машиниот пазар и стабилизација на пазарот, ќе се концентрираат на следните правци:

- нормализација на монетарните и финансиските текнови и воспоставување дисциплина во овие области за да се елиминира дефицитарното финансирање на производството, потрошувачката и побарувачката од странство, како и заради спречување на изворите на фиктивна побарувачка и сведување на куповната моќ во реални рамки;

- во тие услови ќе се спроведува економско-финансиска консолидација и реализација на санационите програми, така што финансиска и друга поддршка да им се обезбеди на просперитетните организации на здружен труд, на банките и на други корисници на општествениот имот, а таму каде што за таква поддршка нема основа ќе се пристапи кон ликвидација, со преземање на мерки за вработување или преквалификација на работниците од тие организации. Во постапката за санација и ликвидација ќе се уважува специфичноста на инфраструктурните дејности и на организациите на здружен труд што поради неповолната положба во примарната распределба работеле со загуби;

- јакнење на пазарната самостојност и одговорноста на организациите на здружен труд, отстранување на причините за работење со загуби и санирање на загубите;

- намалување на трошоците на стопанството, пред сè, од страна на самите организации на здружен труд, и јакнење на неговата материјална позиција, што ќе овозможи постапно совладување на трошоциот притисок врз растежот на цените и стопанството ќе се оспособува за успешни пазарни, производствени и технолошки потфати. Во областа на општата и заедничката потрошувачка оваа ориентација подразбира доследно да се рационализира мрежата на институции, да се стеснат правата и намалат непроизводствените трошоци, како и вкупната режија во организациите на здружен труд и во општеството во целост;

- за стабилизација на пазарот ќе се зголемат пазарните резерви на сите нивоа и ќе се обезбедат трајни и стабилни извори за нивно финансирање, како и увоз на стоките неопходни за снабдување на населението и за процесот на репродукцијата;

- зголемување на ефикасноста на општествената контрола на цените и политиката на цените, поврзани во антиинфлациона смисла со другите области на економската и развојната политика.

6. Основната проекција на општествено-економскиот развој во 1987 година се заснова врз тоа дека реалниот растеж на општествениот производ од најмалку 3% треба да се оствари во услови на растеж на вработеноста во општествениот сектор од 2,0%, на продуктивноста на трудот во општествениот сектор 1,1%, бруто инвестициите во основни средства 4,0% и животниот стандард 1,2%. Притоа е нужно да се оствари растеж на индустриското производство од околу 3,5%, земјоделското производство околу 2,5%, извозот на стоки и услуги од околу 4,5%, а увозот на стоки и услуги од околу 4%, за да се оствари суфицит во платниот биланс и да се осигури надворешна ликвидност.

Номиналниот девизен приход од извозот на стоки и услуги треба да достигне ниво од 16.375 мил. долари (околу 4,5%), во што извозот на стоки 11.995 мил. долари (околу 4%), а приходот по основ на услуги 4.380 мил. долари (6%), од тоа приходот по основ на туризмот 1.605 мил. долари (9%), сообраќајот 1.975 мил. долари (5%), додека дознаките од странство би изнесувале 4.125 мил. долари. Од друга страна, увозот на сток и услуги би достигнал 15.620 мил. долари (4%), а во тоа увозот на стоки 14.205 мил. долари (4%).

Се предвидува зголемување на потрошувачката во енергетскиот комплекс од 3,5%, што ќе обезбеди енергетска снабденост на производството и населението. Ќе се произведат околу 82 млрд kWh електрична енергија, околу 76 милиони тони јаглен, 4,3 милиони тони нафта и 3,1 млрд Nm<sup>3</sup> природен гас и ќе се увезат 3,9 милиони тони јаглен за коксирање, 10,4 милиони тони нафта, 1 милион тони деривати на нафта и 4,8 млрд Nm<sup>3</sup> природен гас.

Во областа на земјоделството треба да се оствари производство на пченица од околу 5 милиони тони, пченка близу 12 милиони тони и месо 1.365 илјади тони, откуп на пченица околу 3,3 мил. тони и откуп на пченка од околу 5 мил. тони. Треба да се зголеми извозот на земјоделски и прехранбени производи за околу 6%.

Со унапредување на туристичката понуда ќе се зголеми странскиот туристички промет најмалку за 6%, а домашниот за околу 2%.

Пресуден услов за остварување на политиката во 1987 година е јакнење на материјалната положба на стопанството и зголемување на учеството на стопанството во распоредениот доход.

Ќе се обезбедат урамнотежени односи на понудата и побарувачката. Ќе се намали учеството во општествениот производ на општата, заедничката и личната потрошувачка. Со примената на реална амортизација и други реални фактори на стопанисувањето ќе се зголеми репродуктивната способност на стопанството. Учеството на вкупните инвестиции во основни средства во општествениот производ ќе се зголеми од 23,5% на 23,8%, додека уделот на извозот на стоки и услуги ќе се зголеми од 27,6% на 28,2%.

## II. ОСНОВНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИЗВОЗОТ

### 7. Производство

За остварување на предвидениот растеж на производството ќе се преземат и следните мерки и активности:

7.1. Ќе се интензивираат активностите на организациите на здружен труд, на научните институции и на стопанските комори на изработката и донесувањето на заеднички програми за развој на производството, извозот и технологијата. Надлежните органи на општествено-политичките заедници навремено ќе донесуваат поттикнувачки мерки за реализацијата на овие програми. Ќе се поттикнува здружувањето на труд и средства во реализацијата на заедничките програми. Ќе се разработат мерки за стимулирање на неценовите фактори на конкурентноста на извозните програми.

7.2. Организациите на здружен труд во рамките на Стопанската комора на Југославија, во соработка со Сојузниот завод за општествено планирање и научните институции, ќе подготват во 1987 година програма за реструктурирање на стопанството, тргнувајќи од основните развојни критериуми утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, а особено од критериумите на извозната ориентација, технолошката пропульзивност, штедењето на енергија и сировини и заштитата на човековата средина.

7.3. Ќе се донесат неопходни мерки на економската политика за остварување на стратегијата на развојот и стабилизација во агроиндустрискиот комплекс, туризмот, сообраќајот, малото стопанство, станбеното и комуналното стопанство, најдоцна до крајот на првото тримесечје 1987 година.

7.4. Сојузниот извршен совет до крајот на јануари ќе ја разгледа економската положба на индустријата на вещтачки губрива и ќе предложи донесување на соодветни мерки со кои се регулираат условите за работење и развој на оваа индустрија во функција на посфинување на производството на храна.

7.5. Во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1987 година ќе се обезбеди производство на соодветни количества енергија и увоз на недостигачките количества на одделни видови енергија.

7.6. Во првото тримесечје Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и на автономните покраини и Стопанската комора на Југославија ќе склучат општествен договор за реализација на Долгорочната програма за развој на енергетиката на Југославија до 2000 година, општествен договор за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морава и општествен договор за мерките за поттикнување на отворањето нови и модернизацијата на постојните рудници за јаглен и експлоатациони полиња на нафта и гас, како и истражување на нафта и природен гас во странство.

7.7. Организациите на здружен труд и банките ќе преземат мерки за интензивирање на завршувањето на изградбата на крупни енергетски и други објекти на базната индустрија со висок степен на довршеност, што ќе се поддржува и со мерки на кредитната политика.

7.8. Републиките и автономните покраини и општините, ќе создадат поповолни услови за работење на граѓаништвото во земјата и во странство, пред сè, со на-

малување на даноците и придонесите и со дошколовање и преквалификување на работниците заради вработување во други стопански области. Со мерки на кредитната политика ќе се поттикнува поефикасното и поквалитетно изведување на градежни работи, посебно во областа на станбената изградба.

7.9. Во првото тримесечје ќе се донесат прописите предвидени со Законот за изведување на инвестициони работи во странство, со кои ќе се разработат условите за вршење на овие работи.

7.10. Со мерки на текуштата економска и на кредитно-монетарната политика и понатаму ќе се подобрува економската положба на производителите на основни земјоделски и прехранбени производи и ќе се остварува побрз и постабилен раст на производството и извозот на храна. Ќе се создаваат услови и ќе се преземаат мерки да се достигне во 1987 година, во основа изедначување на условите за стекнување на доход во земјоделството.

7.11. До крајот на првото полугодие Собранието на СФРЈ и собранијата на републиките и на автономните покраини и Стопанската комора на Југославија ќе склучат општествен договор за остварување на Стратегијата на развојот на агроиндустриското производство до 2000 година.

7.12. Во сите општествено-политички заедници ќе се проучи можноста за воведување посебни стимулации за одгледување на расен приплоден подмладок на говеда, овци, свињи и коњи.

7.13. Ќе се обезбеди единствено функционирање на стоконите резерви на пченица, пченка, шеќер, масло за јадење, протейнска добиточна храна и месо, наменети за пазарни интервенции заради стабилизација на производството, цените и снабдувањето на пазарот. Во сите општествено-политички заедници на почетокот на годината ќе се донесат прописи за обезбедување на потребните средства за финансирање на стоконите резерви на нивото предвидено во Општествениот план и во Договорот за усогласување на меѓусебните односи во формирањето, обновувањето и користењето на стоконите резерви за интервенции на пазарот.

7.14. Во Стопанската комора на Југославија, во првото тримесечје, ќе се склучат самоуправни спогодби на производителите на земјоделски и прехранбени производи, индустријата на репродукционен материјал и опрема за земјоделството, туризмот, трговијата, извозните организации, банките и другите заинтересирани субјекти за вложувања во заеднички програми за развој на производството и извозот на земјоделски и прехранбени производи од интерес за складен стопански развој на земјата.

До крајот на септември Сојузниот извршен совет и извршните совети на собранијата на републиките и на автономните покраини, Стопанската комора на Југославија и Здружниот сојуз на Југославија ќе склучат општествен договор за мерките за остварување на производството на основни земјоделски и прехранбени производи во економската 1987/88 година.

Во првото тримесечје ќе се донесе закон за прометот на семе и посадечен материјал, со кој оваа материја единствено ќе се регулира за целата земја. До крајот на првото тримесечје сите општествено-политички заедници ќе донесат програми за организирање и работа на стручната служба за унапредување на производството на стопанствата на земјоделците.

Банките во рамките на своето здружение ќе ја разгледаат можноста да се утврди процентот на учество на средствата наменети за вложувања во земјоделството во вкупните пласмани за инвестиции.

7.15. Сојузниот извршен совет, во соработка со извршните совети на републиките и на автономните покраини и со Здружниот сојуз на Југославија и здружните сојузи на републиките и на автономните покраини, ќе предложат целосна програма на мерки за поттикнување на системот на самоуправно здружување на земјоделците, меѓусебно и со здружениот труд, заради поголемо и економски порационално земјоделско производство и сигурност на пласманот на земјоделските производи.

Во сите здружни сојузи во првиот квартал ќе се приготват програми за организирање на земјоделците, договарање на стоконото производство и пласманот и поттикнувачки мерки и активности за унапредување на земјоделското производство и зголемување на општествено-ор-

ганизираното производство из заеднички програми на стопанствата на земјоделците. Ќе се покрене и ќе се спроведува соодветна активност и ќе се преземаат мерки за посветено подобрување на кадровската и друга оспособеност на земјоделските задруги и на други самоуправни организации на земјоделците, како и за нивно образование и перманентно усовршување.

7.16. Ќе се поттикнува развојот на водостопанството во согласност со потребите на стопанството и населението заради насочување кон повеќеенаменско користење на водите, заштита од штетно дејство и загадување на водите.

7.17. Ќе се утврди обемот на сушењето на шумите на големи површини според единствена методологија и ќе започне акција за заштита на шумите. Ќе се изврши проценка на загроеноста на шумите од пожари и ќе се модернизира противпожарната служба, ќе се усогласи обемот на шумско-одгледувачките работи со обемот на сечата во согласност со Договорот за минималните критериуми за биолошка репродукција на шумите.

7.18. Приоритетни задачи во развојот на сообраќајот и врските се: модернизација и отстранување на тесните грла на пругата Јесенице/Сежана – Гевгелија/Димитровград, продолжение на изградбата на автопатот „Братство-единство“, изградба на патишта според Осимските спогодби, изградба на заедничка гранична станица ЈЖ-МАВ кај Суботица, завршување на изградбата на коаксијалниот кабелски систем „Централ“, набавка на неопходни современи транспортни капацитети, посебно за зголемување на конкурентноста на нашите стоки во надворешнотрговската размена и зголемување на девизниот прилив по основ на транзитот.

7.19. Заради реализација на претходно наведеното:

- ќе се донесе општествен договор на републиките, автономните покраини и корисниците на услуги за финансирање на изградбата и модернизацијата на објектите на инфраструктурата во железничкиот сообраќај и за учество во заедничкото финансирање на модернизацијата на магистралната пруга Јесенице/Сежана – Гевгелија/Димитровград и изградба на заедничка гранична станица ЈЖ-МАВ кај Суботица, до крајот на јуни 1987 година;

- ќе се донесе заедничка програма за изградба на автопатот „Братство-единство“, со динамика на работите и извори на средствата;

- ќе се донесат мерки за изградба на патишта според Осимските спогодби;

- ќе се донесе посебен сојузен закон за финансирање на завршувањето на изградбата на коаксијално-кабелскиот систем „Централ“;

- ќе се донесе заедничка програма за зголемување на девизниот прилив по основ на транзитот.

7.20. Ќе се склучи договор на републиките и на автономните покраини за усогласување на височината на надоместите за патишта при регистрацијата на моторните возила и надоместите за користење на автопатот на целото југословенско подрачје. Ќе се утврдат нови критериуми за распределба на надоместот за патишта што го плаќаат странските возила во транзит преку нашата земја.

7.21. Кредитните средства од меѓународните финансиски институции наменети на сообраќајот ќе се насочат, приоритетно, за модернизација на пругата Јесенице/Сежана – Гевгелија/Димитровград, за изградба на заедничка гранична станица ЈЖ-МАВ кај Суботица и продолжение на изградбата на автопатот „Братство – единство“.

7.22. Ќе се овозможи привремен увоз и закуп на транспортни средства, што не се произведуваат во земјата, за превоз во меѓународниот сообраќај, како и набавка на бродови и авиони на хипотекарен кредит, под услов да се оствари девизен прилив најмалку во вредноста на отплатата на кредитот. Набавката на авиони на кредит ќе се врзува и за извоз на југословенски стоки.

7.23. Ќе се заостри контролата и другите мерки заради зголемување на степенот на безбедноста во сите гранки на сообраќајот. За таа цел ќе се врши набавка на неопходната опрема.

7.24. За капацитетите од заеднички интерес во железничкиот и ПТТ сообраќајот ќе се овозможи увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, со намалување на царината и другите увозни давачки.

7.25. Со мерките на економската политика ќе се поддржи донесувањето и остварувањето на заедничката програма на организациите на здружен труд од бродоградбата и поморскиот и речниот сообраќај за производство на бродови за домашната флота.

7.26. Со мерките на кредитно-монетарната политика и со други мерки ќе се поддржува побрзот развој на мрежата на стоквно-транспортни центри и современата технологија на работа во областа на сообраќајот.

7.27. Со мерките на економската политика ќе се поддржува остварувањето на заедничките планови на организациите на здружен труд здружени во Заедницата на југословенското електростопанство, Заедницата на југословенските железници и Заедницата на југословенските ПТТ, врз основа на нивната усогласеност со политиката на развојот утврдена во Општествениот план на Југославија.

Со измените и дополненијата на прописите за проширена репродукција ќе се утврдат условите и начинот на заеднички вложувања во земјата со здружување на труд и средства.

7.28. Заради јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на туристичкото стопанство, ќе се зголеμουваат поттикнувањата за туристички услуги.

Најдоцна до 31 март 1987 година ќе се преземат мерки за остварување на заедничката извозна програма на туристичкото стопанство и мерки на развојната и економската политика за јакнење на репродуктивната способност на туристичкото стопанство заради остварување на Стратегијата на долгорочниот развој на туризмот.

Нивото на поттикнувањата за туристички услуги ќе биде утврдено при разгледувањето на Извозната програма на туристичкото стопанство и Стратегијата на долгорочниот развој на туризмот во првото тримесечје 1987 година.

7.29. Со даночната и кредитната политика ќе се поттикнува ангажирањето на средства на граѓаните за развој на производствените и услужните капацитети на малото стопанство, како и поврзувањето и задружувањето на тие средства со здружениот труд во рамките на другите, основните организации на кооперанти и договорните организации на здружен труд, заради вклучување на индивидуалните производители во системот на здружениот труд.

7.30. Општествено-политичките заедници ќе создадат системски и материјални претпоставки за побрз развој на малото стопанство на индивидуалниот сектор. Покрај другото, ќе се укине данокот на промет за набавка на основни средства.

7.31. Со даночната политика ќе се стимулираат вложувањата на инвестициони средства на организациите на здружен труд за развој на организациите на малото стопанство на општествениот и индивидуалниот сектор.

7.32. Во согласност со Договорот за единствено регулирање на условите и начинот на вршење дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните, републиките и автономните покраини ќе извршат измени и дополненија на прописите со кои се регулираат условите (поедноставување на процедурата за добивање дозволи, специфични форми на организирање и др.) за вршење дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните, на договорните организации на здружен труд и занаетчиските задруги.

7.33. Банките, во рамките на своето здружение, ќе ја разгледаат можноста за утврдување на процентот на учеството на средствата наменети за вложување во малото стопанство во однос на вкупните пласмани за инвестиции.

7.34. Општествено-политичките заедници, посебно општините, ќе создадат просторни, земјишни и комунални услови и ќе го поттикнуваат вложувањето на граѓаните, посебно на работниците на привремена работа во странство, за изградба на станови и за малото стопанство.

7.35. Со примена на единствени критериуми за организирано наменско динарско и девизно штедење и за кредитирање на купувањето и изградбата на станови ќе се обезбеди поефикасна станбена изградба и целосна реализација на програмата за изградба на 30.000 станови за пазарот. Сојузниот извршен совет во текот на годината ќе го следи остварувањето на програмата за изградба на 30.000 станови за пазарот и, по потреба, ќе предлага и ќе презема мерки за нејзина реализација.

7.36. Станарините ќе растат во согласност со растежот на личните доходи за да се создаваат со тоа услови

за постепена примена на законот за амортизација на станбените згради и становите, при субвенционирање на трошоците за домување на домаќинствата со низок доход.

7.37. Со измени и дополненија на Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика ќе се утврдат единствени критериуми за купување на општествени станови од страна на нивните корисници, за засновање сопственост и утврдување на придонесот при уселувањето во општествен стан.

7.38. Со измени на прописите за финансирање на станбената изградба ќе се обезбеди поефикасно користење на наменските средства за станбена изградба издвоени од доходот и чистиот доход на организациите на здружен труд.

7.39. Општините и градовите ќе го преиспитаат функционирањето на насочената станбена изградба и на самоуправните интересни заедници за домување и ќе преземат мерки за нивна рационализација и за зголемување на ефикасноста на функционирањето.

8. Во функција на развивањето најширока активност во организациите на здружен труд за систематско јакнење на мотивационата улога на личните доходи и распределбата на доходот, а врз основа на определбата за реална валоризација на придонесот на одредени фактори во создавањето на вкупната новосоздадена вредност, во 1987 година ќе се обезбеди доследна примена на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во СФРЈ. По тој основ ќе се воспоставуваат објективни односи меѓу бруто личните доходи по работник и акумулацијата спрема ангажираните средства и спроведувањето на определбата за стекнување личен доход по основ на резултатите од текуштиот труд и вкупната успешност на управувањето со општествените средства.

Додека не се изврши соодветна доградба на општествениот договор за стекнување и распределба на доходот во СФРЈ и општествените договори во републиките и автономните покраини, самоуправните спогодби на гранките и групациите и самоуправните општи акти на организациите на здружен труд во согласност со промените во стопанскиот систем и со документите на Резолуцијата на XIII конгрес на СКЈ, во организациите на здружен труд исплата на аконтациите на личните доходи во стопанството ќе се врши најмногу до нивото на просечниот личен доход исплатен во организацијата на здружен труд во четвртото тримесечје 1986 година во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи, за заедничка потрошувачка на работниците и за определени трошоци на работењето за 1986 година и Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во СФРЈ, со тоа што личните доходи реално можат да растат најмногу до нивото на остварениот растеж на продуктивноста на трудот. При пресметувањето на продуктивноста на трудот во организациите на здружен труд ќе се има предвид и реалниот растеж на доходот по вработен. Исплатата на аконтациите на личните доходи во вонстопанските дејности по основ на текушт труд во 1987 година ќе го следи растежот на личните доходи во стопанството. Средствата за заедничка потрошувачка во организациите на здружен труд не можат да растат повеќе од растежот на чистиот личен доход по работник остварен спроед одредбите од оваа точка.

Републиките, автономните покраини и организациите за здружен труд во своите плански документи ќе ја разработат политиката за распределба на доходот и личните доходи заради остварување на определбите од оваа точка и, во согласност со своите овластувања и одговорности, надлежните органи во републиките и автономните покраини и во организациите на здружен труд ќе го следат спроведувањето на политиката на личните доходи утврдена во општествените договори, самоуправните спогодби и самоуправните општи акти и, по потреба, ќе преземаат мерки и активности заради усогласување со утврдената политика во оваа резолуција.

Службата на општественото книговодство ќе го следи спроведувањето на политиката во областа на личните доходи утврдена во општествените договори и во оваа резолуција и за тоа редовно ќе ги известува сите општествено-политички заедници.

### 9. Економски односи со странство

9.1. Ќе се води политика на реален курс на динарот, при негово ажурно приспособување. Со заемно дејство на политиката на курсот и поттикнувањата ќе се обезбеди ценовна конкурентност за најголем дел од извозот.

9.2. Заради обезбедување поголем извоз на земјоделско-прехранбени производи ќе се изврши анализа и ќе се забрза преиспитувањето на важечките решенија во поглед на начинот на спроведување враќања преку фондовите и ќе се обезбеди соодветно зголемување на средствата за поттикнување со селективни мерки од потраен карактер, имајќи ја предвид ситуацијата на светскиот пазар.

Заради обезбедување континуирано и стабилно производство на земјоделско-прехранбени производи и нивни извоз, ќе се одржува нивото на заштита на домашното производство. Заради зачувување на стабилноста на земјоделското производство, ќе се обезбеди соодветно ниво на заштита со царинската политика и со други мерки.

9.3. Согласно со законите за економските односи со странство, во рамките на функционирањето на единствениот девизен пазар, банките приоритетно ќе обезбедуваат средства за поттикнување на извозот, ќе остваруваат побрза наплата на побарувањата, поголем девизен прилив и насочување на своите средства за кредитирање и подготвување на извозот под најповолни услови, со ажурно намиравање на обврските спрема странските добавувачи.

9.4. Увоз на определени сировини и репродукционен материјал ќе се врши во согласност со соодветна одлука донесена во Стопанската комора на Југославија, во која ќе се утврдат и навремено ќе се објават намените, условите и начинот на реализација на овој увоз. За овој увоз по правило ќе се користат и стоконни кредити. Притоа, увоз ќе се остварува и врз товар на побарувањата од други земји.

9.5. Организациите на здружен труд во 1987 година можат да склучат договори за увоз на опрема од конвертибилното подрачје во височина од 31% од пресметаната амортизација за опрема за 1986 година и во височина од 9% од остварениот извоз на конвертибилното подрачје во 1986 година.

Во рамките на увозот на опрема по основ на лизинг ќе се овозможи и увоз на опрема за потребите на научно-истражувачките организации.

9.6. Во рамките на стоконниот режим ќе се овозможи намалување на бројот на стоки на рестриктивни режими на увозот, а зголемување на бројот на стоки на слободен увоз и на условно слободен увоз.

9.7. На носителите на личен труд со средства во сопственост на граѓани ќе им се олесни увозот на опрема, репродукционен материјал и резервни делови за производство на стоки и за вршење услуги, со делумно ослободување од плаќањето царина и други увозни давачки.

На организациите на здружен труд од општествениот сектор ќе им се овозможи да можат да увезат опрема и репродукционен материјал и да им ги дадат на користење на носители на личен труд со средства во сопственост на граѓани, ако стоките или услугите се наменети за извоз.

9.8. Со примена на диференцирани царински и други олесненија на увозот на одделни производи ќе се спречува монополската положба на организациите на здружен труд на домашниот пазар.

До крајот на првото полугодие ќе се подготви анализа на досегашната политика на заштита на производството и услугите и врз таа основа ќе се предложат соодветни мерки.

Ќе се преиспитаат мерките на царинската и кредитната политика заради олеснување на увозот на уреди и опрема за заштита на човековата средина што не се произведуваат во земјата.

9.9. Со дополнението на Законот за прометот на стоки и услуги со странство ќе се разработат критериуми за утврдување на нелојална конкуренција на организациите на здружен труд на странските пазари и економски мерки и санкции за такво однесување.

9.10. Ќе се овозможи вршење на специфични форми на стоконна размена (компензации, доработка, бесцарински продавници и др.) и ќе се обезбедат услови за унапредување на размената во рамките на малограничниот промет и саемски компензациони арамжмани. Обемот на малограничниот промет ќе изнесува до виочина од 20% од вкупната стоконна размена со односната земја. Ќе се преземат активности за потпишување договори и со други соседни земји.

Притоа, компензационите работи во принцип ќе се сведуваат на земјите со кои одржуваме билатерално урамнотечена стоконна размена, посебно за производителите чиј пласман е отежнат, како и со земјите од кои е отежната наплатата на побарувањата.

Оперативно ќе се разработи и ќе се воведи евиденција на продадените домашни стоки во слободните царински продавници, што за домашниот производител на стоки ќе има третман на извршен извоз.

Ќе се преземат неопходни мерки и активности за основање на нови и пререгистрација на постојните царински зони што обезбедуваат создавање на додатен девизен прилив, а според донесените закони за основање и работа на царинските зони.

9.11. Ќе се поттикнува девизниот прилив по основ на дознаки на работниците на привремена работа во странство со олесненија во станб ената изградба, земјоделството и малото стопанство, а ќе продолжи и поттикнувањето на девизното штедење, како и преземањето на стимулативни мерки за вклучување на девизните средства на граѓаните во тековите на единствениот девизен пазар. За остварување на овие задачи ќе се донесат посебни програми.

9.12. За нормализација на работата на девизниот пазар, покрај притечувањето на наплатата на извозот пред рокот, ќе се преземаат и други потребни мерки за остварување на поголем конвертибилен девизен прилив, а правата на увоз и купување на девизи ќе се усогласуваат со расположивите девизи. Заради премостување не сезонските неусогласености на понудата и побарувачката на девизи, ќе се интервенира од девизните резерви со кои ракува Народната банка на Југославија и со краткорочно задолжување на овластените банки во странство. Ќе се разгледаат тешкотиите во користењето на стоконните кредити и врз основа на тоа ќе се преземат потребни мерки заради нивно отстранување. Ќе се обезбедат и одржуваат девизните резерви на ниво кое ќе биде доволно за одржување на ликвидноста на земјата во плаќањата спрема странство, со тоа што нивото на девизните резерви кај овластените банки и кај Народната банка на Југославија да се одржува на нивото на двомесечните плаќања во конвертибилни девизи.

Со усогласување на вкупната понуда и побарувачка на девизи со соодветни интервенции на Народната банка ќе се обезбедуваат услови за понормално функционирање на девизниот пазар.

Заради подоследна реализација на програмите на мерки и активности во кои може да функционира девизниот пазар, ќе се зајакне контролната функција на Народната банка на Југославија.

Ќе се продолжи со спроведувањето на политиката на нормализација на надворешната ликвидност и намалувањето на нивото на задолженоста во странство, имајќи ја предвид неопходноста за обезбедување поадекватно редовно снабдување на стопанството за текушта репродукција и увоз за модернизација на извозно ориентираното производство.

9.13. На организациите на здружен труд што се наоѓаат на различна одделеченост од границите, при извозот ќе им се врши трошковно растоварување за определени стоки со враќање на дел од возарините на домашните релации.

9.14. Заради унапредување на долгорочните и други форми на економска соработка со земјите во развој, ќе се спроведуваат: посебни мерки на економската политика кои ќе овозможат создавање на стабилни интерни услови за натамошен развој на врзаната размена; мерки за наплата на втасаните побарувања од одделни земји во развој (кои се наоѓаат во изразити економски тешкотии) со повлекување на определени видови стоки потребни на југословенскиот пазар и за реекспорт.

За решавање на проблемите за наплата на побарувањата ќе се разработи и ќе се донесе соодветна програма до крајот на јануари 1987 година.

9.15. Со кредитната политика организациите на здружен труд ќе се дестимулираат за ненавремена наплата на побарувањата во странство.

9.16. Ќе се обезбеди воспоставување на соодветен единствен и ажурен информативен систем за сите податоци од областа на економските односи со странство.

9.17. Во согласност со политиката за нормализација на екстерната ликвидност во рамките на политиката на задолжување во странство, првенствено ќе се користат кредити кај меѓународни финансиски организации, Меѓународната банка за обновa и развој и Европската инвестициона банка, ЕУРОФИМА и Европскиот фонд за реинтеграција. Кредитите ќе се користат за структурно приспособување на стопанството, првенствено за зголемување на производството наменето за извоз, за изградба на инфраструктурни проекти во модернизацијата на железницата, изградба на автопат и други развојни проекти на организациите на здружен труд и други производствени намени утврдени со среднорочниот план на Југославија. Средствата од Меѓународната банка за обновa и развој ќе се користат и за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово. Финансиските кредити ќе се користат исклучително заради ликвидност на земјата во плаќањата спрема странство и за финансирање на определени програми врз основа на посебни сојузни закони. Во користењето на странските кредити, под еднакви услови, предност ќе имаат организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените републики и САП Косово.

9.18. Во согласност со сојузниот закон ќе се поддржуваат заедничките вложувања на странски лица во домашни организации на здружен труд од значење за производството, извозот и за забрзување на технолошкиот развој, согласно со заедничката политика на развојот утврдена со Општествениот план на Југославија. Во согласност со тоа ќе се преиспита потребата и ќе се предложат промени на постојните законски прописи со кои се регулира вложувањето на странски лица во нашата земја, ќе се усовршува и понатаму во согласност со потребите на развојот на земјата и движењата на светскиот пазар на капитал. Тежиштето, притоа, ќе биде врз оние проекти и програми за производство што ќе работат рентабилно и ќе овозможуваат редовно намирување на обврските по странските кредити. Ќе се проучат можностите и условите за претворање на досега преземените странски кредити во вложувања на странски лица во домашни организации на здружен труд и врз основа на тоа ќе се предложат соодветни мерки.

9.19. Југославија ќе настојува да ја унапредува соработката со интеграционите групации, наспроти изразеното јакнење на протекционизмот во светот. Притоа, имајќи ги предвид определбите на Собранието на СФРЈ, ќе се инсистира врз подобрувањето на условите за стоковна размена и финансиска соработка при продолжувањето на преговорите со ЕЕЗ.

9.20. Со целината на економските односи со странство ќе се афирмираат и спроведуваат заклучоците од завршниот документ на Конференцијата на неврзаните во Хараре, посебно заради интензивирање на соработката меѓу земјите во развој. Сојузните органи и организите на републиките и автономните покраини со реализацијата на утврдената програма за спроведување на заклучоците од Хараре ќе создаваат услови за поголемо ангажирање на нашето стопанство.

## 10. Економско-финансиска консолидација

10.1. Организациите на здружен труд, банките и други корисници на општествени средства ќе сочинат програми за економско-финансиска консолидација што треба да се засноваат врз оценка на нивната економска положба и перспектива, анализи на билансите, согледување на структурата и квалитетот на краткорочните и долгорочните извори на средства, реалноста на активата, односно идентификација на дубиозите со конкретни мерки за воспоставување на долгорочна и краткорочна финансиска рамнотежа, тргнувајќи првенствено од сопствените потенцијали и внатрешните резерви за зголемување на ефикасноста на располагање со општествените средства. Со тие програми, што мораат да бидат усогласени помеѓу организациите и банките, треба да се согледа активноста за евентуално репрограмирање на обврските, како помеѓу организациите

на здружен труд така и помеѓу организациите на здружен труд и банките и помеѓу банките, со цел да им се помогне на оние организации кои имаат перспектива во развојот и кои ќе бидат способни своето работење да го приспособат кон острите економски и пазарни критериуми. Програмите мораат да ги верификуваат банките и другите доверители, што е еден од условите за спроведување на овие програми.

10.2. Врз основа на „Извештајот за економско-финансиската положба на стопанството и на банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, со предлог на можните мерки за економско-финансиска консолидација на стопанството и на банките“ и „Извештајот за состојбата на обврските создадени со изградбата на проектот „Фени“ – Кавадарци и правци на можните решенија за нивно намирување“, а во согласност со насоките што ги даде Собранието на СФРЈ во заклучоците на Соборот на републиките и покраините од 10 декември 1986 година, ќе се донесат до крајот на февруари 1987 година мерки за финансиска консолидација на стопанството и на банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово.

## 11. Инвестиции

11.1. Инвестиционата политика ќе биде првенствено насочена кон технолошка модернизација, развој и оспособување на стопанството за зголемување на производството за извоз, пред сè, на конвертибилното подрачје, поддршка и заеднички програми за производство и извоз, отстранување на тесните грла за работа во повеќе смени, отстранување на изворите на загадување и обезбедување на почиста и здрава средина, како и кон помали инвестициони програми.

11.2. Со мерки на економската политика во републиките и автономните покраини и со кредитната политика на банките ќе се поддржат проектите што се во согласност со „Стратегијата на научно-технолошкиот развој“.

11.3. Заради интензивирање на завршувањето на објектите, посебно на завршувањето на крупните енергетски и суровински и инфраструктурни објекти што ги задоволуваат критериумите на општествено-економската оправданост, инвеститорите и деловните банки, најдоцна до 31 март, ќе ја утврдат реалната претсметковна вредност и дефинитивните рокови за завршување на тие објекти.

11.4. Ќе се донесе, најдоцна до 31 јануари, заедничка методологија за анализата и оцената на инвестиционите проекти, за одобрувањето на нови инвестиции да се врши во согласност со Општествениот договор за давање мислење за општествената и економската оправданост на инвестициите во предвид.

11.5. Инвеститорите што имаат фазна изградба на објекти се должни, најдоцна до 31 март, да подготват програми за завршувањето на комплетните објекти со пресметки на реалните финансиски извори на средства. Врз тој основ, банките ќе ја преиспитаат оправданоста од натамошната финансиска поддршка за завршувањето на објектите со пречекорувања на роковите на изградбата.

11.6. Заради обезбедување на поголем прилив на финансиски средства и технологија по основ на заедничките вложувања на странски лица во домашни организации на здружен труд и на законските одредби за временски закуп на право, ќе се направат потребните промени во постојните прописи.

## 12. Политика на вработување и решавање на невработеноста

12.1. Републиките и автономните покраини ќе ги преиспитаат прописите за работното законодавство и во согласност со своите специфични потреби ќе извршат соодветни измени заради: јакнење на одговорноста на работниците за вршење на работните обврски; регулирање на дополнителната работа и на другите видови работа што влијаат врз продуктивното вработување; унапредување на системот на прием на приправници; поселосно остварување на правата и обврските на работниците на образование со работата и перманентно стручно усовршување; утврдување на единствени критериуми за скратување на работното време по основ на посебни услови во работата и на работа во повеќе смени; јакнење на улогата, правата и одговорностите на работодавниот орган во организирањето

на процесот на трудот и обезбедувањето на технолошка и работна дисциплина; утврдување на единствени критериуми за престанок на работниот однос по сила на законот; унапредување на улогата и работата на СИЗ за вработување во посредување при вработувањето и преквалификувањето заради побрзо продуктивно вработување.

12.2. Републиките и автономните покраини ќе ја забрзаат работата врз остварувањето на обврските преземени со Општествениот договор за основите на заедничката политика во областа на вработувањето и на нивното остварување во СФРЈ во поглед на создавањето на услови за порационално користење на материјалните и кадровските потенцијали заради поголемо продуктивно вработување и побрзо решавање на проблемите на невработеноста. Ќе се извршат и потребни измени на прописите.

Со даночните и со други мерки на општествено-политичките заедници ќе се поддржат конкретните развојни програми на организациите на здружен труд што се финансираат од средства на заеми и од други придонеси на граѓаните, собрани наменски за поголемо продуктивно вработување.

12.3. Ќе се преземат мерки заради остварување на поволни услови за подвижност на работниците и за нивно вработување во целата земја. Републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за вработување ќе ги забрзаат активностите за воведување на единствен систем на информирање во посредувањето при вработувањето.

Со мерките на економската политика ќе се создадат стимулативни услови за производство во индивидуалниот сектор на земјоделството и поповолни услови на социјалниот развој на село.

12.4. Во организациите на здружен труд, во нивните асоцијации и во општествено-политичките заедници ќе се донесат планови за потребните кадри и планови за преквалификација како основ за планирање на запишувањето на учениците и студентите при изработката на плановите на образовните организации.

12.5. Самоуправните интересни заедници за вработување ќе го утврдат, во согласност со критериумите од Општествениот договор за основите на заедничката политика во областа на вработувањето и нивното остварување во СФРЈ, бројот на невработените помеѓу лицата што бараат вработување.

### III. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ, ЕФИКАСНОСТА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ

#### 13. Продуктивност на трудот и ефикасност на стопанисувањето

13.1. Банките ќе обезбедат кредитна и друга поддршка за нови инвестиции и трајни обртни средства на оние организации на здружен труд кои остваруваат зголемување на продуктивноста на трудот и програми што технолошки се интензивни; воведуваат повеќесменска работа; го зголемуваат производството за извоз на конвертибилниот пазар врз основа на нова технологија, обезбедуваат растеж на продуктивното вработување, развиваат систематска работа на перманентното усовршување на работниците и на отстранувањето на тесните грла заради поголемо користење на инсталираните капацитети.

13.2. Со Договор за усогласување на даночниот систем и на Договорот за основите на даночната политика ќе се стимулираат организациите на здружен труд што го зголемуваат доходот врз основа на поголема продуктивност на трудот и на продуктивно вработување со воведување на повеќесменска работа, со намалување на стапката на данокот од доход во првите две години на повеќесменската работа.

13.3. На организациите на здружен труд што расположивите капацитети ги користат само во една смена можат да им се одобруваат кредити за нови инвестициони проекти заради отстранување на тесните грла ако со тие проекти обезбедуваат зголемување на продуктивноста на трудот и користење на општествени средства или создаваат услови за воведување на повеќесменска работа.

13.4. Стопанските комори, организациите на здружен труд и општествено-политичките заедници ќе разработат

соодветни програми за рационализација и специјализација на производството од гледиште на оптимално вклучување на малото стопанство во општествената репродукција.

13.5. Организациите на здружен труд, работните заедници на асоцијациите на здружен труд и работните заедници на општествено-политичките заедници и организации и на општествените и самоуправните организации и заедници, заради економско-финансиска консолидација ќе разработат програми за реално намалување на непроектните трошоци, зголемување на продуктивноста на трудот и подигање на општата економија и ефикасноста во користењето на општествените средства (зголемување на нормативите на интензивноста на работата, намалување на потрошокот на сировини, репродукционен материјал и енергија по единица производ).

13.6. За организациите на здружен труд што одат под стечај ќе се донесат програми за начинот на натамошната употреба на општествените средства, за преквалификација на работниците и за нивно вработување.

#### 14. Наука и технологија

14.1. Во согласност со Стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ и со Резолуцијата за натамошниот развој на научноистражувачката дејност во СФРЈ и тргувајќи од тоа дека науката е производна сила, во текот на 1987 година ќе се изврши приспособување на соодветни прописи и закони на федерацијата, републиките и автономните покраини од тој домен, заради создавање на услови за побрз развој на науката и технологијата.

14.2. Издвојувањата за наука, преку републиките и покраинските заедници за наука и другите извори на средства за научно-технолошкиот развој на земјата и развој на научните кадри, ќе бидат изземени од ограничување на растежот на средствата за општи општествени и заеднички потреби.

14.3. Банките дел од средствата ќе го насочат за наменски кредитен потенцијал за приоритетно и под поволни услови кредитирање на развојните проекти на организациите на здружен труд што се засновани врз иновации и научно-технолошки развој, како и за зголемување на степенот на користењето на природните материјали со нивно подобро и покомплексно користење.

14.4. Со мерките на развојната и економската политика ќе се пренасочуваат средствата за развој на домашната наука и на нејзините материјални и кадровски потенцијали заради поефикасно поврзување на научноистражувачката работа со стопанството.

Ќе се создаваат стимулативни услови за реализација на научноистражувачките и истражувачко-развојните проекти што ги финансираат организациите на здружен труд од две или повеќе републики и автономни покраини, како и научноистражувачките активности што се изведуваат во соработка со странски научни организации, а што се во согласност со утврдената стратегија на технолошкиот развој на СФРЈ.

14.5. На девизниот пазар ќе се насочи наменскиот износ на девизите за плаќање на набавките на репродукционен материјал и нестоковни плаќања на научноистражувачките институти, истражувачко-развојните центри и факултетите со организирана научноистражувачка работа за научноистражувачките и технолошките програми за организациите на здружен труд од материјалното производство.

Посебно ќе се обезбедат најнеопходните девизни средства за набавка на соодветна опрема од странство за обновување на опремата на научноистражувачките институти, на истражувачко-развојните центри на организациите од материјалното производство и на факултетите што научноистражувачката работа ја организирале во соработка со стопанството.

14.6. Во согласност со Стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ, организациите на здружен труд од материјалното производство ќе бидат ослободени од плаќање на делот на данокот од доход за производството што го остваруваат врз приоритетните правци на развојот на домашната технологија. Средствата формирани по основ на ослободување на делот од данокот од доход на организациите на здружен труд ќе се насочуваат за натамошен технолошки развој.

14.7. На организациите на здружен труд од издавачката дејност ќе им се обезбедат трајни и стабилни извори на обртни средства под поповолни услови за издавање и пласман на книги од значење за развојот на образованието, науката и технологијата, информатиката и техничката култура.

14.8. Ќе се разгледа и разработи начинот на амортизација на знаењата (нова технологија, патенти и др.) за знаењето на работниците да се третира на ист начин како и основните средства и да се воведуваат економски критериуми во признавањето на творештвото во доменот на создавањето и прометот на знаењата, стоките и услугите и да се врши економска валоризација на амортизацијата на знаењата.

14.9. Заради што побрз развој на општествениот систем на информирање, информатиката и развој на информатичката инфраструктура, а посебно развој на единствениот југословенски систем на научно-технички информации, ќе се донесат соодветни стимулативни мерки во областа на политиката на увозот, царинската, кредитната и даночната политика.

#### IV. ОСНОВНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА БИТНО НАМАЛУВАЊЕ НА ИНФЛАЦИЈАТА

##### 15. Односи на пазарот и политика на цените

15.1. Ќе се води политика формирањето на цените според условите на пазарот да стане преовладувачко, врз основа на создавање на претпоставки за стабилизација на функционирањето на пазарот, доследност во спроведувањето на мерките на антиинфлационата политика во сите области и јакнење на одговорноста на работниците во организациите на здружен труд за формирање на цените.

15.2. Врз база на Анализата на положбата на стопанските гранки и групации во примарната распределаба врз основа на деветмесечните пресметки и на други податоци, Сојузниот извршен совет во јануари 1987 година ќе предложи и ќе преземе економски мерки за отстранување на диспаритетот на цените, а врз основа на завршните сметки повторно ќе ја оцени состојбата и, по потреба, ќе преземе и предложи економски мерки за отстранување на диспаритетот на цените.

15.3. Со зголемено производство, со увоз на сировини и репродукционен материјал за потребите на репродукцијата и со увоз на производи од битно значење за снабдување на населението и на сировини за нивното производство, во согласност со платнобилансните можности на земјата, како и со неопходни интервенции од стоковните резерви, ќе се создаваат услови за хармоничен однос на понудата и побарувачката.

15.4. Со мерките на економска политика, посебно со монетарно-кредитната политика, со политиката на распределба на доходот и на другите лични примања и со даночната политика ќе се ограничи растежот на побарувачката заради нејзино сведување во реални рамки.

15.5. Во сите општествено-политички заедници ќе се преземат мерки за обезбедување на трајни и стабилни извори на средства за финансирање на стоковните резерви за тие да се формираат до нивото што обезбедува стабилни услови во производството, нормално функционирање на пазарот, отстранување на недостигот на одделни видови стоки и спречување на порастот на цените и на монополски појави на пазарот. Ќе се обезбеди, исто така, единство во функционирањето на системот на стоковните резерви, вклучувајќи ги стоковните резерви на сите нивоа.

15.6. Ќе се обезбедат девизни средства за континуирано снабдување на домашниот пазар со производи од посебно значење за населението, како и за увоз на производи и сировини за нивно производство. Покрај тоа, ќе се обезбеди континуиран увоз на производите чии цени најбрзо растеле.

15.7. Во согласност со Општествениот план, ќе се врши отстранување на диспаритетот на цените. Заради стабилизација на условите на стопанисувањето, претежниот дел на диспаритетите што се отстрануваат во 1987 година ќе се реализира во првото полугодие.

Корисниците на услуги и енергија ќе преземат мерки со зголемување на продуктивноста на трудот, со подобро користење на капацитетите, намалување на трошоците за потрошувачка на енергијата по единица производ, и со

друго зголемување на цените по основ на отстранување на диспаритетите во што помала мера да се пренесува на цените на нивните производи.

15.8. Ќе се разработат заедничките елементи за формирање на цените во стопанската инфраструктура (енергетика, железнички и ПТТ сообраќај) во согласност со Законот за системот на општествената контрола на цените, со Долгорочната програма за економска стабилизација и со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, тргнувајќи од долгорочните интереси на производителите и потрошувачите за континуирано и стабилно обезбедување на производството на тие производи и услуги.

Ќе се изврши општествена верификација на разработените заеднички елементи.

15.9. Ќе се согледа можноста за поширока примена на поттиците во земјоделското производство. Во првата половина на година ќе се изврши преиспитување на нивото на заштитните цени.

15.10. Ако во согласност со законот се стекнат услови за цените на производите и услугите битни за животниот стандард да се пропишат мерки на непосредна контрола на цените, на организациите на здружен труд, производители на тие производи, ќе им се обезбедат истовремено рамноправни услови за стекнување на доходот, економска мотивираност, по пат на кредитната политика, на политиката на каматни стапки, на регреси во производство, компензации во потрошувачка и друго.

15.11. Мерките на непосредна контрола на цените на производите во промет и од увоз ќе се пропишуваат за оние производи кај кои оваа мерка ќе се пропише во производството, односно кај кои е ограничен увозот, водејќи притоа сметка за економската положба на трговијата, а посебно на трговијата на мало со прехранбени производи.

15.12. Ќе се сузбиваат сите форми на монополско формирање на цените, посебно склучување на договори и спогодби од страна на организациите на здружен труд, деловните заедници, самоуправните интересни заедници и др. со кои се создава монополска положба. Во случаите на користење на монополската положба при формирањето на цените ќе се укинува поттикнувањето на производството и извозот и ќе се преземаат кредитни и други санкции.

15.13. Ќе се развива и афирмира општествената улога на потрошувачите во општествената контрола на цените. Ќе се склучи општествен договор за организирање и остварување на правата и должностите на потрошувачите и на корисниците на услуги.

15.14. Со мерките на економската политика ќе се создадат услови трговијата порационално и поефикасно да врши функција на прометот на единствениот југословенски пазар.

Цените во прометот треба да се формираат, во основа, според условите на пазарот, во согласност со начинот на формирање на цените на исти производи во производството.

##### 16. Монетарна и кредитна политика

16.1. Со монетарната и кредитната политика ќе се поттикнува предвидениот растеж на општествениот производ, остварувањето на платниот биланс и ќе се соборува стапката на инфлацијата. Народната банка на Југославија ќе ги контролира сите форми на емисија на пари. Ќе се елиминираат нерегуларните текови на емисија на пари.

16.2. Растежот на паричната маса ќе се усогласува со растежот на општествениот производ, така што во првото тримесечје ќе се обезбеди нејзино зголемување до 4,5%, а на динарските пласмани на банките до 5,5%. Потоа, ќе се врши тримесечно усогласување зависно од стопанските движења и стоковнопаричните трансакции во претходното тримесечје, со тоа што растежот на паричната маса да биде значително побавно од номиналниот растеж на општествениот производ. Во тие рамки, пласманите на банките за селективни намени (подготовка на производството за извоз, извоз и земјоделство) ќе се кредитираат според реалните потреби.

Пласманите на банките за станбено-комунална изградба можат да се зголемуваат во височината на наменски присобраните средства без ограничување.

16.3. Ќе се заостри контролата на пласманите за селективни намени во согласност со Општествениот план на

Југославија и со економски санкции ќе се обезбеди нивната вистинска намена.

16.4. Ќе се води политика на реални каматни стапки. Усогласување на есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе се врши во почетокот на секое тримесечје врз основа на оствареното движење на цените на производителите на индустриски производи во изминатите шест месеци зголемени за еден процентен поен.

Ќе се води политика на селективни, диференцирани и бенефицирани каматни стапки, во согласност со реалните извори што поблиску ќе се разработат со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година.

16.5. Од почетокот на годината ќе се намалуваат ограничувањата во располагањето со реалните средства со кои располагаат одделни банки. Ќе се оневозможи кредитирањето на залихи, посебно на залихите на некурентни стоки и други прекумерни залихи што се држат заради зголемување на цените. Ќе се спречува кредитирањето на организациите на здружен труд што не ги намируваат уредно своите обврски спрема деловните партнери, посебно кога не ги плаќаат втсаните анuitети по кредитите.

16.6. Ќе им се укаже поголема поддршка:

1) на граѓаните да обезбедат стан со сопствени средства, вклучувајќи го и купувањето на стан во сопственост;

2) на вложувањата во малото стопанство на општествениот и индивидуалниот сектор.

16.7. Со мерките на кредитната и даночната политика и со други мерки ќе се поттикнува побрзото повлекување на веќе одобрените кредити од меѓународните финансиски организации.

16.8. Од средствата за поттикнување на работите на извозот, на извозниците на опрема и бродови и на изведувачите на инвестициони работи во странство ќе им се обезбеди регресија на делот од каматата на кредитите што Југословенската банка за меѓународна економска соработка им ги одобрува на банките за дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство.

16.9. Примарната емисија нема да се користи за дефицитарно финансирање на буџетот на федерацијата.

16.10. Согласно со Договорот на републиките и автономните покраини за насочување на делот од кредитниот потенцијал на банките преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка за кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит во периодот од 1987 до 1990 година, со прописи на републиките и на автономните покраини во 1987 година ќе се насочат кон Југословенската банка за меѓународна економска соработка средствата на деловното банкарство (100 млрд динари).

16.11. Ќе се разгледа можноста и оправданоста да се изменат законските прописи со кои би се овозможиле постабилни извори на средства за кредитирање на извозот, реализација на прединвестиционите активности и функционирање на Југословенската банка за меѓународна економска соработка.

## 17. Даночна политика

17.1. Во првото полугодие, до крајот на јуни 1987 година, ќе се разработи инструментариумот за утврдување и насочување на делот од доходот кај е резултат од исклучителните погодности во проширувањето на материјалната основа на здружениот труд.

Со договор на републиките и на автономните покраини посебно ќе се регулира утврдувањето на делот од доходот што настанува со искористување на монополската положба на единствениот југословенски пазар и кој единствено би се насочувал за заедничките потреби на стопанството.

17.2. Со политиката на даноците и придонесите ќе се создаваат поповолни услови за унапредување на извозно ориентираното производство на стоки и услуги.

17.3. Поостро ќе се оданочуваат луксузните производи и производите што не се од суштествено значење за стандардот на граѓаните. Ќе се воведат прогресивно оданочување на приходите од игрите на среќа. Ќе се укинат од-

делни даночни ослободувања што ќе се регулираат со договор на републиките и автономните покраини.

17.4. Ќе се из земе од доходот, како даночна основица, делот од средствата здружен за реализација на заедничките програми за развој.

17.5. Со даночната политика, а посебно со даночните олесненија, ќе се стимулира вложувањата на нашите работници на привремена работа во странство во изградбата на станови и во малото стопанство.

17.6. Ќе се склучи договор за единствениот информативен систем кај Службата на општествените приходи преку кој би се овозможило евидентирање на недвижниот имот, на приходите на граѓаните од редовната работа и на приходите остварени надвор од редовната работа и од имот.

## 18. Политика на финансирање на општоопштествените и заедничките потреби

18.1. Заради затворање на жариштето на антиципираната потрошувачка и инфлација, ќе се спроведат коренити промени во планирањето на општата и заедничката потрошувачка со тоа што, покрај другото, ќе се напушти проектирањето на растежот на цените како основа и ќе се укине антиципијата на растежот на доходот и потрошувачката.

Реалниот растеж на средствата за општо-општествени и заеднички потреби ќе биде побавен од реалниот растеж на општествениот производ. Тргувајќи од принципот дека може да се распоредува само остварениот доход, средствата за општоопштествени и заеднички потреби се планираат така што за основ се зема оствареното ниво на средствата за општоопштествени и заеднички потреби од четвртото тримесечје на 1986 година најмногу до нивото на растежот на потрошувачката што е утврдено со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и со Препораката за усогласување на растежот на средствата за општоопштествени и заеднички потреби со растежот на доходот на општественото стопанство. Годишната проекција на средствата за општоопштествени и заеднички потреби ќе биде рамна на четирикратен износ на средствата од четвртото тримесечје на 1986 година. Во првото тримесечје 1987 година средствата за општоопштествени и заеднички потреби ќе бидат на ниво на остварените средства за општоопштествени и заеднички потреби од четвртото тримесечје на 1986 година најмногу до нивото на растежот на потрошувачката што е утврдено со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и со Препораката за усогласување на растежот на средствата за општоопштествени и заеднички потреби со растежот на доходот на општественото стопанство.

Стапките на придонесите и даноците ќе останат на нивото што обезбедуваат реализација на утврдените средства за општоопштествени и заеднички потреби од четвртото тримесечје на 1986 година.

Во првото тримесечје на 1987 година уплатите на даноците и придонесите ќе бидат на ниво на просечните аконтации во четвртото тримесечје на 1986 година.

За второто и наредните тримесечја во 1987 година средствата за општоопштествени и заеднички потреби ќе се усогласуваат со растежот на номинално остварениот доход на општественото стопанство од претходниот период, така што да растат за 10% побавно, освен средствата за научноистражувачка работа, придонесите на републиките и на автономните покраини на Буџетот на федерацијата и на делот на Буџетот на федерацијата наменет за ЈНА, дополнителните средства за недоволно развиените републики и САП Косово, инвалидско-боречката заштита и воени пензии, средствата за пензиско-инвалидско осигурување, како и средствата по основ на придонесите од буџетите на републиките и на автономните покраини за регреси за вештачки губрива и камати во земјоделство.

По исклучок од претходниот став издатоците што имаат карактер на лични примања (надомести за време на одсуствување од работа поради боледување, бременост и пораѓање, надомести за време на привремена невработеност, детски додатоци и социјална помош на невработени) за второто и наредните тримесечја на 1987 година можат

да растат до стапката на растежот на личните доходи во републиката односно во автономната покраина остварени во согласност со одредбите на оваа резолуција.

Сите субјекти на средствата за општо-општествени и заеднички потреби ќе преминат на планирање на овие потреби од 1 јануари 1987 година, на начинот утврдена во оваа потточка, а собранијата на републиките и на автономните покраини ќе ги преземат сите неопходни мерки потребни да се обезбеди движење на средствата за општо-општествени и заеднички потреби во овие рамки.

18.2. Организациите на здружен труд во стопанството и во други дејности на ист начин, тргнувајќи од остварениот доход, ќе ги планираат сите форми на потрошувачка и распределбата на личните доходи во нив.

18.3. Во републиките и во автономните покраини ќе се донесат општи биланси на средствата за финансирање на општоопштествените и заеднички потреби со кои ќе се обезбеди спроведување на политиката во областа на заедничката и општа потрошувачка од оваа резолуција. Со општите биланси може да се утврди диференциран растеж на средствата за општоопштествени и заеднички потреби по извори на приходи и по одделни корисници на тие приходи, со тоа што тие средства да растат за 10% побавно од растежот на номинално остварениот доход на општественото стопанство.

Во републиките и во автономните покраини ќе се обезбеди, во рамките на вкупните средства за општоопштествени и заеднички потреби, приходите од населението да растат побрзо од растежот на приходите од стопанството, со што ќе се придонесе за растовување на стопанството.

Републиките и автономните покраини со свои закони ќе обезбедат остварување на општите биланси и спроведување на политиката во областа на општата и заедничката потрошувачка.

18.4. Федерацијата, републиките, автономните покраини и општините ќе утврдат во првото тримесечје програми за рационализација на мрежата на институции и ревизија на стечените права што се финансираат од средствата за општи и заеднички потреби, вклучувајќи го и укинувањето или спојувањето на сродните институции и самоуправните интересни заедници.

18.5. Ќе се води политика на намалување на бројот на на вработените непроизводствени работници во организациите на здружен труд од производствените дејности и бројот на вработените во непроизводствените дејности, работните заедници, банките, осигурителните организации, коморите и во други стопански здруженија, самоуправни интересни заедници и органи на општествено-политичките заедници. За реализацијата на овие определувања сите наведени субјекти ќе подготват соодветни програми.

Врз основа на шестомесечната пресметка, Сојузниот извршен совет ќе ги согледа движењата на непроизводствените трошоци (патувањата во странство, репрезентацијата, семинарите и работите, употребата на автомобилите во општествена сопственост и сл.) во однос на реалниот растеж на вкупниот приход и, по потреба, ќе предложи соодветни мерки.

18.6. Со Буџетот на федерацијата за 1987 година, кој ќе биде искажан во два посебни дела: дел за финансирање на Југословенската народна армија и дел за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, ќе се обезбеди финансирањето на корисниците на буџетот на федерацијата и враќањето на делот од обврските на федерацијата.

Во распоредот на средствата на Буџетот на федерацијата ќе му се даде приоритет на финансирањето на Југословенската народна армија, за што ќе бидат обезбедени 5,2% од остварениот национален доход и на вкупното стопанство во 1987 година.

За финансирање на инвалидско-боречката заштита и на воените пензии ќе се обезбедат средства за текушото извршување на обврските според законските прописи.

Во согласност со законските прописи ќе се обезбедат дополнителни средства за недоволно развиените републики и за Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Средствата за другите корисници на Буџетот на федерацијата ќе се обезбедат во согласност со точка 18. 1. од Резолуцијата.

18.7. Ќе се донесе општествен договор за заедничките основи на финансирањето на општоопштествените и заедничките потреби до 1990 година.

## 19. Политика во областа на социјалниот развој

19.1. Во рамките на активната социјална политика, во согласност со материјалните можности, определениот пораст на општествениот производ и квалитативните фактори на стопанисувањето, ќе се обезбеди соодветен пораст на животниот стандард на населението. Во рамките на вкупниот растеж на општествениот производ и националниот доход, личните доходи на вработените во општествениот сектор ќе се движат во согласност со растежот на продуктивноста на трудот, доходот и ефикасноста на користењето на општествените средства.

19.2. Сите субјекти на општественото планирање се должни во плановите за развој да обезбедат и планирање на социјалниот развој, со што ќе се овозможи комплементарно дејство на економската и социјалната политика. Притоа ќе се развива класната, развојната и превентивната функција на социјалната политика. Заради заштитата на животниот стандард на најзагрозените категории население ќе се преземаат мерки на социјална заштита.

19.3. Републиките, автономните покраини, општините, самоуправните интересни заедници и организациите на здружен труд во првото тримесечје на 1987 година ќе донесат свои програми на мерки со кои со редовни и дополнителни средства, во согласност со начелото на солидарност и заемност, ќе обезбедат материјални и други услови за надминување на неволната социо-економска положба на работните луѓе и граѓаните кои не се во можност со сопствени средства да обезбедат задоволување на основните животни потреби.

Републиките и автономните покраини ќе склучат договор со кој на единствен и целосен начин ќе се уреди остварувањето на социјално-заштитните права и ќе се воведат единствена евиденција на корисниците.

19.4. Организациите на здружен труд и општествено-политичките заедници ќе донесат програми за социјално и материјално обезбедување и сигурност за работниците на оние организации на здружен труд што престануваат со работа, преку нови програми за производство и ново вработување, преквалификација, помош за работа во земјоделството, утврдување на приоритетите во натамошното вработување зависно од реално утврдената материјална состојба во домаќинството, материјалното обезбедување во самоуправните интересни заедници за вработување и сл.

## 20. Политика во областа на општествените дејности

20.1. Со поттикнување на непосредната слободна размена на трудот ќе се создаваат услови за јакнење на материјалната положба на општествените дејности во рамките на реалните можности на здружениот труд.

20.2. Во областа на здравството, приоритет ќе има развојот на превентивната и примарната здравствена заштита. Ќе се подготви предлог на договор за поделба на работата и усогласување на развојот на ниво на земјата кај најсложените здравствени услуги.

20.3. Во областа на образованието, на факултетите и високите школи, ќе се преземат мерки за поквалитетно и посекисно завршување на школувањето, посебно на оние профили на кадри што повеќе ќе придонесат за економскиот и научно-техничкиот развој на земјата, при истовремено давање иницијативи за поделба на работата и усогласување на специјализациите на факултетите на ниво на земјата, изградба на единствена политика на уписот, уделување на програмите за студирање, изработка на учебници и поголемо програмско поврзување на насоченото образование.

20.4. Во областа на културата развојот ќе се насочи кон создавање услови за подобрување на положбата на книгата, на сите видови уметничко творештво, унапредување на квалитетното филмско творештво и заштита на најзначајните и најзагрозените културни блага. Остварување на овие приоритетни цели ќе се обезбеди во рамките и преку самоуправните интересни заедници за култура и со мерки на даночната, кредитната, царинската политика и со други мерки на општествено-политичките заедници.

Со мерки на даночната и царинската политика, како и со други мерки на економската политика ќе се создаваат поповолни материјални услови за развој на средствата за јавно информирање, посебно на информативно-политичките гласила.

20.5. Општествената грижа за децата ќе има приоритет во поглед на задоволувањето на егзистенцијалните потреби на децата од становиште на социјално-економските, здравствено-заштитните, воспитно-образовните и други аспекти.

#### V. ПОБРЗ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО

21.1. Ќе се забрза процесот на самоуправно здружување на труд и средства со доследно спроведување на Општествениот договор за здружување на труд и средства по основ на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година.

До 31 јануари 1987 година ќе се склучи Општествен договор за здружување на труд и средства по основ на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година.

Ќе се предложат измени и дополненија на Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година.

21.2. Ќе се обезбедат царински, даночни и други олесненија за увоз на резервни делови и специфична опрема што не се произведува во земјата, за објектите што се реализираат со здружување на труд и средства.

21.3. За поттикнување на најбрзиот развој на САП Косово доследно ќе се спроведува Општествениот договор за посебните мерки за остварување најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година.

До 31 јануари 1987 година ќе се склучи Општествен договор за посебните мерки за остварување на политиката за најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година.

#### VI. ЗАБРЗУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАДВОР ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

22. За запирање на релативното заостанување во стопанскиот развој на територијата на СР Србија надвор од територијата на социјалистичките автономни покраини во 1987 година – покрај развојните мерки што ќе се преземаат и спроведуваат во СР Србија – Сојузниот извршен совет ќе презема и доследно ќе ја остварува Програмата на мерките од надлежност на федерацијата утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и со посебните заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

За мерките што се остваруваат во периодот од 1986 до 1990 година, а што се донесуваат секоја година, одлуки ќе се донесат најдоцна до крајот на јануари 1987 година.

#### VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

23.1. Ќе продолжи реализацијата на задачите за техничка и вкупна модернизација на ЈНА, што се утврдени со среднорочниот план за развој. Тежиштето ќе биде врз модернизацијата и развојните задачи чие остварување непосредно влијае врз борбената способност на вооружените сили на СФРЈ. Тоа особено се однесува на обезбедувањето современо вооружување и воена опрема, истражувачко-развојната работа во областа на воената техника, модернизацијата и проширувањето на капацитетите за развој, производство и ремонтот на вооружување и воена опрема, модернизацијата на материјалната база и подигањето на ефикасноста на воената обука и образование.

23.2. Ќе се преземат активности за унапредување на воено-економската соработка со другите земји, а првенствено со неврзаните.

23.3. За финансирање на ЈНА ќе се обезбедат средства во износ од 5,20% од остварениот национален доход на Југославија по текушти цени. Ќе се утврди соодветен механизам за издвојување на средства за финансирање на ЈНА со цел утврдените средства да бидат навистина обезбедени. Финансирање на сите други компоненти на општонародната одбрана и општествената самозаштита ќе се врши според потребите и приоритетите утврдени во среднорочните планови за создавање на материјални и други услови за остварување и развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

23.4. Во областа на развојот и производството на вооружување и воена опрема тежишните задачи ќе бидат на рационалното и навремено извршување на обврските во согласност со потребите и опремањето на вооружените сили на СФРЈ и општонародната одбрана.

За остварувањето на овие задачи, со економски мерки ќе се поттикнува развојот на сировините и репродукциониот материјал, специфичните технологии и опремата и ќе се обезбеди приоритетно снабдување на ова производство со сировини и репродуктивен материјал.

Со мерките на кредитната и монетарната политика ќе се создаваат стабилни извори и поволни услови за реализација на програмите за изградба, модернизација и реконструкција на капацитетите за производство на вооружување и воена опрема, како и на програмите за производство на вооружување и воена опрема, како за потребите на опремањето на вооружените сили на СФРЈ, така и за извршување на нејзините меѓународни обврски.

Републиките и автономните покраини со годишните плански документи ќе предвидат и свои мерки за остварување на програмите за развој на наменското производство.

23.5. Со мерките на економската политика ќе се поттикнува развојот на ридско-планинските и приграичните подрачја и јадранските острови, како и создавањето на материјални и стоковни резерви. Покрај тоа, Сојузниот извршен совет и извршните совети на републиките и на автономните покраини ќе донесат договор за обезбедување средства за унапредување и развој на коњарството за потребите на општонародната одбрана.

23.6. Во самоуправните организации и заедници ќе се продолжи со јакнење на материјалната база и со кадровско и вкупно оспособување на системот на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

#### VIII. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА

24.1. Ќе се преземат мерки за донесување и спроведување на Општествениот договор за елементите на заедничката политика и уедначување на целите и критериумите за заштита и унапредување на животната средина. Ќе започне работата врз изработката на стратегијата за заштита и унапредување на средината за целата земја.

24.2. Со реализацијата на развојните програми и планови, како и со спроведувањето на оваа резолуција, ќе се применуваат соодветни мерки за заштита на воздухот, водата, почвата, храната и другите добра и ќе се спречуваат штетите што би можеле да настанат од производствените процеси и други активности.

24.3. Ќе се дополнат прописите на подрачјето на заштитата на животната и работната средина, со посебни конкретни мерки за нивно спроведување во живот, ќе јакне меѓуреписничката соработка и подобрата координација на инспекциските служби.

24.4. Ќе се преземат мерки да се почитуваат досега постигнатите договори и ставови (постигнати во рамките на Стопанската комора на Југославија, Здружението на банките и другите општи здруженија на стопанството) да се стимулираат развојот, набавката и вградувањето на почисти и заштитни технологии, особено за новите објекти и при реконструкцијата и модернизацијата на постојните.

24.5. Ќе се преземат мерки за ефикасно спроведување на меѓународните договори и конвенции што се однесуваат на човековата средина.

24.6. Сојузните органи ќе му посветат посебно внимание на спроведувањето на конкретните договори, како што е заштитата на Сава и др., а во текот на 1987 година ќе ги преиспитаат своите надлежности во однос на об-

врските за заштита и унапредување на животната и работната средина.

24.7. Ќе се поттикнува научноистражувачката и развојната работа во оваа област, побрзата примена на научни сознанија и технички достигнувања и нови решенија, а особено за порационално користење на ресурсите и подобро користење на секундарните сировини.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 113  
26 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

1029.

Врз основа на член 33 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКИТЕ ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ

1. На стоките што се увезуваат во 1987 година, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според одредбите на чл. 25 до 30 и член 50 од Царинскиот закон, се плаќа давачка за царинско евидентирање во височина од 1% од царинската основица.

Давачката од став 1 на оваа точка не се плаќа на увоз на стоки што според меѓународните договори не се плаќа царина.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, давачката за царинско евидентирање не се плаќа:

1) на увоз на сировини од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, под услов увозот да се врши за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1987 година и со регионалниот распоред на увозот, и тоа:

| Реден број | Тарифен број | Наименување                                                                                                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                            |
| 1          | 27.01/1      | Антрацит, во прав или не, неагломериран                                                                      |
| 2          | 27.01/2a     | Друг камен јаглен, во прав или не, неагломериран, за коксирање                                               |
| 3          | 27.02/2      | Агломериран мрк јаглен и лигнит                                                                              |
| 4          | 27.04        | Кокс и полукокс од камен јаглен, мрк јаглен, лигнит и тресет, агломериран или неагломериран; ретортен јаглен |
| 5          | 27.09/1      | Нафта                                                                                                        |
| 6          | 27.10/1a     | Авио-бензин                                                                                                  |
| 7          | 27.10/3в     | Други лесни масла и препарати, друго<br>Ех<br>Примарен бензин                                                |
| 8          | 27.10/4в     | Млазно гориво од керозински тип                                                                              |
| 9          | 27.10/6      | Гасно масло                                                                                                  |
| 10         | 27.10/7      | Горива на масло                                                                                              |
| 11         | 27.11/1      | Пропан и бутан, течен                                                                                        |
| 12         | 27.11/3      | Нафтни гасови и други гасовити јагленоводороди во гасовита состојба                                          |

| 1  | 2       | 3                                                                           |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 27.14/1 | Петрол-кокс                                                                 |
| 14 | 27.17   | Електрична енергија                                                         |
| 15 | 84.59/1 | Нуклеарни реактори и нивни делови<br>Ех<br>Уранско гориво за атомски центри |

При поднесувањето на пријава за склучување на договор за увоз на производите од став 1 на оваа точка, увозникот е должен во таа пријава да ја стави ознаката: „увоз во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1987 година”.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на увозот на нафтни деривати од тој став, што се врши надвор од Енергетскиот биланс на Југославија за 1987 година, не се плаќа давачка за царинско евидентирање ако тие деривати се увезуваат заради рамномерно и под еднакви услови снабдување на пазарот со нафтни деривати односно заради повторен извоз.

Мислење за тоа дали е во прашање увоз заради рамномерно и под еднакви услови снабдување на пазарот со нафтни деривати дава Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи;

2) на увозот на опрема и делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат како замена за опрема и делови по уништени или оштетени во пожар, експлозија, во елементарни непогоди, војна, во вооружени судири или во сообраќајна незгода;

3) на увозот на опрема и резервни делови што во земјата не се произведуваат, а се увезуваат за изградба на објекти, под услов тие објекти да се изградуваат врз основа на самоуправни спогодба за здружување на труд и средства за развој на стопански недоволно развиените републики, на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и на неразвиените општини на СР Србија надвор од териториите на автономните покраини што се утврдени со републичките прописи;

4) на увозот на опрема и резервни делови што во земјата не се произведуваат, а служат за изградба на клучните објекти во областа на енергетиката, обоените метали и земјоделството во Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

3. Опремата и резервните делови од точка 2 одредба под 2) на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе ги увезуваат врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија дека предметната опрема и резервните делови не се произведуваат во земјата.

Опремата и резервните делови од точка 2 одредба под 3) на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе ги увезуваат во согласност со одредбата на став 3 од член 7г на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84 и 43/86).

Опремата и резервните делови од точка 2 одредба под 4) на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе ги увезуваат врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија дека таа опрема и тие резервни делови не се произведуваат во земјата и на потврда од надлежниот покраински орган дека се работи за изградба на клучните објекти во областа на енергетиката, обоените метали и земјоделството во САП Косово.

4. Давачката за царинско евидентирање се пресметува и наплатува при царинењето на стоки, според прописите за наплатување на царина.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

Е. п. бр. 519  
19 декември 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

1030.

Врз основа на член 82 став 6 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 34/86), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ**

1. Во Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/85, 20/86, 34/86, 44/86 и 54/86) во точка 2 став 1 по зборот: „услуги” се бришат зборовите: „во роковите и на начин што се пропиша ни со Законот за девизното работење”.

2. Во точка 7 став 5 одредбата под 1) се менува и гласи:

„1) За извоз што се наплатува во пропишаниот рок со закон, на денот кога наплатата е извршена, а ако наплатата е извршена по пропишаниот рок со закон – според курсот што важел на 60-от ден од денот на извршениот извоз.”

3. Во точка 10 во одредба под 1 процентот: „20” се заменува со процентот: „15”.

4. Во точка 18 зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за финансии”.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 528  
29 декември 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател  
Јанез Земљарич, с. р.

1031.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1986 ГОДИНА**

1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86, 44/86 и 67/86) привремено се продолжува во 1987 година – до денот на влегувањето во сила на прописот за остварувањето на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

Е.п. бр. 523  
19 декември 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

1032.

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА**

1. Важењето на Одлуката за условите за користење на примарната емисија за 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86, 30/86, 35/86, 38/86, 45/86, 51/86, 52/86, 59/86 и 67/86) привремено се продолжува во 1987 година до денот на влегувањето во сила на прописот за условите на користење на примарната емисија во 1987 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

О. бр. 235  
22 декември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

1033.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ДОЈРАН НА ЦАРИНАРНИЦАТА ГЕВГЕЛИЈА**

1. Царинската испостава Дојран почнува да работи на 1 јануари 1987 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

05/1 бр. 9271  
15 декември 1986 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за  
царини,  
Звонко Пошќиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

Страна

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1010. Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за регрес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие на 1986 година — — — — — | 2097 |
| 1011. Закон за измени и дополненија на Законот за паричниот систем — — — — —                                                                                                                                                                                     | 2098 |
| 1012. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 година — — — — —                                                                                                                                                      | 2098 |
| 1013. Закон за утврдување на приходите на федерацијата што во 1987 година се користат за потребите на стопанството — — — — —                                                                                                                                     | 2098 |

| Страна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Страна |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1014. Закон за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организации на здружен труд од територијата на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, кои втасуваат на 1 јануари 1987 година — — — — — | 2100   |
| 1015. Закон за измени и дополненија на Законот за девизното работење — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2100   |
| 1016. Закон за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —                                                                                                                                                                                                                              | 2102   |
| 1017. Закон за измени на Законот за финансирање на федерацијата — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2105   |
| 1018. Закон за измени и дополненија на Законот за системот на општествената контрола на цените — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2105   |
| 1019. Буџет на федерацијата за 1987 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2107   |
| 1020. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата за 1987 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2137   |
| 1021. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1985 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2139   |
| 1022. Одлука за одобрување на Изменага на Финансискиот план на Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1986 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2140   |
| 1023. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1987 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2040   |
| 1024. Одлука за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2140   |
| 1025. Одлука за утврдување на средствата за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и за квалитетно сортно семе за 1987 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2142   |
| 1026. Одлука за претсметка на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1987 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2142   |
| 1027. Одлука за претсметка на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 25 мај 1987 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2143   |
| 1028. Резолуција за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1987 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2143   |
| 1029. Одлука за височината на давачката за царинско евидентирање — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2154   |
| 1030. Одлука за измени на Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2156   |
| 1031. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                   | 2157   |
| 1032. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1986 година — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2157   |
| 1033. Решение за почетокот на работата на Царинската испостава Дојран при Царинарницата Гевгелија — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2157   |

**НОВО****АКТУЕЛНО****БИБЛИОТЕКА****„ЗБИРКА НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ“**

– Коментари на закони (на српскохрватски јазик)

**КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (I–II)**

(Ознака за порачка: 600460)

Автор: Петриќ д-р Бранко

Година 1986. Формат 17 × 24. Страни 1.020. Поврзување: броширано.

Латиница

**Цена 9.500.–****КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА**

(Ознака за порачка: 600470)

Автори: Томиќ м-р Зоран и Бачиќ Вера

Година 1986. Формат 14 × 20. Поврзување: броширано. Латиница

**Цена 5.500.–****КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ**

(Ознака за порачка: 600380)

Автори: Томиќ м-р Зоран и Бачиќ Вера

Година 1985. Формат 14 × 20. Страни 238. Поврзување: броширано.

Латиница

**Цена 1.100.–****КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ**

(Ознака за порачка: 600450)

Автори: Живковиќ Властимир и Радуловиќ д-р Петар

Година 1986. Формат 14 × 20. Страни 198. Поврзување: броширано.

Латиница

**Цена 2.500.–**

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, жиро-сметка 60802-603-21943.

**НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ**

11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

**ПОРАЧКА**

Со ова неотповикливо ги порачуваме:

Изданијата под ознака 600460 \_\_\_\_\_ парч, 600470 \_\_\_\_\_ парч.

600380 \_\_\_\_\_ парч, 600450 \_\_\_\_\_ парч.

Адреса на порачувачот: \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 1986.

Потпис на порачувачот,

(М.П.)

Заверка на работната организација,

(за физички лица)

